



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Четврток, 1 март 1973

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. XXIX

Цена на овој број е 8 динари. — Претплатата за 1973 година изнесува 270 динари — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-871; телекс 11756

123.

Врз основа на член 37 став 1, член 37б и член 37д став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72 и 64/72), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на таа одлука, во колона 3 се вршат следните измени, и тоа:

Тарифен број	Наименување	Поранешната кратенка за стоковниот режим на извозот	Се заменува со кратенката за стоковниот режим на извозот
1	2	3	4
01 02/161	Крави за колење, млезење и работа	ЛБ	Д
01 02/162	Крави буши	ЛБ	Д
01 02/261	Бикови за колење и работа	ЛБ	Д
01 02/262	Бикови буши	ЛБ	Д
01 02/3а и б	Волови: — буши — други	ЛБ ЛБ	Д Д
01 02/462	Јуници други згоени, над 6 месеци до заклучно 2 години	ЛБ	Д
01 02/463	Јуници други	ЛБ	Д
01 02/562	Јуниња згоени над 6 месеци до заклучно 2 години	ЛБ	Д
01 02/563	Јуниња други	ЛБ	Д
01 03/2а1 и 2	Свињи живи за колење, месести: — мршави — други	ЛБ ЛБ	Д Д
01 03/2б	— масни	ЛБ	Д
01 03/2в	— бекон	ЛБ	Д
01 03/3	Прасиња	ЛБ	Д“

2. Одредбите на оваа одлука се однесуваат на работите што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр 49

22 февруари 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

124.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1973 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72), по точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. За плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година врз основа на глобалната девизна квота на организациите на здружениот труд од областа на занаетството им се утврдува глобалната девизна квота во износот и видот на девизите што им се утврдени врз основа на прописите на Сојузниот извршен совет за утврдување на глобалната девизна квота за 1972 година, наголемена за 10%.

При утврдувањето на глобалната девизна квота од став 1 на оваа точка не се применуваат одредбите на точка 1 ст. 3 и 4 на оваа одлука.

Начинот на распределбата на средствата на глобалната девизна квота од став 1 на оваа точка, како и критериумите за таа распределба ќе ги утврди надлежното општествено тело за занаетството на Стопанската комора на Југославија, договорно со соодветните општествени тела на стопанските комори на републиките односно на стопанските комори на автономните покраини.

Организациите на здружениот труд, во рамките на стопанската комора на републиката односно на автономната покраина, можат да се договорат носител на средствата на глобалната девизна квота за повеќе организации на здружениот труд да биде една организација на здружениот труд.

По извршената распределба на износот на глобалната девизна квота врз одделни организации на здружениот труд, во смисла на ст. 2 и 3 на оваа точка, Стопанската комора на Југославија доставува извештај за извршената распределба со соодветната документација до Сојузниот секретаријат

за надворешна трговија, кој на секоја организација на здружениот труд за тоа ки ѝ издаде решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 50
22 февруари 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

125.

Врз основа на член 14 од Законот за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ И НА ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ И НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА ДЕЛОТ НА НЕНАПЛАТНОТО ПОБАРУВАЊЕ НАД ОДРЕДНОТО ВРЕМЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на вредноста на залихите и на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/72), во член 11 зборовите: „што ѝ припаѓа на работната заедница на таквата организација односно банка“ се заменуваат со зборовите: „што ѝ припаѓа на таквата организација односно банка“.

Член 2

Во член 12 став 1 во уводната реченица по зборовите: „за продадените стоки и за извршените услуги“ се додаваат зборовите: „што се внесуваат во вкупниот приход и кои се“.

Став 3 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Кај посредничките работи, како побарување од ст. 1 и 2 на овој член, се сметаат надоместоците и другите облици на примања за извршените услуги по тие работи што се внесуваат во вкупниот приход (реализација) на организацијата што тие работи ги врши.

Како побарувања по основ на втасани а ненаплатени камати, провизии и други надоместоци за дадени кредити и за вршење на други банкарски работи, се подразбираат побарувањата што влегуваат во вкупниот приход на организацијата што тие побарувања ги остварува“.

Во став 4, кој станува став 5, по точка 3 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„4) 113 — Побарувања за удели во ликвидирани штети од осигурувачи и реосигурувачи во земјата;

5) 114 — Побарувања за удели во ликвидирани штети од осигурувачи и реосигурувачи во странство;“.

Досегашната точка 4 станува точка 6.

Член 3

По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи: „Побарувањата од член 12 на овој правилник што претставуваат основа за утврдување на из-

носот на исправката на финансискиот резултат во смисла на чл. 9 и 13 од Законот претходно се намалуваат за износот на данокот на промет што е содржан во тие побарувања.

Намалувањето на побарувањата за износот на данокот на промет се врши според исправите врз основа на кои побарувањето е засновано, а се искажува во спецификациите на побарувањата составени заради исправка на финансискиот резултат.“

Член 4

Во член 13 по став 2 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Ако фактурата односно другата исправа која сочинува основ за наплата на побарувањата е испоставена пред испораката на стоките односно пред извршувањето на услугата, рокот од 90 дена се смета од денот кога испораката на стоките односно на услугите е извршена.

Ако во фактурата односно во другата исправа, што сочинува основ за наплата на побарувањето од областа на осигурувањето, посебно е одреден денот или условот кога побарувањето втасува за наплата, рокот од 90 дена се смета од денот што е означен за наплата односно од денот кога предвидениот услов настапил.

Кај побарувањата за кои врз основа на закон или на меѓудржавен договор е прогласен мораториум за наплата, рокот од 90 дена не се смета за време на траењето на мораториумот.“

Досегашниот став 3 станува став 6.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-2223/1-73
12 февруари 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

126.

Врз основа на член 17 од Законот за ограничување на приходите од даноците и придонесите од стопанството и за ограничување на стапките на данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ И ЗАКОНСКИ ОБВРСКИ ОД ДОХОДОТ

Член 1

Пресметувањето на даноците и придонесите од доходот по основ на личните доходи и спрема личните доходи основните организации на здружениот труд, заедниците на основните организации на здружениот труд, работните организации и другите сложени организации на здружениот труд од областа на стопанството и основните организации на здружениот труд што вршат стопанска дејност а се во состав на организации на здружениот труд од вон-стопански дејности (во понатамошниот текст: организациите на здружениот труд) го вршат во износите и на начинот пропишан со закон и со други важечки прописи.

Член 2

Уплатувањето на даноците и придонесите од доходот по основ на личните доходи и спрема лич-

ните доходи, организациите на здружениот труд во 1973 година го вршат до нивото на тие даноци и придонеси пресметани во 1972 година по условен работник, а во износите и на начинот утврдени со овој правилник.

Член 3

Како даноци и придонеси од доходот по основ на личните доходи се подразбираат, во смисла на Законот за ограничување на приходите од даноците и придонесите од стопанството и ограничување на стапките на данокот на промет (во понатамошниот текст: Законот за ограничување), даноците и придонесите на кои основица за пресметување им е личниот доход, а се намируваат од делот на доходот издвоен за лични доходи, односно од бруто-личните доходи.

Член 4

Како даноци и придонеси што се пресметуваат според личните доходи се подразбираат, во смисла на Законот за ограничување, даноците и придонесите на кои основица за пресметување им е личниот доход, а се намируваат од доходот на организацијата на здружениот труд или врз товар на нејзините материјални трошоци на работењето односно врз товар на нето личниот доход на работниците.

Член 5

Организациите на здружениот труд се должни да го утврдат пресметаниот износ на даноците и придонесите од чл. 3 и 4 на овој правилник за 1972 година.

Пресметаниот износ на даноците и придонесите од став 1 на овој член се утврдува така што се земаат податоци за обврските по заповестите придонеси од личните доходи и податоци за пресметаните даноци и придонеси на кои основица за пресметување им е личниот доход, а се намируваат како другите законски обврски од доходот, пресметани за 1972 година.

Пресметаниот износ на даноците и придонесите утврден според одредбите на став 2 од овој член, се зголемува за износот на даноците и придонесите од кои организацијата на здружениот труд во 1972 година била ослободена, ако тоа ослободување не е пропишано и за 1973 година.

Податоците од став 2 на овој член се утврдуваат врз основа на износите на пресметаните придонеси што се однесуваат на личните доходи од работен однос на одредено или неопределено време за работа со полно и неполно работно време, а за редовно и продолжено работно време, како и за надоместоци на личните доходи. Вака пресметаните даноци и придонеси се зголемуваат за износите на даноците и придонесите на износите на остварените лични доходи што се пренесуваат во 1973 година.

Член 6

Бројот на условните работници—месеци во 1972 година организацијата на здружениот труд ќе го утврди на еден од следните начини:

1) врз основа на методологијата утврдена со општествениот договор во републиката односно во автономната покраина за стопанската област на која односната организација на здружениот труд ѝ припаѓа. Утврден број на условно неквалификувани или условно квалификувани работници—месеци, се смета како број на условните работници—месеци во смисла на ова упатство;

2) ако со општествениот договор во републиката односно во автономната покраина не е пропишана методологија за утврдување на бројот на условно квалификуваните односно условно неквалификуваните работници — врз основа на вкalkулираните часовни работа или врз основа на бројот на

работниците вработени последниот ден во месецот, помножен со следните коефициенти, и тоа

— бројот на неквалификуваните работници — со коефициентот	1
— бројот на полуквалификуваните работници и на работниците со нижа стручна подготовка — со коефициентот	1,2
— бројот на квалификуваните работници — со коефициентот	1,7
— бројот на работниците со средна стручна подготовка — со коефициентот	1,8
— бројот на висококвалификувани работници — со коефициентот	2,2
— бројот на работниците со виша стручна подготовка — со коефициентот	2,3
— бројот на работниците со висока стручна подготовка — со коефициентот	3
— бројот на специјалистите и магистрите на науките — со коефициентот	3,3
— бројот на докторите на науките односно на научните работници од ист ранг — со коефициентот	3,8

При утврдувањето на бројот на работниците на одделна квалификациона група, работниците се распоредуваат по квалификациите што ги имаат, без оглед на барањето на работното место на кое се наоѓаат

Збирот на вака утврдениот број на работниците—месеци го претставува бројот на условните работници—месеци во 1972 година.

Член 7

Износот на одделните придонеси од член 5 на овој правилник се дели со бројот на условните работници—месеци од член 6 на овој правилник, и така се утврдува износот на даноците односно на придонесите по условниот работник—месец.

Член 8

Износите на основниот придонес за инвалидска и пензиска заштита и на придонесот за нецсредна детска заштита по условен работник—месец, утврдени според член 7 на овој правилник, се множат со коефициентот 1,09, и така се утврдува месечната обврска по условниот работник—месец во 1973 година.

Износите на даноците и придонесите утврдени според член 7 на овој правилник, освен придонесите од став 1 на овој член, се сметаат како месечна обврска по условниот работник—месец во 1973 година.

Износите на даноците и придонесите утврдени според ст. 1 и 2 на овој член ги претставуваат износите до кои организацијата на здружениот труд е должна, според важечките прописи, да плаќа одреден данок односно придонес по условниот работник за одделни месеци во 1973 година

Член 9

Обврските за уплата на одделните видови даноци и придонеси од чл. 3 и 4 на овој правилник организацијата на здружениот труд ги утврдува месечно, по кумулативниот начин на пресметување.

Член 10

Бројот на условните работници—месеци во 1973 година организацијата на здружениот труд ќе го утврди на начинот пропишан во член 6 на овој правилник.

Член 11

Податоците утврдени на начинот пропишан во чл. 3 до 8 на овој правилник, организацијата на здружениот труд ги искажува на образецот „Пресметка на даноците и придонесите по условен работник“ (во понатамошниот текст: ДП-1), кој е одсечен кон овој правилник и е негов составен дел.

Податоците утврдени според одредбата на член 9 на овој правилник организациите на здружениот труд ги искажуваат на образецот „Пресметка на

уплатите на даноците и придонесите од 1 јануари до ———— 1973 година“ (во понатамошниот текст: ДП-2), кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Податоците утврдени според одредбата на член 10 од овој правилник организацијата на здружениот труд ги искажува на образецот „Утврдување на бројот на условните работници за период од 1 јануари до ———— година“ (во понатамошниот текст: ДП-3), кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 12

Образецот ДП-1 организациите на здружениот труд го составуваат по поднесувањето на завршната сметка за 1972 година и ѝ го поднесуваат на Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: Службата) најдоцна во рок од 8 дена од денот на поднесувањето на завршната сметка.

Обрасците ДП-2 и ДП-3 организациите на здружениот труд на Службата ѝ ги поднесуваат секој месец, и тоа при последната исплата на аконтацијата на личниот доход за односниот месец, како и при исплатата на личните доходи по периодичната пресметка и завршната сметка.

Член 13

Даноците и придонесите од чл 3 и 4 на овој правилник организациите на здружениот труд ги уплатуваат, во пресметаниот износ, при секоја исплата на аконтациите на личните доходи, а месечната пресметка (уплата или враќање на разликите) ја вршат при поднесувањето на пресметките на обрасците ДП-2 и ДП-3.

Член 14

Пресметувањето на законските обврски од доходот и на придонесите на стопанските комори, организациите на здружениот труд го вршат според важечките прописи односно според одлуките на стопанските комори.

Член 15

Износот до кој организациите на здружениот труд во 1973 година се должни да ги уплатуваат законските обврски и придонесите на стопанските комори, е износ на пресметаните законски обврски од доходот и на пресметаните придонеси на коморите за 1972 година.

Месечниот износ на аконтациите на законските обврски и на придонесите на стопанските комори се уплатува во пресметаните износи под услов тие да не се поголеми од една дванаесеттина на износот од став 1 на овој член.

Член 16

Ако републиката односно автономната покраина во смисла на член 5 од Законот за ограничување, воведување нови даноци и придонеси со кои се врши прераспредела на даночните оптоварувања помеѓу организациите на здружениот труд, пресметувањето на даноците и придонесите и уплатувањето на аконтациите на тие даноци и придонеси, организациите на здружениот труд ги вршат според прописите на републиката односно на автономната покраина.

Член 17

Уплатувањето на месечните аконтации на даноците и придонесите од член 16 на овој правилник организациите на здружениот труд го вршат до првата периодична пресметка врз која се применуваат прописите за новите даноци и придонеси, во износите што се еднакви на износите на аконтациите на поранешните даноци и придонеси, што тие ги платиле ако даноците и придонесите не беа изменети.

Уплатувањето на месечните аконтации во наредните пресметковни периоди, организациите на

здружениот труд го вршат во износите утврдени со примена на прописите на републиките односно на автономните покраини.

По поднесувањето на периодичната пресметка односно на завршната сметка, организациите на здружениот труд ја утврдуваат разликата помеѓу уплатените месечни аконтации од ст. 1 и 2 на овој член и обврската по периодичната пресметка односно завршната сметка, и поднесуваат налози за уплата односно за враќање на разликите.

Член 18

Во случајот од член 16 на овој правилник организациите на здружениот труд се должни врз основа на обврските за уплата на даноците и придонесите пресметани според одредбите на чл. 1 до 13 на овој правилник да утврдат колкав износ на обврските би имале по основ на укинатите даноци и придонеси.

Пресметувањето според став 1 на овој член се врши за секој квартал посебно, а конечното пресметување — по завршната сметка.

Член 19

При поднесувањето на периодичните пресметки и на завршната сметка организациите на здружениот труд се должни да ѝ поднесат на Службата пресметка на изменетите даноци и придонеси и пресметка на уплатените обврски по основ на новите даноци односно придонеси.

Пресметката од став 1 на овој член се поднесува на образецот „Налог за пресметка“ (во понатамошниот текст: ДП-4), кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 20

Службата ги пресметува уплатените даноци и придонеси од член 17 на овој правилник и утврдува колкав износ на обврски би имале организациите на здружениот труд по основ на изменетите даноци и придонеси, а врз основа на податоците од образецот ДП-4.

Ако Службата во постапката од став 1 на овој член утврди дека износите на даноците и придонесите се поголеми од износите што се пресметани според одредбите на член 18 од овој правилник, повеќе уплатените износи ќе ги пренесе од соодветните уплатни сметки во корист на заедничките резерви на републиките односно на автономните покраини.

Член 21

Организациите на здружениот труд што се основани во 1973 година данокот и придонесот ги уплатуваат во пресметаните износи, а во согласност со законот.

Организациите на здружениот труд од став 1 на овој член не се должни да поднесуваат пресметки на обрасците ДП-1, ДП-2, ДП-3 и ДП-4.

Член 22

Организациите на здружениот труд се должни пресметувањето и уплатувањето на даноците и придонесите да ги усогласат со одредбите на овој правилник, најдоцна во рок од 8 дена од денот на поднесувањето на завршната сметка за 1972 година.

Член 23

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 1-2290
16 февруари 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

Образец ДИ-1

(Организација на здружениот труд)

(Седиште)

Број на условни работници-
месеци во 1972 година

ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ ПО УСЛОВЕН РАБОТНИК

Реден број	Назив на данокот односно на придонесот	Пресметан износ на данокот и придонесот за 1972 година	Износ по условен работник	Коефициент	Месечна обврска по условен работник во 1973 година
1	2	3	4	5	6
1	Републички односно покраински данок односно придонес од личниот доход од работен однос			1	
2	Општински данок односно придонес од личниот доход од работен однос			1	
3	Републички односно покраински придонес за образование			1	
4	Општински придонес за образование			1	
5	Основен придонес за инвалидско и пензиско осигурување			1,09	
6	Основен придонес за здравствено осигурување			1	
7	Придонес за додатокот на деца		xxxx	xx	xxxx
8	Придонес за непосредна детска заштита			1,09	
9	Придонес за вработување		xxxx	xx	xxxx
10	Други даноци и придонеси на кои основица за пресметување им е личниот доход, а се намируваат од делот на доходот издвоен за лични доходи односно од бруто-личниот доход			1	
11				1	
12				1	
13				1	
14	Средства за станбена изградба, и тоа за изградба на станови на борците, за субвенционирање на станарини, за изградба на станови на одредени категории работници, за заедничка потрошувачка со намена за изградба на станови како и за други намени пропишани со закон односно со општествен договор за издвојување на овие средства			1	
15	Придонес за обнова на Босанска Краина		xxxx	xx	xxxx
16	Придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа при работата и на заболување од професионални болести			1	
17	Посебен придонес за рудари			1	
18	Републички придонес за насочено образование			1	
19	Додатни придонеси за здравствено осигурување од сите видови			1	
20	Вонредни придонеси за здравствено осигурување од сите видови			1	
21	Додатни придонеси за инвалидско и пензиско осигурување од сите видови			1	
22	Вонредни придонеси за инвалидско и пензиско осигурување од сите видови			1	
23	Други даноци и придонеси на кои основицата за пресметување им е личниот доход (бруто или нето), а се намируваат од доходот на ор-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11									
12									
13									
14	Средства за станбена изградба, и тоа за изградба на станови на борците, за субвенционирање на станарини, за изградба на станови на одредени категории работници, за заедничка потрошувачка со намена за изградба на станови, како и за други намени пропишани со закон односно со општествен договор за издвојување на овие средства								
15	Придонес за обнова на Босанска Краина				xxx	xxx			
16	Придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа при работата и на заболување од професионални болести								
17	Посебен придонес за рудари								
18	Републички придонес за насочено образование								
19	Додатен придонес за здравствено осигурување од сите видови								
20	Вонреден придонес за здравствено осигурување од сите видови								
21	Додатни придонеси за инвалидско и пензиско осигурување од сите видови								
22	Вонредни придонеси за инвалидско и пензиско осигурување од сите видови								
23	Други даноци и придонеси на кои основица за пресметување им е личниот доход (брuto или нето), а се намируваат од доходот на организацијата на здружениот труд или врз товар на нејзините материјални трошоци на работењето, односно врз товар на нето-личниот доход на работниците								
24									
25									
26									

ЗАБЕЛЕШКА:

1. Во колона 3 се внесуваат податоци за пресметаните даноци и придонеси за период до крајот на претходниот месец во однос на месецот за кој се поднесува пресметка (колона 5 на образецот ДП-2, за претходниот месец).

2. Во колона 4 се искажуваат износите на пресметаните даноци и придонеси за месецот односно за периодот за кој се поднесува пресметката.

3. Во колона 5 се внесува збирот на колоните 3 и 4.

4. Износот на одделен данок и придонес по условен работник се внесува во колона 6 со запишување на податоците од соодветните редни броеви од образецот ДП-1 колона 6.

5. Во колона 7 се запишува производот што ќе се добие со множење на одделните износи од колона 6 со бројот на условните работници-месеци утврден во образецот ДП-3.

6. Износот на уплатените даноци и придонеси до денот на поднесувањето на образецот ДП-2, се искажува во колона 8. Како износ на уплатени даноци и придонеси се подразбираат и износите на издадени а неизвршени налози за уплата на даноците и придонесите што се евидентирани кај Службата.

7. Во колона 9 се запишува износот што организацијата на здружениот труд е должна да го уплати при поднесувањето на пресметката. Овој износ се утврдува на следниот начин:

1) ако износот од колона 7 е помал од износот од колона 5, износот од колона 7 се намалува за износот од колона 8 и се запишува во колона 9;

2) ако износот од колона 5 е помал од износот од колона 7, од износот од колона 5 се одбива износот од колона 8 и се запишува во колона 9.

8. Во колона 10 се искажува износот на повеќе уплатените даноци и придонеси. Овој износ се утврдува ако износот од колона 8 е поголем од износот на обврските утврдени според точка 7 на оваа забелешка.

Образец ДП-3

(Организација на здружениот труд)

(Седиште)

УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА УСЛОВНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО —
ГОДИНА

Реден број	Категорија на квалификацијата	Број на работниците според состојбата на крајот на месецот	Број на работниците од часовите на работа	Коефициент на квалификацијата	Број на условните работници
1	2	3	4	5	6
1	Неквалификувани работници				
2	Полуквалификувани работници				
3	Работници со нижа стручна подготовка				
4	Квалификувани работници				
5	Работници со средна стручна подготовка				
6	Висококвалификувани работници				
7	Работници со виша стручна подготовка				
8	Работници со висока стручна подготовка				
9	Специјалисти и магистри на науки				
10	Доктори на науки				
		Вкупно			

ЗАБЕЛЕШКА:

- Во колона 3 се искажува бројот на работниците-месеци утврден според состојбата на крајот на секој месец.
- Во колона 4 се искажува бројот на работниците-месеци утврден од часовите на работа за секој месец.
- Во колона 5 се запишуваат коефициентите на квалификациите утврдени според одредбите на член 6 на овој правилник.
- Бројот во колона 6 претставува производ кој се добива со множење на бројот од колона 3 или 4 со коефициентот од колона 5.

Образец ДП-4

(Организација на здружениот труд)

(Седиште)

НАЛОГ ЗА ПРЕСМЕТКА

I. Пресметани износи на новите даноци односно придонеси	Поединечно динари	Вкупно динари
1) _____	_____	_____
2) _____	_____	_____
3) _____	_____	_____
4) _____	_____	_____
II. Пресметани износи на изменетите даноци и придонеси		
1) _____	_____	_____
2) _____	_____	_____
3) _____	_____	_____
4) _____	_____	_____
5) _____	_____	_____
6) _____	_____	_____

III. Разлика помеѓу новите и изменетите даноци и придонеси

- 1) Разлика — повеќе (I — II)
- 2) Разлика — помалку (II — I)

ЗАБЕЛЕШКА:

1. Под I се внесуваат износите на секој данок односно придонес што е воведен со прописите на републиката односно на автономната покраина.

2. Под II се внесуваат пресметаните износи на оние даноци и придонеси што се заменети со даноците и придонесите под I.

3. Во колоната „Поединечно“ се искажуваат износите на секој данок и придонес посебно, а нивните збирови се внесуваат во колоната „Вкупно“.

127.

Врз основа на член 19 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69 и 71/72), сојузниот секретар за финансии пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Основните организации на здружениот труд, заедниците на основните организации на здружениот труд, работните организации и другите сложени организации на здружениот труд (во натамошниот текст: организациите на здружениот труд), освен организациите на здружениот труд за кои Сојузниот извршен совет или друг со закон овластен орган пропишал посебен основен контен план, го водат своето книговодство според Законот за книговодството на организациите на здружениот труд и Основниот контен план за организациите на здружениот труд, кој е составен дел на тој закон.

Член 2

Организациите на здружениот труд самостојно ги расчленуваат пропишаните задолжителни конта на аналитички конта. Податоците за синтетичките конта организациите на здружениот труд ги обезбедуваат на начин кој ѝ одговара на техниката што ја применуваат во книговодството.

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, НА ГРУПИТЕ И НА ОДДЕЛНИ КОНТА

Класа 0: Основни средства, средства на станбени згради, средства за заедничка потрошувачка и средства на резервите

Член 3

На контата од групата 00 — Основни средства во функција, се водат сите основни средства во функција, согласно одредбите од законот. На контата од оваа група се водат и заедничките основни средства по категориите на основните средства сразмерно со височината на вложените средства.

На контото 000 — Земјишта што служат за стопански цели се водат оние земјишта што организацијата на здружениот труд ги користи во своето работење.

На контото 001 — Шуми и долгогодишни насади, се водат сите видови шуми и долгогодишни насади, како што се: шуми (по видови), овоштарници, лозја, хмеларници и слично.

На контото 002 — Градежни објекти и рударски работи, се водат сите градежни објекти од стопански карактер и вредноста на рударските работи и на длабинските дупчења што претставуваат основни средства.

На контото 003 — Орудија за работа, се водат постројки, машини, транспортни средства, деловен и погонски инвентар, крупен алат и сите други орудија за работа во смисла на законот.

На контото 005 — Основно стадо, се води вредноста на добитокот што служи за вршење на стопанската дејност, како во редовното производство, така и во кооперација, освен добитокот на гоњење. Вредноста на основното стадо на ова конто се води по пазарните цени што се утврдуваат на крајот на годината. За утврдената разлика во цената се зголемуваат или се намалуваат изворите на сопствените деловни средства. Ако е во прашање зголемување на основното стадо во тежината односно во бројот (прирастот), настанатата разлика се книжи врз товар на ова конто со одобрување на контото 758 — Друга реализација.

На контото 008 — Други основни средства, се водат сите други основни средства што не се опфатени на претходните конта од оваа група, како што се: основачки вложувања, патенти, лиценци и други права и слично. За тршоците на основачките вложувања што настануваат во организациите на здружениот труд во основање или во изградба се задолжува ова конта во корист на контото 758 — Друга реализација.

Член 4

На контата од групата 01 — Основни средства вон од употреба, се водат сите основни средства што трајно се наоѓаат вон од употреба.

На контото 010 — Трајно неупотребливи основни средства, се водат основните средства што во организацијата на здружениот труд се наоѓаат трајно вон од употреба и основните средства што во подолг временски период нема да се употребуваат, а најмалку повеќе од една година. Во рамките на ова конто се водат и основните средства што се издвоени за расходување до конечната ликвидација на тие средства.

Член 5

На контата од групата 02 — Исправка на вредноста на основните средства, се водат отписите што ѝ одговараат на пресметаната амортизација и отписите за оние основни средства за кои не се пресметува амортизација во согласност со важечките прописи.

На контото 023 — Исправка на вредноста на орудијата за работа, се водат отписите што ѝ одговараат на пресметаната амортизација и отписите на орудијата за работа за кои не се пресметува амортизација во согласност со важечките прописи.

На контото 027 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства, се водат

отписите на трајно неупотребливите основни средства од контото 010 во согласност со важечките закони

На контото 028 — Исправка на вредноста на други основни средства, се водат отписите на другите основни средства за кои не се предвидени посебни синтетички конта во групата на контата 02, односно за средствата што се водат на контата 001, 002, 005 и 008

Член 6

На контата од групата 03 — Основни средства во подготовка се водат паричните средства наменети за инвестиции, вредноста на опремата и на инвестиционите материјали на залихи, вредноста на основните средства во изградба односно во изработка, како и инвестициите на кои се запрени работите.

На контото 030 — Издвоени парични средства за инвестиции, се водат паричните средства издвоени за инвестиции на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст Службата), средствата што според посебни прописи се издвоени и чија потрошувачка во периодот на инвестирањето се ограничува и дадените аванси за инвестиции, како и другите средства што се издвоени за финансирање на инвестициите во согласност со важечките прописи.

На контото 031 — Залихи на опрема и на инвестиционен материјал се водат вредноста на опремата чија монтажа не е започната и вредноста на инвестиционите материјали на залихи.

На контото 032 — Инвестиции во тек, се води вредноста на основните средства чија изградба односно изработка е започната а не е завршена. На ова konto се води и вредноста на опремата чија монтажа е во тек.

На контото 033 — Запрени инвестиции, се води вредноста на инвестициите чија изградба односно изработка е запрена врз основа на важечките прописи, на одлука на инвеститорот или од други причини

Член 7

На контата од групата 04 — Средства на станбени згради се водат сите видови средства што ги сочинуваат средствата на станбените згради и на деловните простории што во согласност со важечките прописи ги управуваат организациите на здружениот труд за стопанисување со станбените згради.

На контото 040 — Парични средства на станбени згради се водат паричните средства на станбените згради што се наоѓаат на посебна сметка кај Службата и паричните средства на амортизацијата на станбените згради.

На контото 041 — Станбени згради и деловни простории се водат вредностите на становите, на станбените згради и на деловните простории, утврдени според посебни прописи

На контото 042 — Парични средства издвоени за инвестиции, се водат паричните средства за инвестиции во станбени згради и во деловни простории издвоени на посебна сметка кај Службата, дадените аванси за инвестиции, како и другите средства издвоени за изградба на станови и на деловни простории

На контото 043 — Инвестициони материјали и опрема, се водат вредноста на инвестиционите материјали на залихи и вредноста на опремата чија монтажа не е започната.

На контото 044 — Станбени згради и деловни простории во изградба, се води вредноста на станбените згради, на становите и на деловните простории чија изградба е во тек.

На контото 046 — Пласмани на средства на станбени згради, се водат средствата на станбените згради, што се вложени на подолг рок, како што се вложувањата во фондот на основачите на банката, орочените средства и слични пласмани, во согласност со важечките прописи.

На контото 048 — Други средства на станбени згради, се водат средствата на станбените згради што не се опфатени со другите конта од групата на контата 04 — Средства на станбени згради.

На контото 049 — Исправка на вредноста на станбените згради и деловните простории, се водат отписите што ѝ одговараат на пресметаната амортизација и отписите на станбените згради и на деловните простории, во согласност со важечките прописи

Член 8

На контата од групата 05 — Средства на резервите, се водат паричните средства на резервите издвоени на посебна сметка кај Службата и пласмани на средствата на резервите во согласност со важечките прописи

На контото 050 — Парични средства на резервите, се водат средствата на резервите што се наоѓаат на посебна сметка кај Службата во согласност со одредбите од Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 71/72).

На контото 056 — Пласмани на средствата на резервите се водат средствата на резервите вложени во обврзници во други хартии од вредност и во орочени средства во согласност со важечките прописи.

Член 9

На контата од групата 07 — Средства за други намени, се водат средствата за други намени што организацијата на здружениот труд ги формира во согласност со важечките прописи.

На контото 070 — Средства за други намени, се водат паричните средства за други намени што се издвоени на посебни сметки кај Службата.

Член 10

На контата од групата 08 — Средства за заедничка потрошувачка се водат средствата за заедничка потрошувачка што се формираат и се користат во согласност со важечкиот закон односно со општествениот договор.

На контото 080 — Парични средства на заедничката потрошувачка се водат паричните средства на заедничката потрошувачка на посебна сметка кај Службата

На контото 081 — Објекти и предмети на заедничка потрошувачка, се води вредноста на објектите и на предметите на заедничката потрошувачка, како што се одморалишта, детски установи, спортски објекти, опрема и друго.

На контото 082 — Средства на заедничка потрошувачка во изградба или изработка, се води вредноста на објектите и на предметите на заедничката потрошувачка чија изградба или изработка е започната, а не е завршена. Завршените станбени згради односно станови се пренесуваат на управување на организацијата за стопанисување со станбените згради, а евиденцијата за нив се води на контата на вонбилансната евиденција.

На контото 083 — Пласмани на средствата на заедничка потрошувачка, се водат средствата на заедничката потрошувачка вложени во обврзници и во други хартии од вредност, орочените средства, средствата вложени во фондот на основачите на банката, кредитите дадени на работниците за станбена изградба и други пласмани на средства за заедничка потрошувачка.

На контото 088 — Други средства на заедничка потрошувачка, се водат другите средства на заедничка потрошувачка и побарувањата по основ на заедничка потрошувачка, за кои во оваа група конта не е предвидено посебно konto.

На контото 089 — Исправка на вредноста на средствата за заедничка потрошувачка, се водат отписите на средствата за заедничка потрошувачка.

Класа 1: Финансиски и пресметковни средства**Член 11**

На контата од групата 10 — Парични средства, се водат паричните средства, примените чекови, меници, акцептни налози и други инструменти за плаќање, обврзници и други хартии од вредност.

На контото 100 — Жиро-сметка, се водат паричните средства на жиро-сметката. На ова konto се евидентира вкупниот промет на паричните средства преку жиро-сметката.

На контото 101 — Благајна, се водат паричните средства и се евидентира готовинскиот промет што се врши преку благајната на организацијата на здружениот труд.

На контото 102 — Девизни средства, се води динарската противвредност на девизите на сметките кај банките за секоја валута посебно.

На контото 103 — Чекови, меници, акцептни налози и други инструменти на плаќањето, се водат вредностите на примените чекови, меници и други инструменти за плаќање како и на акцептните налози со акцент на должникот што ѝ се предадени на Службата на извршување.

На контото 104 — Обврзници, благајнички записи и други хартии од вредност, се води вредноста на обврзниците, на благајничките записи и на другите хартии од вредност.

На контото 108 — Други парични средства, се водат средствата на доходот остварени во текот на годината издвоени на посебна сметка кај Службата и другите парични средства за кои во оваа група conta не е предвидено посебно konto.

Член 12

На контата од групата 12 — Побарувања од деловни односи се водат побарувањата по основ на продажба на производи, стоки и услуги, на продажба на основни средства, како и од други деловни односи.

На контото 120 — Купувачи во земјата, се водат побарувањата од купувачите во земјата по основ на продадени производи, стоки и услуги, и на продадени основни средства.

На контото 121 — Купувачи во странство, се водат побарувањата од купувачите во странство по основ на продадени производи, стоки и услуги.

На контото 122 — Побарувања од работници, се водат побарувањата од работниците по основ на аконтации по службена работа и на други обврски на работниците спрема организацијата на здружениот труд.

На контото 123 — Побарувања од кооперативни односи, се водат побарувањата од кооперативите по основ на кооперативни односи освен по основ на кредитни односи што се водат на контата од групата 17 — Плесмани од деловни средства.

На контото 124 — Побарувања од засадничка изградба на основни средства, се водат побарувањата по основ на засадничка изградба односно набавка на основни средства од организациите на здружениот труд со кои таквата изградба односно набавка се врши.

На контото 125 — Други побарувања од деловни односи, се водат побарувањата од деловни односи што не се опфатени со други conta од оваа група.

На контото 126 — Побарувања над законскиот рок, се водат побарувањата што се пренесени од контата 103, 120, 121, 125, 174, 175 и од другите conta, а што служат како основ за исправка на финансискиот резултат според периодичните пресметки и завршната сметка според одредбите од Законот за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на финансискиот резултат за делот на неизплатеното побарување над одреденото време („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72 — во натамошниот текст: Законот за исправката).

На контото 127 — Исправка на вредноста на побарувањата над законскиот рок, се води исправката на вредноста на побарувањата над законскиот рок

книжени врз товар на контото 730 — Исправка на финансискиот резултат по основот на побарувања над законскиот рок.

На контото 128 — Сомнителни и спорни побарувања од деловни односи, се водат побарувањата за кои е поведена постапка кај надлежниот суд заради наплата и побарувањата чија наплата, по оцена на организацијата на здружениот труд, е неизвесна.

На контото 129 — Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања, се води исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања, книжена на товар на контото 734 — Други вонредни расходи. Исправката на вредноста на овие побарувања се врши врз основа на одлуките на органите на управувањето, а не може да биде помала од исправката на финансискиот резултат според одредбите од Законот за исправката.

Член 13

На контата од групата 13 — Пресметани договорни обврски од доходот, се водат пресметаните износи на договорните обврски од доходот, а се книжат во корист на соодветните conta од групата conta 23. На крајот од годината при конечното утврдување на доходот и на неговата распределба се врши покривање на пресметаните износи во согласност со одредбите од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 — во натамошниот текст: Законот за доходот).

На контото 130 — Пресметана камата на кредити, се води износот на пресметаната камата на кредитите освен интеркаларната камата. На крајот на годината се врши покривање на пресметаните износи на каматата на кредитите во согласност со одредбите од Законот за доходот.

На контото 131 — Пресметана премија за осигурување, се водат пресметаните износи на премиите за осигурување, освен премиите за осигурување што ги товарат средствата на заедничката потрошувачка. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ на премиите за осигурување во согласност со одредбите од Законот за доходот.

На контото 132 — Пресметана провизија и други надоместоци за банкарски услуги, се водат пресметаните износи на провизијата и другите надоместоци за банкарски услуги. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ на провизиите и надоместоците од доходот во целина.

На контото 133 — Пресметани придонеси и членарини, се водат пресметаните износи на придонесите и членарините, како што се: придонесите за стопанските комори, придонесите за Заедницата на Југословенските железници, За Заедницата на Југословенското електростопанство, за Заедницата на ЈПТТ, за деловните здруженија и др. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ од доходот во целина.

На контото 138 — Пресметани други договорни обврски, се водат пресметаните износи на другите договорни обврски за кои не е предвидено посебно konto во оваа група conta а што, врз основа на Законот за доходот, се памитуваат од доходот. На крајот на годината, се врши покривање на пресметаниот износ од доходот во целост.

Член 14

На контата од групата 14 — Пресметани законски обврски од доходот, се водат пресметаните износи по основ на законски обврски во текот на годината, а се книжат во корист на соодветните conta од групата conta 24. На крајот на годината се врши покривање на пресметаните износи во целост.

Контото 140 — Пресметан данок на промет, не се користи до донесувањето на посебни прописи.

На контото 141 — Пресметани законски обврски според прописи на општините, се водат пресмета-

ните износи на придонесите, даноците и другите давачки во корист на општините и на другите корисници на територијата на општината. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.

На контото 142 — Пресметани законски обврски според прописи на републиките и автономните покраини, се водат пресметаните износи на придонесите, даноците и другите давачки во корист на републиките односно на автономните покраини и на другите корисници на територијата на републиката односно на автономната покраина. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.

На контото 143 — Пресметани законски обврски според прописи на федерацијата, се водат пресметаните износи на придонесите, даноците и другите давачки во корист на федерацијата. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.

На контото 148 — Пресметани други законски обврски се водат пресметаните износи на другите законски обврски за кои не е предвидено посебно konto во оваа група на conta.

Член 15

На контата од групата 15 — Пресметани лични доходи и други лични примања, се водат пресметаните износи за исплата на аконтациите на личните доходи и на другите лични примања. Пресметаните износи на аконтациите на личните доходи и на другите лични примања се книжат во корист на соодветните conta од групата на контата 25. На крајот на годината се врши покривање на пресметаните износи во согласност со одредбите на Законот за доходот.

На контото 150 — Пресметани лични доходи, се водат износите на пресметаните аконтации на личните доходи по основите и мерилата што се утврдени со општи акт на организацијата на здружениот труд. При распределбата на доходот, од износот издесен за лични доходи се врши покривање на пресметаните аконтации до височината утврдена според член 9 став 1 на Законот за доходот.

На контото 152 — Пресметани примања на име провизија на трговски патници, се водат пресметаните износи на провизиите на трговските патници, на деловните агенти на поверениците, на аквизитерите и сл. кои не се во работен однос со исплатителот на провизијата. На крајот на годината се врши покривање на пресметаниот износ во целост.

На контото 153 — Пресметани примања по основ на граѓанско-правен однос, се водат пресметаните износи од граѓанско-правен однос. На крајот на годината се врши покривање на утврдениот износ во целост.

На контото 154 — Пресметани други лични примања, се водат пресметаните износи за издатоците предвидени со член 7 став 3 на Законот за доходот, освен издатоците што се евидентирани на контата: 152 — Пресметани примања на име провизија на трговски патници, 153 — Пресметани примања по основ на граѓанско-правен однос и контото 259 — Казни за стопански престапи. На крајот на годината се врши покривање на утврдениот износ во целост.

Член 16

На контата од групата 16 — Интерни финансиски односи, се искажуваат интерните односи помеѓу сопствени организации на здружениот труд во состав на заедница на основни организации на здружениот труд, на работна организација или на друга сложена организација на здружениот труд, по основ на прометот на стоки и услуги и по основ на кредитни и други односи без оглед дали се составува завршна сметка или заедничка завршна сметка. Во оваа група на conta се евидентираат и односите помеѓу организациите на здружениот труд во земјата и нивните организациони единици во странство.

На контото 160 — Интерни купувачи во земјата, се водат побарувањата од купувачите — основни

организации на здружениот труд во состав на организација на здружениот труд по основ на продадени производи, стоки и услуги и основни средства.

На контото 161 — Кредити за обртни средства дадени на други основни организации на здружениот труд, се водат побарувањата по основ на кредити за обртни средства дадени на основната организација на здружениот труд во состав на организацијата на здружениот труд.

На контото 162 — Кредити за основни средства дадени на други основни организации на здружениот труд, се водат побарувањата по основ на кредитите за основни средства дадени на основната организација на здружениот труд во состав на организацијата на здружениот труд.

На контото 163 — Кредити за санација дадени на други основни организации на здружениот труд, се водат побарувањата по основ на кредитите за санација дадени на основната организација на здружениот труд во состав на организацијата на здружениот труд.

На контото 164 — Други побарувања од основни организации на здружениот труд, се водат другите побарувања од основните организации на здружениот труд во состав на организацијата на здружениот труд.

На контото 165 — Интерни купувачи во странство, се водат побарувањата од купувачите — сопствени организации во странство по основ на продадени производи, стоки и услуги.

На контото 166 — Вложени средства во сопствени организации во странство, се водат средствата што се вложени во сопствени организации во странство.

На контото 167 — Кредити дадени на сопствени организации во странство, се водат побарувањата по основ на кредитите дадени на сопствените организации во странство.

На контото 168 — Други побарувања од сопствени организации во странство, се водат другите побарувања од сопствените организации во странство.

Член 17

На контата од групата 17 — Пласмани од деловни средства, се водат побарувањата по основ на вложувањата од деловните средства.

На контото 170 — Вложени средства во заедничко работење во земјата, се водат средствата што организацијата на здружениот труд ги вложила во заедничкото работење во друга организација на здружениот труд во согласност со важечките прописи.

На контото 171 — Вложени средства во заедничко работење во странство, се водат средствата што организацијата на здружениот труд ги вложила во заедничкото работење во странство во согласност со важечките прописи.

На контото 172 — Орочени средства, се водат деловните средства орочени кај банките.

На контото 173 — Вложени средства во фондот на основачите на банката, се водат средствата што организацијата на здружениот труд ги вложила во фондот на основачите на банката во согласност со важечките прописи.

На контото 174 — Потрошувачки кредити, се водат побарувањата по основ на потрошувачките кредити одобрени според одредбите на Законот за банките и за кредитното и банкарското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71 и 71/72) и Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72).

На контото 175 — Кредити дадени на организации на здружениот труд и на други организации и општествено-политички заедници, се водат побарувањата по основ на кредитите дадени во стоки или во пари на организациите на здружениот труд и на други организации, како и на општествено-политичките заедници во согласност со одредбите на Законот за банките и за кредитното и банкарското работење.

На контото 176 — Кредити дадени на странски стопански организации и банки, се водат побарувањата по основ на кредитите дадени во стоки или во пари на стопанските организации и на банките во странство.

На контото 177 — Кредити дадени на фондови на заеднички резерви, се водат побарувањата по основ на уплатите во фондот на заедничките резерви според прописите на републиките односно на автономните покраини.

На контото 178 — Заем за кредитирање на недоволно развиените републики и на САП Косово, се водат побарувањата по основ на заемот според одредбите на Законот за средствата на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и Автономна Покраина Косово („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/71 и 23/72) и според законите на републиките и автономните покраини. За делот на заемот за кој се примени обврници се задолжува контото 164.

На контото 179 — Други пласмани на деловни средства, се водат другите кредитни односи и вложувања за кои не е предвидено посебно konto во оваа група на konto.

Член 18

На контата од групата 18 — Загуба, се водат непокриената загуба и износите на покриените загуби.

На контото 180 — Непокриена загуба, се искажува делот на загубата што не е покриен на начин предвиден во Законот за доходот, со пренесување од контото 859 — Покритие на загубата. Контото 180 се одобрува за износот примен за покривање на загубата без обврска за враќање (примени средства од други, огнишани побарувања и сл.).

На контото 185 — Покриена загуба, од сопствени извори на деловни средства, се искажува делот на загубата кој е покриен врз товар на трајните извори на деловните средства, а средствата се надоместени со санационен кредит. Во овој случај за износот на санациониот кредит се задолжува контото 185 — Покриена загуба, од сопствени извори на деловни средства, во корист на контото 180 — Непокриена загуба. Истовремено се врши паралелно книжење со задолжување на соодветното konto од групата 90 во корист на контото 909 — Обврски за користениот дел од трајни извори на деловни средства за покривање на загубите (член 16 од Законот за условите и постапката за санација на организациите на здружениот труд „Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72 — во пенатамошниот текст. Законот за санација).

На контото 186 — Покриена загуба со санационен кредит, се искажува делот на загубата за кој не е извршено намалување на трајните извори на деловните средства а загубените средства се надоместени со санационен кредит. Во овој случај се задолжува контото 186 — Покриена загуба со санационен кредит, со одобрување на контото 180 — Непокриена загуба.

На контото 188 — Покриена загуба од други извори со обврска за враќање, се искажува делот на загубата покриен од другите извори со обврска за враќање во согласност со важечките прописи. Во овој случај се задолжува контото 188 — Покриена загуба од други извори со обврска за враќање, во корист на контото 180 — Непокриена загуба.

Член 19

На контото 190 — Активни временски разграничувања, се книжат издатоците што во моментот на настанувањето немаат карактер на трошоци или не го товарат тековниот доход, па се предмет на разграничувањето. На ова konto се книжат и законските и договорните обврски што временски се разграничуваат.

Класа 2: Тековни обврски

Член 20

На контата од групата 22 — Обврски од деловни односи, се водат обврските од деловните односи по основ на набавка на основни средства, материјали, стоки и услуги.

На контото 220 — Добавувачи во земјата за основни средства, се водат обврските спрема добавувачите во земјата за основните средства и другите инвестиции.

На контото 221 — Добавувачи во странство за основни средства, се водат обврските спрема добавувачите во странство за основните средства и за другите инвестиции.

На контото 222 — Добавувачи за обртни средства во земјата, се водат обврските спрема добавувачите во земјата за испорачаните материјали, стоки и услуги.

На контото 223 — Добавувачи за обртни средства во странство, се водат обврските спрема добавувачите во странство за испорачаните материјали, стоки и услуги.

На контото 224 — Обврски за нефактурирана стока и услуги, се водат обврските спрема добавувачите по основ на примени стоки, материјали и услуги за кои не се примени соодветни пресметки односно фактури. На ова konto се водат обврските спрема комисионите од кои се примени стоките во комисион односно во комисијација.

Член 21

На контата од групата 23 — Договорни обврски од остварениот доход, се водат договорните обврски од остварениот доход во височина на пресметаните износи на тие обврски. Врз товар на контото од оваа група се вршат исплати по тие основи. Ако обврската за плаќање на договорните обврски од остварениот доход вгласува во рокови различни од роките на обврската за пресметување, се врши нивно разграничување преку контата на активните и пасивните временски разграничувања.

На контото 230 — Камата на кредити, се водат износите на обврските по основ на камата на кредитите. Врз товар на ова konto се вршат исплати во текот на годината по тие основи.

На контото 231 — Премии за осигурување, се водат износите на обврските на име премии за осигурување. Врз товар на ова konto се вршат исплати во текот на годината по тие основи.

На контото 232 — Провизии и други надоместоци за банкарски услуги, се водат износите на обврските на име провизија и други надоместоци за банкарски услуги. Врз товар на ова konto се вршат исплати по основ на провизија и други надоместоци за банкарски услуги.

На контото 233 — Придонеси и членарини, се водат обврските по основ на придонеси и членарини. Врз товар на ова konto се вршат исплати по основ на придонеси и членарини.

На контото 234 — Обврски од заедничкото работење — домашни договорачи, се водат обврските спрема домашните договорачи од доходот остварен со заедничко работење. Врз товар на ова konto се вршат сите исплати по основ на учеството во доходот на домашни договорачи.

На контото 235 — Обврски од заедничкото работење — добивка на странски лица, се водат обврските спрема странските договорачи од доходот остварен со заедничкото работење, како и другите обврски што, во смисла на важечките прописи, претставуваат добивка на странски лица. Врз товар на ова konto се вршат сите исплати по основ на учеството на странските лица во доходот остварен со заедничкото работење и исплатите на добивката на странски лица по други основи. Врз товар на ова konto се книжи и пресметаниот данок на добивка на странските лица во корист на контото 276 — Обврски по запреен данок на добивка на странски лица.

На контото 238 — Други договорни обврски, се водат договорните обврски за кои не е предвидено посебно konto во оваа група на контата.

Член 22

На контата од групата 24 — Законски обврски од остварениот доход, се водат законските обврски од остварениот доход во височината што е утврдена со посебни прописи. Врз товар на контата од оваа група се вршат исплатите на овие обврски во текот на годината.

Контото 240 — Данок на промет, не се користи до донесувањето на посебни прописи.

На контото 241 — Законски обврски според прописи на општините, се водат пресметаните износи на придонесите, даноците и другите давачки во корист на општините и другите корисници на територијата на општината, како и сите исплати по тој основ.

На контото 242 — Законски обврски според прописи на републиките и автонмните покраини, се водат пресметаните износи на придонесите, даноците и другите давачки во корист на републиките односно на автонмните покраини и на другите корисници од територијата на републиката односно на автонмната покраина, како и сите исплати по тој основ.

На контото 243 — Законски обврски според прописи на федерацијата, се водат пресметаните износи на придонесите, даноците и другите давачки во корист на федерацијата, како и сите исплати по тој основ.

На контото 248 — Други законски обврски од остварениот доход, се водат другите законски обврски од остварениот доход, за кои не е предвидено посебно konto во оваа група на контата, на начин што е предвиден за контата од оваа група.

Член 23

На контата од групата 25 — Лични доходи и други лични примања, се искажуваат остварените лични доходи од распределбата на доходот и дел на доходот издвоен за други лични примања, како и исплатите по овие основи.

На контото 250 — Остварени лични доходи, се искажуваат износот на обврските по основ на аконтациите на личните доходи во текот на годината и износот на обврските по основ на издвојувањето на доходот за лични доходи над износот што е употребен за покривање на исплатените аконтации на личните доходи. Врз товар на ова konto се вршат сите исплати по основ на личните доходи. При исплатата на личните доходи, за износот на придонесот од личните доходи се задолжува ова konto во корист на контото 271 — Обврски по запрени придонеси од личните доходи. Врз товар на ова konto се книжат во корист на соодветните контата од групата на контата 24 — Законски обврски од остварениот доход по основ на личните доходи од доходот на претходната година.

На контото 252 — Остварени примања на име провизија на трговски патници, се водат обврските на име провизии на трговски патници, деловни агенти, повереници, аквизитери и сл. кои не се во работен однос со исплатителот на провизијата. Врз товар на ова konto во текот на годината се вршат сите исплати по тој основ. При исплатата на провизиите за износот на придонесите и даноците од провизијата се задолжува ова konto во корист на контото 272 — Обврски по запрени други придонеси и даноци.

На контото 253 — Остварени примања по основ на граѓанско-правен однос, се водат обврските по основ на граѓанско-правен однос. Врз товар на ова konto се вршат исплатите по тој основ. При исплатата на обврската од граѓанско-правен однос, се задолжува ова konto во корист на контото 272 — Обврски по запрени други придонеси и даноци.

На контото 254 — Остварени други лични примања, се водат обврските по основ на издатоците за

други лични примања наведени во член 7 став 3 на Законот за доходот, освен издатоците книжени на контата 252, 253 и 259.

При исплатата на овие обврски, за износот на придонесите што се плаќаат од личните примања се задолжува ова konto во корист на контото 272 — Обврски по запрени други придонеси и даноци.

Контото 259 — Казни за стопански престапи. Врз товар на ова konto се книжат платените казни за стопански престапи во смисла на одредбата на член 7 став 3 на Законот за доходот. На крајот на годината ова konto се одобрува за целиот износ врз товар на контото 839 — Распределба на остварениот доход и на средствата што не влегуваат во вкупниот приход.

Член 24

На контата од групата 26 — Интерни финансиски односи, се искажуваат интерните односи помеѓу основните организации на здружениот труд во состав на заедница на основни организации на здружениот труд, на работна организација или на друга сложена организација на здружениот труд, по основ на прометот на стоки и услуги, и по основ на кредитните и други односи. Во оваа група на контата се евидентираат и односите помеѓу организациите во странство и организациите на здружениот труд во чиј се состав.

На контото 260 — Интерни добавувачи во земјата, се водат обврските по основ на прометот на стоки, услуги и др. спрема основната организација на здружениот труд — добавувач во состав на организацијата на здружениот труд.

На контото 261 — Кредити за обртни средства примени од други основни организации на здружениот труд, се водат обврските по основ на кредитите за обртни средства што основната организација на здружениот труд ги примила од основните организации на здружениот труд во состав на истата организација на здружениот труд.

На контото 262 — Кредити за основни средства примени од други основни организации на здружениот труд, се водат обврските по основ на кредитите за основни средства што основната организација на здружениот труд ги примила од основните организации на здружениот труд во состав на истата организација на здружениот труд.

На контото 263 — Кредити за санација примени од други основни организации на здружениот труд, се водат обврските по основ на кредитите за санација што основната организација на здружениот труд ги примила од основните организации на здружениот труд во состав на истата организација на здружениот труд.

На контото 264 — Други долгови на основни организации на здружениот труд, се водат обврските по основ на другите односи помеѓу основните организации на здружениот труд во состав на истата организација на здружениот труд.

На контото 265 — Интерни добавувачи во странство, се водат обврските по основ на прометот на стоки, услуги и др. помеѓу организациите во странство и организациите на здружениот труд во чиј се состав.

На контото 267 — Кредити примени од сопствени организации во странство, се водат обврските по основ на кредитите што организациите на здружениот труд ги примиле од сопствени организации во странство.

На контото 268 — Други долгови на сопствени организации во странство, се водат обврските по основ на другите односи помеѓу сопствени организации во странство и организациите на здружениот труд во чиј се состав.

Член 25

На контата од групата 27 — Обврски по запрени придонеси и даноци и по други запирања, се водат запрените износи на придонесите и даноците што

организацијата на здружениот труд е должна да ги запре од обврзниците и во одреден рок да ги уплати, како и запирањата во други основи.

На контото 270 — Обврски по запрен данок на промет, се води износот на данокот на промет што при реализацијата на стоките и услугите е пресметан односно наплатен од купувачите — во височината на пресметаниот износ. Ако обврската на пресметувањето не се поклопува со обврската на уплатата, организацијата на здружениот труд пресметаните износи може да ги води и преку контото на разграничувањето, со тоа што во тој случај износот по кој постои обврската за уплата го книжи во корист на ова konto. Уплатите на данокот на промет се вршат врз товар на ова konto.

На контото 271 — Обврски по запрени придонеси од личните доходи, се водат обврските по основ на даноците и придонесите на кои основна за пресметка им е личниот доход а се намирнуваат од делот на доходот издвоен за бруто-личните доходи. Овие обврски се книжат врз товар на контото 250 — Остварени лични доходи. Уплатените износи на овие придонеси го товарат ова konto.

На контото 272 — Обврски по запрени други придонеси и даноци, се водат запрените придонеси и даноци по основ на исплатите евидентирани на контата 252, 253, 254, како и оние за кои во оваа група на conta не е предвидено посебно konto.

На контото 276 — Обврски по запрен данок на добивка на странски лица, се води износот на данокот на добивка на странски лица што организацијата на здружениот труд е должна да го уплати во рокот утврден со посебни прописи. Ова konto се одобрува врз товар на контото 235 — Обврски од зедничкото работење — добивка на странски лица, а се задолжува за уплатата на данокот на добивка на странски лица.

На контото 278 — Обврски по други запирања, се водат запрените износи од работниците по запирањата за кои во оваа група на conta не е предвидено посебно konto, како што се судски, административни и други запирања.

Член 26

На контата од групата 28 — Други обврски, се водат обврските по основ на другите деловни односи што не се искажани на контата на други групи conta.

На контото 280 — Обврски по штедни влогови, се водат обврските по основ на штедните влогови кај организациите на здружениот труд што според посебни прописи се смластени да примаат штедни влогови.

На контото 281 — Обврски по втасани а неисплатени отплати на кредити, се водат втасаните а неисплатените отплати. Ако организацијата на здружениот труд не ја изврши отплатата во договорениот рок, втасаните износи на отплатите се пренесуваат во корист на ова konto а врз товар на соодветните вочта од групите 91, 92 и 93. За извршените отплати на кредитите се задолжува ова konto.

На контото 285 — Неисплатен дел од лични доходи, се водат обврските по основ на неисплатените лични доходи на работниците што се допозирани на издвена сметка на Службата до конечната исплата.

На контото 283 — Издадени меници, чекови и сл., се искажуваат обврските по издадените меници, чекови, по акцептите дадени на акцептни налози и на други инструменти за плаќање. Кога организацијата на здружениот труд ќе издаде меница, чек или друг инструмент за плаќање односно акцептиран акцептен налог, го задолжува контото на кое се води обврската за чие намирување издала еден од споменатите инструменти за плаќање. По исплатата на издадените меници, чекови или акцептни налози, за исплатените износи се задолжува ова konto.

На контото 288 — Други обврски, се водат другите обврски за кои во оваа група на conta не е предвидено посебно konto.

Член 27

На контото 290 — Пасивни временски разграничувања, се искажуваат однапред пресметаните износи на материјалните и другите трошоци, што настануваат нерамномерно и кои се зависни од обемот на производството или од периодот на вкалкулирањето. Платените издатоци се искажани на контото 190 — Активни временски разграничувања. Преку ова konto се книжат и пресметаните износи на договорните и законските обврски што временски се разграничуваат.

На крајот на годината пресметаните износи на контото 290 — Пасивни временски разграничувања, меѓусебно се затвораат со состојбата искажана на контото 190 — Активни временски разграничувања. Разликата помеѓу активните и пасивните временски разграничувања паѓа врз товар или во корист на резултатот на тековната година, ако не се пренесува во наредниот период како транзиторна пасива односно транзиторна актива.

Класа 3: Материјал и ситен инвентар

Член 28

На контото 310 — Материјал, се водат залихите на горива, суровини, материјали, помошни материјали, набавени производи и делови и други облици на материјали намењети за репродукција, како во складските така и на паг, во обработка, доработка и манипулација.

Член 29

На контото 360 — Ситен инвентар, автогуми и амбалажа, се водат ситниот инвентар, автогумите и амбалажата на залихи и во употреба.

На контото 369 — Исправка на вредноста на ситен инвентар, автогуми и амбалажа, се води отписаниот дел на вредноста на ситниот инвентар, автогумите и амбалажата. Отписите се вршат во согласност со општиот акт на организацијата на здружениот труд. При расходувањето на предметите за неотписаниот дел на вредноста се задолжува соодветната сметка на трошоците, а набавната вредност од контото 360 — Ситен инвентар, автогуми и амбалажа се пренесува на контото 369.

Класа 4: Трошоци

Член 30

На контата од класата 4 — Трошоци, се книжат трошоците што се надоместуваат од вкупниот приход (материјални трошоци на работењето и амортизацијата) и издатоците што се надоместуваат од доходот (договорни и законски обврски, лични доходи и други лични примања).

На контата од групата 40 — Материјални трошоци, се книжат материјалните трошоци на работењето, во согласност со Законот за доходот.

На контото 400 — Потрошен материјал, се книжи вредноста на потрошените материјали (суровини, материјали, помошни материјали, канцеларски материјали, полупроизводи, горива и мазива, набавена енергија и сл.) во врска со работењето на организацијата на здружениот труд, пресметана по набавните цени.

На контото 401 — Производствени услуги на други, се книжат трошоците што организацијата на здружениот труд ги има по основ на примените услуги од домашни и странски организации како што се: поправка и одржување на материјални добра (машини, алати, возила, згради и др.), сообраќајни услуги, поштенски, телеграфски и телефонски услуги, услуги на монтажа и други услуги, што ги вршат организациите на здружениот труд од областа на стопанството и производствените основни организации на здружениот труд во состав на нестопанските организации на здружениот труд.

На контото 402 — Непроизводствени услуги, се книжат издатоците за услугите што ги вршат организациите од областа на нестопанството како што се: услугите од дејноста на непроизводственото занаетчиство (номенклатурни групи 770-10 и 770-20), од стабнелната дејност (номенклатурни групи 811-10 и 811-20) и од комуналната дејност (номенклатурни групи 812-20, 812-30, 812-40, 812-50, 812-70 и 812/30), како и сите услуги во областа на културната и социјалната дејност (област 9 без групата 915-60) и во областа на дејноста на општествените и државните органи и служби (област 0), вклучувајќи ги и административните и други такси (освен судските).

На контото 403 — Дневници за службени патувања, се книжат трошоците по основ на дневниците за службени патувања во земјата и во странство во согласност со општествените договори, со самоуправните спогодби и со општите акти.

На контото 404 — Теренски додатоци, се книжат издатоците по основ на теренските додатоци, дневниците на извршниот персонал во сообраќајот, надоместоците за одвесен живот и сл., во согласност со општествениот договор, со самоуправната спогодба и со општите акти.

На контото 405 — Издатоци за реклама и пропаганда, се книжат издатоците направени за реклама и пропаганда.

На контото 406 — Издатоци за репрезентација, се книжат издатоците за репрезентација.

На контото 408 — Други материјални трошоци, се книжат другите материјални трошоци за кои не е предвидено посебно konto во оваа група на conta.

Член 31

На контата од групата 41 — Материјални трошоци во односи со приватни лица, се книжат исплатите што се извршени на приватни лица во деловни односи со организациите на здружениот труд.

На контото 411 — Производствени услуги од други, се книжат издатоците што организацијата на здружениот труд им ги исплатила на приватни лица во врска со разни исправки на машини, алати, возила и згради, како и по основ на сообраќајни и други услуги.

На контото 412 — Непроизводствени услуги, се книжат издатоците на приватни лица за непроизводствени услуги, како што се кирии, закупчини и други непроизводствени услуги.

На контото 417 — Авторски хонорари, се книжат издатоците по основ на авторските хонорари

На контото 418 — Други материјални трошоци, се книжат другите материјални трошоци, настанати во односи со приватни лица, за кои не е предвидено посебно konto во оваа група на conta.

Член 32

На контата од групата 42 — Амортизација се книжи износот на пресметаната амортизација според одредбите на законот, со тоа што посебно се истражува износот на амортизацијата пресметан по пропишаните минимални стапки а посебно износот над пропишаните стапки.

На контото 420 — Амортизација по минимални пропишани стапки, се книжи износот на амортизацијата на основните средства пресметан по пропишаните минимални стапки.

На контото 421 — Амортизација над минимални пропишани стапки, се книжи износот на амортизацијата пропишан по стапките над минималните стапки, како и износот на амортизацијата пресметан според член 4 на Законот за доходот.

Член 33

На контата од групата 45 — Вкалкулиран дел на доходот, се книжат издатоците што се надоместуваат од сстварениот доход според одредбите на Законот за доходот.

На контото 453 — Вкалкулирани договорни обврски, се книжат износите на вкалкулираните дого-

ворни обврски што се надоместуваат од доходот, како што се: каматите на кредитите, премиите за осигурување, провизиите и другите надоместоци за банкарски услуги, придонесите, членарините и др. Вкалкулирањето на тие обврски се врши со одобрување на контото 800 — Вкалкулиран дел на доходот.

На контото 454 — Вкалкулирани законски обврски, се книжат износите на вкалкулираните законски обврски што се намируваат од доходот, како што се: законските обврски според прописите на општините, автономните покраини и републиките, законските обврски според прописите на Федерацијата и др. со одобрување на контото 800 — Вкалкулиран дел на доходот.

На контото 455 — Вкалкулирани лични доходи, се книжат износите на личните доходи чија височина е одредена според основите и мерилата што се утврдени во општиот акт на организацијата на здружениот труд, со одобрување на контото 800 — Вкалкулиран дел на доходот.

На контото 456 — Вкалкулирани други лични примања, се книжи износот, на вкалкулираните издатоци предвидени во член 7 став 3 на Законот за доходот, освен казните за стопански престапи книжени на контото 259.

Член 34

На контото 490 — Распоред на трошоците, на крајот на пресметковниот период се одобрува за износот на трошоците што се книжени врз товар на другите групи conta во класата 4.

За износот што се одобрува на контото 490 — Распоред на трошоците, се задолжуваат соодветните conta во класата 6 или 7, односно во класата 5 ако оваа се користи, зависно од начинот на евидентирањето на трошоците.

За тровската дејност се задолжува на крајот на пресметковниот период контото 719 — Трошоци на реализирани трговски стоки, со претходно користење на контото на класата 5 или без нејзино користење, со одобрување на контото 490 — Распоред на трошоците.

За угостителската дејност се задолжува контото 700 — Трошоци на реализирани производи и на производствени услуги, со претходно користење на контото на класата 5 или без нејзино користење, со одобрување на контото 490 — Распоред на трошоците.

Класа 5: Слободна

Член 35

Употребата на класата 5 е слободна во поглед на содржината и во поглед на расчленувањето на групи conta и на синтетички и аналитички conta.

Класа 6: Производство, готови производи, трговски стоки и др.

Член 36

На контата од класата 6 — Производство, готови производи трговски стоки и др., се книжи производството и се водат залихите на недовршено производство, полупроизводи, готови производи, трговски стоки и стоки во комисион и консигнација.

На контото 600 — Производство и сопствени полупроизводи, се води вредноста на производството во тек и на залихите на сопствените полупроизводи, зависно од начинот на пресметувањето, а во согласност со одредбите на Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд и на Законот за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време.

Член 37

На контото 630 — Готови производи, се искажува вредноста на готовите производи, зависно од начинот на пресметувањето, а во согласност со одредбите на Законот за доходот и на Законот за исправката.

Член 38

На контата од групата 66 — Трговски стоки и на контото 660 — Трговски стоки, се искажуваат набавните трговски стоки по набавната или продажната цена, како и залихите на трговските стоки. Ако стоките се водат по набавната цена, за износот по фактурата на добавувачот се одобрува контото на добавувачите, за зависните трошоци на набавните стоки — соодветното konto, а за разликите во цената — контото 669 — Разлика во цената на трговските стоки. Трговските организации што данокот на промет го засметуваат во продажната цена на стоките на залихи тој данок го книжат во корист на контото 669 — Разлика во цената на трговските стоки.

Вредноста на залихите искажана на контата на групата 66 мора да биде во согласност со одредбите на Законот за исправката.

Член 39

На контата од групата 67 — Стоки во консигнација и во комисион и на контото 670 — Стоки во консигнација и во комисион, се водат залихите на стоките примени во консигнациона односно комисиона продажба. Залихите на овие стоки се искажуваат по продажната цена така што за износот пресметан по продажната цена се задолжува ова konto со одобрување на пресметаниот износ што му припаѓа на комитентот на контото 224 — Обврски за нефактурирана стока и услуги, со одобрување за износот на зависните трошоци на соодветното konto и со одобрување за разликата во цената и данокот на промет на контото 679 — Разлика во цената на стоките во консигнација и во комисион.

Вредноста на залихите искажана на контата на групата 67 мора да биде во согласност со одредбите на Законот за исправката.

Класа 7: Вкупен приход и негова распределба**Член 40**

На контата на групата 70 — Трошоци на реализирани производи и услуги, се искажува вредноста на реализираните производи и услуги во согласност со важечките прописи.

На контото 70 0— Трошоци на реализирани производи и на производствени услуги, се искажува вредноста на реализираните производи и на производствените услуги во согласност со Законот за исправката.

Производствените организации, при книжењето на реализацијата на производите го задолжуваат контото 700 — Трошоци на реализирани производи и на производствени услуги во корист на контото 630 — Готови производи, а кај реализираните производствени услуги — во корист на контото 600 — Производство и сопствени полупроизводи или на контото 490 — Распоред на трошоците.

На контото 701 — Трошоци на реализирани непроизводствени услуги, се искажува вредноста на реализираните непроизводствени услуги утврдена во согласност со важечките прописи. Непроизводствените услуги ги опфаќаат услугите од дејноста на непроизводственото занаетчиство (номенклатурни групи 770-10 и 770-20), од станбената дејност (номенклатурни групи 811-10 и 811-20) и од комуналната дејност (номенклатурни групи 812-20, 812-30, 812-40, 812-50, 812-70 и 812-80), сите услуги во областа на културата и социјалната дејност (област 9 без групата 915-60) и на дејноста на општествените и државните органи и служби (област 0).

На контото 702 — Трошоци на реализирани производи и услуги од заедничко работење, се искажуваат трошоците на реализираните производи и услуги од заедничкото работење со домашни и странски содоговарачи. Вредноста на производите и услугите, што се води на ова konto, се утврдува во согласност со важечките прописи.

На контото 708 — Трошоци на друга реализација, се искажуваат трошоците во врска со реализацијата на другите производи и услуги што не се опфатени со контата на оваа група, како што се трошоците во врска со изведувањето на инвестиционите работи во сопствена режија и на другите работи што се изведуваат врз товар на сопствените средства и претставуваат крајна потрошувачка.

На контото 709 — Трошоци на интерна реализација, се искажуваат трошоците на интерната реализација на производите и услугите реализирани помеѓу основните организации на здружениот труд во состав на организацијата на здружениот труд.

Член 41

На контата од групата 71 — Набавна вредност на реализирани трговски стоки, материјали и отпадоци и др., се искажува вредноста на реализираните трговски стоки, на стоките во консигнација и комисион, на материјалите и отпадоците, пресметана по набавната цена.

Контото 710 — Набавна вредност на реализирани трговски стоки, се задолжува за вредноста на реализираните трговски стоки пресметана по набавната цена во корист на контото 660 — Трговски стоки. Ако вредноста на трговските стоки се води по продажната цена, ова konto се товари со вредноста пресметана по таа цена, а во корист на ова konto се книжи остварената разлика во цената на трговските стоки од контото 669 — Разлика во цената на трговските стоки, така што на ова konto се формира набавната вредност на реализираните трговски стоки.

Контото 711 — Набавната вредност на реализирани консигнациони и комисиони стоки, се задолжува за вредноста на реализираните стоки пресметана по цените по кои стоките се водат на контото 670, а се одобрува за разликата во цената врз товар на контото 679 — Разлика во цената на стоките во консигнација и во комисион.

На контото 715 — Набавна вредност на реализирани материјали и отпадоци, се искажува набавната вредност на реализираните материјали и отпадоци.

За набавната вредност на реализираните количини на материјали и отпадоци се задолжува ова konto во корист на соодветното konto во класата 3: Материјал и ситен инвентар.

На контото 716 — Набавна вредност на интерно реализирани трговски стоки, се товари вредноста на интерно реализираните трговски стоки по набавната вредност во корист на контото 660 — Трговски стоки. Ако вредноста на трговските стоки се води по продажните цени, во корист на ова konto се книжи и остварената разлика во цената на трговските стоки од контото 669 — Разлика во цената на трговските стоки, така што на ова konto се формира набавната вредност на интерно реализираните трговски стоки.

На контото 719 — Трошоци на реализирани трговски стоки, се искажуваат трошоците на трговските организации што се книжени на контата од класата 4. Трошоци, а се пренесуваат на ова konto преку контото 490, односно преку konto на класата 5 ако оваа класа се користи.

Член 42

На контото 720 — Расходи на штедно-кредитното работење, се искажуваат расходите настанати со вршење на штедно-кредитната служба од страна на организациите на здружениот труд што се овластени за вршење на таа служба.

Член 43

На контата од групата 73 — Вонредни расходи, се искажуваат трошоците предизвикани со дејноста на организацијата на здружениот труд, што не се

обусловени со вршењето на редовното работење и, по правило, се јавуваат повремено.

На контото 730 — Исправка на финансискиот резултат по основ на побарувања над законскиот рок, се книжи исправката на финансискиот резултат во согласност со одредбите на член 9 од Законот за исправката.

На контото 731 — Исправка на вредноста на залихите, се книжи износот на исправката на вредноста на залихите на готови производи, трговски стоки, недовршени производи и полупроизводи според член 6 на Законот за исправката.

На контото 732 — Трошоци на судски спорови, такси, штети и затезни камати, се книжат трошоците на судските спорови, на судските такси, на штедите и на затезните камати настанати во врска со работењето на организацијата на здружениот труд.

На контото 733 — Отпишани побарувања во постапка за санација на други организации на здружениот труд, се книжат отпишаните побарувања во согласност со одредбите на Законот за санација и на Законот за присилното порамнување и стечајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 55/69 и 39/72).

На контото 734 — Други вонредни расходи, се книжат другите вонредни расходи што не се опфатени со контата на оваа група, како што се: кусоци утврдени со пописот, отписи на побарувања и други вонредни расходи.

Член 44

Контото 740 — Данок на промет, не се користи до донесувањето на посебни прописи.

Член 45

На контата на групата 75 — Реализација на производи и услуги, се искажува вредноста на реализираните производи и услуги по продажната цена без данокот на промет.

За вредноста на реализираните производи и услуги по продажната цена се одобруваат соодветните конта на групата 75 — Реализација на производи и услуги и контото 270 — Обврски по запрен данок на промет, ако се во прашање производи што подлежат на обврската за плаќање данок на промет со истовремено задолжување на соодветните конта (на пример: на купувачите) за вкупниот износ на данокот на промет.

Врз товар на контото од групата 75 се книжат дадените работи, другите попусти и однапред договореното каса-сконто, одобрени на купувачите за продадените производи и за извршените услуги, како и трошоците обусловени со продажба на производи и услуги (на пр.: трошоците на транспортот, пакувањето и сл.).

На контото 750 — Реализација на производи и производствени услуги, се искажува вредноста на реализираните производи и на производствените услуги по продажната цена без данокот на промет.

На контото 751 — Реализација на непроизводствени услуги, се искажува вредноста на реализираните непроизводствени услуги. Како непроизводствени услуги се подразбираат одредените услуги од областа на занаетството, на станбената дејност и сите услуги од областа на културата и социјалната дејност. Публички податоци за овие услуги се дадени кон контото 701 — Трошоци на реализирани непроизводствени услуги.

На контото 752 — Реализација на производи и услуги на заедничкото работење, се искажува вредноста на реализираните производи и услуги по продажната цена без данокот на промет, за делот на работењето што се остварува со заедничкото работење.

На контото 758 — Друга реализација, се искажува вредноста на другите производи и услуги, за кои не се предвидени посебни конта во оваа група, како што е реализацијата на инвестиционите работи во сопствена режија и другите работи што се изведуваат врз товар на сопствените средства и претставуваат конечна потрошувачка.

На контото 759 — Интерна реализација на производи и услуги, се искажува вредноста на реализираните производи и услуги која се остварува во работењето со други основни организации на здружениот труд во состав на организацијата на здружениот труд.

Член 46

На контата од групата 76 — Реализација на трговски стоки, материјали, отпадоци и др., се искажува вредноста на продадените трговски стоки, консигнациони и комисиони стоки, материјали и отпадоци, по продажната цена без данокот на промет.

Вредноста на реализираните трговски стоки, консигнациони и комисиони стоки, материјали и отпадоци, без данокот на промет, се одобрува на контата на оваа група, додека данокот на промет се одобрува на контото 270 — Обврски по запрен данок на промет, односно на контото 290 — Пасивни временски разграничувања, ако роковите на пресметувањето и уплатувањето се различни. За вкупниот износ на вредноста на трговските стоки, консигнационите и комисионите стоки, материјалите и отпадоците се задолжуваат соодветните конта (на пр. на купувачите, благајната, жиро-сметката итн.).

Врз товар на контата од групата 76 — Реализација на трговски стоки, материјали, отпадоци и др., се книжат работот и другите попусти и каса-сконто, што се однапред договорени, како и трошоците обусловени со продажбата, (на пр.: трошоците на транспортот, на пакувањето и сл.).

На контото 760 — Реализација на трговски стоки, се искажува вредноста на реализираните трговски стоки по продажната цена, без данокот на промет.

На контото 761 — Реализација на консигнациони и комисиони стоки, се искажува вредноста остварена со продажба на стоки примени во консигнација односно комисион, пресметани по продажната цена, без данокот на промет.

На контото 765 — Реализација на материјали и отпадоци, се искажува реализираната вредност на продадените материјали и отпадоци, пресметана по продажната цена без данокот на промет.

На контото 769 — Интерна реализација на трговски стоки, се искажува вредноста на реализираните трговски стоки пресметана по продажните цени без данокот на промет, ако прометот е извршен помеѓу основните организации на здружениот труд во состав на организацијата на здружениот труд.

Член 47

На контото 770 — Приходи на штедно-кредитното работење, се книжат приходите што се остваруваат по основ на штедно-кредитното работење кај организациите што се овластени да вршат штедна служба.

Член 48

На контата од групата 78 — Други приходи, се искажуваат: делот на приходите во смисла на член 1 став 2 од Законот за доходот, како и приходите што повремено се јавуваат во организациите на здружениот труд а не можат да се искажат како приходи на контата од групите 75, 76 и 77.

На контото 780 — Приходи од камати, се искажуваат приходите од камати на депонираните средства и по основ на учеството во фондот на основачите на банката, приходите од камати на позајмени средства, од камати засметани на вредноста на стоките продадени на кредит односно услугите извршени на кредит, ако според посебни прописи не се внесуваат и други посебни средства на организацијата на здружениот труд.

На контото 781 — Приходи од дотации, субвенции и сл., се искажуваат приходите по основ на дотации, субвенции и сл. што влегуваат во вкупниот приход, освен дотациите, субвенциите и сл. што врз основа на посебни прописи и одлуки на давателот се внесуваат во други посебни средства

(наменски дотации) или служат за покритис на загуби.

На контото 782 — Приходи по основ на заедничко работење, се искажува делот на добивката односно на доходот што е пресметан по основ на учеството во заедничкото работење кое се реализира кај друга организација на здружениот труд.

На контото 783 — Приходи од работење на единици во странство, се искажуваат приходите од работењето на единиците во странство, во согласност со важечките прописи.

На контото 788 — Приходи по основ на исправка на финансискиот резултат, се искажува приходот остварен по основ на исправка на финансискиот резултат извршена во поранешните години, ако е побарувањето, што било основ за исправка на финансискиот резултат, наплатено во согласност со одредбите на член 14 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на вредноста на залихите и на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/72 и 11/73).

На контото 789 — Вонредни приходи, се искажуваат приходите што повремено се јавуваат во организацијата на здружениот труд а не можат да се искажат на контата од групите 75 до 77, како што се: вишоците при пописот на материјалите, на ситниот инвентар, на автогумите и амбалажата, на недовршените производи од сопствени полупроизводи, на готовите производи и на трговските стоки; наплатените отпишани побарувања; надоместокот на штета по основ на осигурување на оботните средства; отписот на обврските извршен врз основа на присилно порамнување, освен ако отписот се врши заради покривање на загуба и сл.

Член 49

На контото 790 — Распоред на разликата од реализацијата, се врши периодично пренесување на трошоците на реализацијата искажани на контата од групите 70 до 74 и вредноста на реализацијата искажана на контата од групите 75 до 78.

На крајот на пресметковниот период односно на крајот на годината, салдото на контото 790 — Распоред на разликата од реализацијата, се пренесува на контото 830 — Остварен доход, со задолжување или одобрување на ова konto.

Класа 8: Финансиски резултат

Член 50

На контото 800 — Вкалкулиран дел на доходот, се искажуваат износите на вкалкулираниот дел на доходот по основ на договорните и законските обврски, личните доходи и другите лични примања со задолжување на контото од групата 45 — Вкалкулиран дел на доходот.

На крајот на пресметковниот период односно на крајот на годината, преку контото 809 — Распоред на вкалкулираниот дел на доходот, се пренесува делот на вкалкулираниот доход што му одговара на делот кој се однесува на работењето од кое е остварен доходот односно онолку колку вкалкулиран доход е содржано во трошоците на реализираниите производи и услуги на контото 830 — Остварен доход.

На крајот на годината салдото на контото 809 — Распоред на вкалкулираниот дел на доходот, се пренесува на контото 800 — Вкалкулиран дел на доходот. По извршеното пренесување салдото на контото 800 го претставува вкалкулираниот дел на доходот содржан во вредноста на залихите на недовршеното производство и на готовите производи.

Член 51

На контата од групата 83 — Остварен доход, се искажува доходот на организацијата на здружениот

труд, средствата што не влегуваат во вкупниот приход, како и распределбата на доходот и на тие средства.

Контото 830 — Остварен доход, се одобрува за износот на позитивната, а се задолжува за износот на негативната разлика од контото 790 — Распоред на разликата од реализацијата. Ова konto се одобрува и за делот на вкалкулираниот доход со задолжување на контото 809, во согласност со член 50 на овој правилник.

Контото 831 — Средства што не влегуваат во вкупниот приход, се одобрува за износот на примените награди и други приходи, кои според посебни прописи не влегуваат во вкупниот приход на организацијата на здружениот труд.

На контото 839 — Распределба на остварениот доход и на средствата што не влегуваат во вкупниот приход, се искажува распределбата на остварениот доход на крајот на годината по завршната сметка и средствата што не влегуваат во вкупниот приход. При конечната распределба на доходот, се задолжува контото 839 — Распределба на остварениот доход и на средствата што не влегуваат во вкупниот приход, искажани на контата 830 и 831, во корист:

1) на контата од групата 13 — Пресметани договорни обврски од доходот, по видовите на обврските за пресметаниот износ во согласност со одредбите на Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд;

2) на контата од групата 14 — Пресметани законски обврски од доходот, по видовите на обврските за пресметаниот износ во целост,

3) на контото 150 — Пресметани лични доходи, за покривање на пресметаните аконтации на личните доходи во текот на годината, во согласност со член 9 став 1 од Законот за доходот;

4) на контата 152, 153 и 154 — во износите што се искажани на овие konta во целост;

5) на контото 250 — Остварени лични доходи, за износот што е издвоен за лични доходи на работниците, над износот што е употребен за покривање на пресметаните аконтации на личните доходи во текот на годината, а најмногу до износот утврден со законот, со општествениот договор, со самоуправната спогодба и со општиот акт,

6) на контото 234 — Обврски од заедничкото работење — домашни догсвзрачи, за износот на доходот што според договорот им припаѓа на домашните содоговарачи од заедничкото работење;

7) на контото 235 — Обврски од заедничкото работење — добивка на странски лица, за износот на доходот што по договорот им припаѓа на странски физички и правни лица по основ на учеството во доходот остварен со заедничкото работење;

8) на контото 238 — Други договорни обврски, за износот на делот на доходот издвоен за други договорни обврски;

9) на контото 259 — Казни за стопански престапи, за износот искажан на ова konto — во целост;

10) на контото 900 — Извори на сопствени деловни средства, за износот на делот на доходот што е издвоен за овие цели, и тоа: делот за заем, за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово. делот за заеднички резерви и делот за други намени;

11) на контото 180 — Непокриена загуба, за износот на деловните средства издвоени за покривање на загубите од поранешните години;

12) на контото 186 — Покриена загуба со санационен кредит, за износот на деловните средства — делот за отплата на санационите кредити. За овој износ се задолжува и контото 909 во корист на контото 900;

13) на контото 950 — Извори на сопствени средства на резервите, за износот што од доходот е издвоен за резервите, а најмал износ пропишан со Законот за средствата на резервите;

14) на контото 980 — Извори на сопствени средства за заедничка потрошувачка, за износот на делот на доходот што е издвоен за заедничка потрошувачка,

15) на контото 970 — Извори на средства за други намени, за делот на доходот што е издвоен за други намени според посебни прописи.

Организацијата на здружениот труд што не остварила доход доволен да ги покрие износите наведени во став 5 точ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 на овој член тие износи ќе ги покрие врз товар на контото 850 — Загуба (член 11 од Законот за доходот).

Ако на контото 830 — Остварен доход, по пренесување на соодветните износи од контата 790 и 809 се појави долговно салдо, истото се израмнува со задолжување на контото 850 — Загуба.

Член 52

На контата од групата 85 — Загуба, се искажува загубата и покритието на загубите во согласност со Законот за доходот.

На контото 850 — Загуба, се искажува загубата во остварениот износ во смисла на член 11 од Законот за доходот, така што ова konto се задолжува во корист на контото 830 за износот на загубата на супстанција и во корист на соодветните konta за износите на непокриените договорни обврски, на законските обврски, на исплатените аконтации на личните доходи, за износот на пресметаните минимални лични доходи за периодот во кој не е вршена исплата на аконтации на личните доходи најмалку во височината на минималните лични доходи.

На контото 839 — Покритие на загубата, се искажува покритието на загубата врз товар на следните konta.

1) 127 — Исправка на вредноста на побарувањата над законскиот рок, најмногу до износот што во годината во која загубата настанала е книжен врз товар на контото 730 — Исправка на финансискиот резултат по основ на побарувања над законскиот рок (член 12 на Законот за доходот);

2) 950 — Извори на сопствени средства на резервите, до височината на износот на средствата на резервите;

3) 980 — Извори на сопствени средства за заедничка потрошувачка, до износот на паричните средства на заедничката потрошувачка,

4) 288 — Други обврски — до износот на примените дотации или санации без обврска за враќање, со намена за покривање на загуби, до износот на примените средства за овие цели;

5) 234 — Обврски од заедничкото работење — домашни договарачи и 235 — Обврски од заедничкото работење — добивка на странски лица, до износите што договарачите од заедничкото работење се должни да ја покриваат загубата настаната со заедничкото работење;

6) 24 — Законски обврски од остварениот доход, до износот на законските обврски што организацијата на здружениот труд не е должна да ги плати или кои ѝ се враќаат според член 13 на Законот за доходот;

7) 271 — Обврски по запреми придонеси од личните доходи, до износот на даноците и придонесите од личните доходи, што организацијата на здружениот труд не е должна да ги плати или што ѝ се враќаат според член 13 од Законот за доходот

8) 180 — Непокриена загуба, за износот на загубата што не е покриена врз товар на контата наредени во точ. 1 до 7 на овој став.

Класа 9: Трајни извори на средства

Член 53

На контата од групата 90 — Трајни извори на деловни средства, се искажуваат изворите на сопствени деловни средства и изворите на средствата за заедничко работење.

На контото 900 — Извори на сопствени деловни средства, се води состојбата на сопствените извори на деловните средства.

На контото 902 — Домашни вложувачи на средства за заедничко работење, се водат средствата на домашните договарачи, што трајно вложиле средства заради остварување на заедничко работење, во согласност со важечкиот пропис.

На контото 903 — Странски вложувачи на средства за заедничко работење, се водат средствата што странски правни и физички лица по договор за вложување средства ги вложиле во домашна организација на здружениот труд заради заедничко работење.

На контото 909 — Обврски за користениот дел од трајни извори на деловни средства за покритие на загубите, се искажува делот на овие средства што е користен за покритие на загубата. Контото 909 се одобрува врз товар из контата 900, 902 и 903 за износот на загубата по која загубените средства се надоместени со санационен кредит или од други извори со обврска за враќање. Истовремено со ова ќе се задолжува контото 186 односно контото 188, во корист на контото 180.

Член 54

На контата од групата 91 — Долгорочни кредити за деловни средства, се води состојбата на долгорочните кредити од разни извори. Како долгорочни кредити се подразбираат кредитите чиј договорен рок за враќање е подолг од 5 години.

На контото 910 — Долгорочни кредити за основни средства добиени од банките, се води состојбата на долгорочните кредити за основни средства што се добиени од банките.

На контото 911 — Долгорочни кредити за основни средства добиени од организации на здружениот труд и од други организации, се води состојбата на долгорочните кредити што се добиени од други организации на здружениот труд, од општествено-политички и интересни заедници, од самоуправни и други фондови и од други општествени правни лица (во понатамошниот текст, другите организации) за основни средства.

На контото 912 — Долгорочни кредити за основни средства добиени од странство, се води состојбата на долгорочните кредити за основни средства што се добиени од странство.

На контото 913 — Долгорочни кредити за обртни средства добиени од банки, се води состојбата на долгорочните кредити за обртни средства добиени од банки.

На контото 914 — Долгорочни кредити за обртни средства добиени од организации на здружениот труд и од други организации, се води состојбата на кредитите што се добиени од други организации за обртни средства.

На контото 915 — Долгорочни кредити за обртни средства добиени од странство, се води состојбата на кредитите добиени од странство за обртни средства.

На контото 916 — Долгорочни облигациони заеми, се води состојбата на долгорочните облигациони заеми за основни и обртни средства.

На контото 917 — Долгорочни кредити за санација добиени од поверители, се води состојбата на кредитите за санација добиени од поверители во смисла на Законот за санација.

На контото 918 — Долгорочни кредити за санација добиени од банки, се води состојбата на овие кредити во смисла на Законот за санација.

На контото 919 — Долгорочни кредити за санација добиени од организации на здружениот труд и од други организации, се води состојбата на овие кредити добиени од други организации, во смисла на Законот за санација.

Член 55

На контата од групата 92 — Среднорочни кредити за деловни средства, се води состојбата на среднорочните кредити од разни извори. Како среднорочни кредити се подразбираат кредитите чиј договорен рок за враќање е од 1 до 5 години.

На контото 920 — Среднорочни кредити за основни средства добиени од банки, се води состојбата на кредитите за основни средства добиени од банки.

На контото 921 — Среднорочни кредити за основни средства добиени од организации на здружениот труд и од други организации, се води состојбата на кредитите добиени од други организации за основни средства.

На контото 922 — Среднорочни кредити за основни средства добиени од странство, се води состојбата на овие кредити добиени од странство.

На контото 923 — Среднорочни кредити за обртни средства добиени од банки, се води состојбата на овие кредити добиени од банки.

На контото 924 — Среднорочни кредити за обртни средства добиени од организации на здружениот труд и од други организации, се води состојбата на овие кредити добиени од други организации.

На контото 925 — Среднорочни кредити за обртни средства добиени од странство, се води состојбата и движењето на овие кредити добиени од странство.

На контото 926 — Среднорочни облигациони заеми, се води состојбата на облигационите заеми за основни и обртни средства.

На контото 927 — Среднорочни кредити за санација добиени од поверители, се води состојбата на овие кредити во смисла на Законот за санација.

На контото 928 — Среднорочни кредити за санација добиени од банки, се води состојбата на овие кредити во смисла на Законот за санација.

На контото 929 — Среднорочни кредити за санација добиени од организации на здружениот труд и од други организации, се води состојбата на овие кредити во смисла на Законот за санација.

Член 56

На контата од групата 93 — Краткорочни кредити за деловни средства, се води состојбата и движењето на краткорочните кредити од разни извори. Како краткорочни кредити се подразбираат кредитите чиј договорен рок за враќање е до една година.

На контото 930 — Краткорочни кредити за основни средства добиени од банки, се води состојбата на овие кредити добиени од банки.

На контото 931 — Краткорочни кредити за основни средства добиени од организации на здружениот труд и од други организации, се води состојбата на овие кредити добиени од други организации.

На контото 932 — Краткорочни кредити за основни средства добиени од странство, се води состојбата на овие кредити добиени од странство.

На контото 933 — Краткорочни кредити за обртни средства добиени од банки, се води состојбата на овие кредити добиени од банки.

На контото 934 — Краткорочни кредити за обртни средства добиени од организации на здружениот труд и од други организации, се води состојбата на овие кредити добиени од други организации.

На контото 935 — Краткорочни кредити за обртни средства добиени од странство, се води состојбата на овие кредити добиени од странство.

Член 57

На контата од групата 94 — Извори на средства на станбени згради и деловни простории, се води состојбата на сите извори на средства на станбови, станбени згради и деловни простории во организациите за стопанисување со станбени згради.

На контото 940 — Собствени извори на средства на станбени згради и на деловни простории, се водат изворите на средствата на станбови, станбени згради и деловни простории.

Собствениите извори на средствата на станбови, станбени згради и деловни простории ги сочинуваат вредностите што се пренесени врз организациите за стопанисување со станбени згради без обврска за враќање или се остварени со распределба на вкупниот приход и доход на тие организации.

На контото 941 — Извори на средства на станбени згради и на деловни простории добиени на управување од општествено-политички заедници, се водат вредностите на станбови, станбени згради и деловни простории, што се добиени на управување од општествено-политички заедници.

На контото 942 — Извори на средства на станбени згради и на деловни простории добиени на управување од организации од областа на стопанството, се водат вредностите на станбови, станбени згради и деловни простории, што се добиени на управување од организации од областа на стопанството.

На контото 943 — Извори на средства на станбени згради и на деловни простории добиени на управување од организации на здружениот труд од областа на стопанството, се водат вредностите на станбови, станбени згради и деловни простории, што се добиени на управување од организации на здружениот труд од областа на стопанството.

На контото 944 — Извори на средства на станбени згради и на деловни простории добиени на управување од други, се водат вредностите на станбови, станбени згради и деловни простории, добиени на управување од други организации.

На контото 946 — Кредити за изградба на станбови и на деловни простории преземени од давател на станбови и на деловни простории на управување, се води состојбата на тие кредити.

На контото 947 — Кредити за изградба на станбови и на деловни простории, се води состојбата на кредитите за изградба на станбови и на деловни простории што организацијата за стопанисување со станбени згради ги добила од банки и од други организации.

На контото 948 — Други извори на средства на станбени згради и деловни простории, се водат изворите на средствата на станбови, станбени згради и деловни простории за кои не е предвидено посебно konto во оваа група на konta.

Член 58

На контата од групата 95 — Извори на средства на резервите, се водат изворите на средствата на резервите на организациите на здружениот труд.

На контото 950 — Извори на сопствени средства на резервите, се водат изворите на сопствените средства на резервите формирани според одредбите на Законот за средствата на резервите.

На контото 958 — Други извори на средства на резервите, се водат изворите на средствата на резервите што се формираат според посебни прописи.

Член 59

На контото 970 — Извори на средства за други намени се водат изворите на средствата за други намени што се формираат според посебни прописи.

Член 60

На контата од групата 98 — Извори на средства за заедничка потрошувачка, се водат изворите на средствата за заедничка потрошувачка.

На контото 980 — Извори на сопствени средства за заедничка потрошувачка се водат сопствените извори на средствата за заедничка потрошувачка.

Контото 980 — Извори на сопствени средства за заедничка потрошувачка, се задолжува и за износот на отписот на средствата за заедничка потрошувачка со одобрување на контото 089 — Исправки на вредноста на средствата на заедничка потрошувачка.

На контото 981 — Кредити за заедничка потрошувачка, се водат кредитите добиени за набавка односно изградба на објекти и предмети за заедничка потрошувачка.

На контото 988 — Други извори на средства за заедничка потрошувачка, се водат другите извори на средства за заедничка потрошувачка за кои не е предвидено посебно konto во оваа група на conta.

Член 61

На контата 990 до 994 — Активни conta на вонбилансната евиденција и на контата 995 до 999 — Пасивни conta на вонбилансната евиденција, се искажуваат промените што немаат непосредно дејство врз средствата и нивните извори. За искажување на тие промени организациите на здружениот труд ги користат слободно активните и пасивните conta.

Во вонбилансната евиденција посебно се искажуваат: вредноста на становите, на станбените згради и на деловните простории, изворите на тие вредности, пресметката на амортизацијата и отписот на средствата што им се пренесени на управување на организациите за стопанисување со станбени згради; издадените и примените гаранции; печатените вредносни хартии што не се пуштени во оптек и другите податоци од интерес за организацијата на здружениот труд.

Износот на вонбилансната евиденција се искажува во билансот на состојбата по збирот на билансот (под цртата).

Член 62

Организациите на здружениот труд што вршат дејност на општествени служби, а книговодството го водат според одредбите на член 17 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд, ако не вршат и стопанска дејност, за водењето на своето книговодство не ги користат контата од групите на контата 13, 14 и 15 и контата од класата 6.

Организациите на здружениот труд, што не ги користат контата од групите на контата 13, 14 и 15 и контата од класата 6, во своето книговодство вршат книжења според следното:

— за пресметаните износи на договорените обврски, на законските обврски, на личните доходи и на другите лични примања не се задолжуваат соодветните conta на групите на контата 13, 14 односно 15 во корист на соодветните conta од групите на контата 23, 24 и 25;

— при исплатите на договорените обврски, на законските обврски, на личните доходи и на другите лични примања се задолжуваат соодветните conta од групите на контата 23, 24 и 25. На крајот на годината, при распределбата на доходот контата од наведената група на conta, се одобруваат за износот на салдото врз товар на контото 839 — Распределба на остварениот доход и на средствата што не влегуваат во вкупниот приход.

Другите книжења организациите на здружениот труд од став 1 на овој член ги вршат во се според одредбите на овој правилник.

Член 63

При отворањето на деловните книги за 1973 година, состојбите искажани во образецот „Биланс на состојбата на 31 декември 1972 година“, се пренесуваат на соодветните conta на Основниот контен план за организациите на здружениот труд, при

што на новите conta се пренесуваат салдата од поранешните conta, и тоа:

На контата или на група на conta на Основниот контен план за организациите на здружениот труд	Од контата или од група на conta на Основниот контен план за организациите на здружениот труд	Објаснение
1	2	3
008	008 и дел 190	Од контото 190 се пренесува делот што се однесува на основачките вложувања
040	дел 040	
042	дел 040	
043	дел 048	
050	050 и 051	
081	088	
082	087	
083	086	
103	дел 103	
104	дел 104	
122	дел 125	Од контото 125 се пренесува делот што се однесува на побарувањето од работниците во работен однос со организацијата на здружениот труд
125	дел 125	
126	дел 126	Од контото 126 се пренесува делот на побарувањата што биле основаца за исправката на финансискиот резултат по основ на побарувањата над законскиот рок
127	дел 129	Од контото 129 се пренесува износот што се однесува на исправката на вредноста на побарувањата над законскиот рок
128	дел 126	
129	дел 129	
14	14	Од поранешните conta на новите conta од групата на контата 14 се пренесуваат пресметаните обврски зависно од тоа кому ќе бидат платени (види го член 14 на овој правилник)
150	дел 150	
153	дел 150	
16	дел 160, дел 165 и дел од контата на групите conta 12	Од контата на групата conta 12 се пренесуваат на контата на групата conta 16 побарувањата од основните организации на здружениот труд во состав на организацијата на здружениот труд
170	дел 170	
171	дел 170	
172	171	
173	172	
174	173	
175	дел 174	
176	дел 174	
177	066 и дел 178	
178	дел 178	
179	дел 178	

1	2	3
180	дел 185	Од контото 185 се пренесува делот на салдото што се однесува на непокриената загуба. Другиот дел се пренесува на други конта на групата конта 18
185	дел 185	
186	дел 185	
188	дел 185	
222	дел 222	
223	дел 222	
224	дел 223	
24	24	Види го објаснението дадено кон преносот од групата конта 14 (член 22 на овој правилник)
250	дел 250	
253	дел 250	
26	дел 160 и дел 165	Од контата 160 и 165 се пренесуваат побарувачките салда што се однесуваат на основните организации на здружениот труд во состав на организацијата на здружениот труд
270	260	
271	261	
272	262	
276	266	
278	268	
280	270	
285	275	
286	276	
288	278	
670	дел 660	Од контото 660 се пренесува салдото што се однесува на залихите на стоки во комисион и во консигнација
679	дел 669	
900	900 и 960	Салдата од наведените конта од групата 90 се пренесуваат на нови конта од групите на контата 91 и 92, според содржината на новите конта
91 и 92	904, 905, 906 и 907 и 908	
93	91	
94	92	
988	989	

Член 64

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за содржината на одделни конта во Основниот контен план за работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/68 и 1/70).

Член 65

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година.

Бр. 1-2221/1

23 февруари 1973 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

128.

Врз основа на член 9 од Законот за посебните услови за одобрување инвестициони кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ИНВЕСТИТОРОТ ЗА УЧЕСТВО ВО ИНВЕСТИЦИЈА

1. Со оваа наредба се регулира начинот за утврдување и обезбедување на сопствени средства на инвеститорот за учество во инвестиција во смисла на одредбите од Законот за посебните услови за одобрување на инвестициони кредити (во понатамошниот текст: Законот).

2. Износот на сопствените деловни средства што можат да се вложуваат во основни средства (член 4 од Законот) инвеститорот го утврдува врз основа на книговодствените податоци, а според состојбата на соодветните конта на последниот ден во месецот за кој е составена периодичната пресметка односно завршната сметка.

Како сопствени деловни средства на инвеститорот што можат да се вложуваат во основни средства се подразбира делот на деловните средства што инвеститорот може да го користи за вложувања во основни средства, утврден на начинот пропишан со Упатството за начинот за утврдување на просечната годишна вредност на залихите и за начинот за утврдување на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/72), искажан на редниот број 10 во образецот ТОС-3 кој е отпечатен кон тоа упатство и е негов составен дел.

3. При поднесувањето на барањето до банката за инвестиционен кредит за основни средства, инвеститорот е должен да ги поднесе следните докази за обезбедување на сопствени средства за учество во инвестицијата:

1) за сопствените деловни средства — пополнет образец ТОС-3 од кој се гледа дека располага со средства што можат да се користат за учество во инвестициониот кредит за основни средства;

2) за здружените средства на организациите на здружениот труд за инвестиции — писмен договор за здружување на средствата за инвестиции во основните средства, склучен врз основа на одлука на органот на управувањето;

3) за кредитот добиен од Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автосомни покраини — писмен договор за кредитот, склучен со овластената банка;

4) за средствата што странски лица ги вложуваат за учество во инвестицијата — писмен договор склучен во согласност со важечките прописи за вложување средства на странски лица во Југославија.

4. Банката врши исплати по одобрените кредити по фактурите односно по ситуациите само при истовремена исплата од страна на инвеститорот на соодветниот дел на неговото учество во инвестицијата.

5. Во роковите одредени за поднесување на периодичната пресметка и на завршната сметка инвеститорот е должен да ѝ поднесе на банката — кредитор, на образецот ТОС-3, пресметка на сопствените деловни средства што можат да се вложуваат во основни средства, со состојбата на последниот ден на пресметковниот период.

Ако банката од пресметката на сопствените деловни средства од став 1 на оваа точка установи дека инвеститорот повеќе не обезбедува учество на сопствени средства, ги запира понатамошните исплати од одобрените кредит додека инвеститорот не ги обезбеди тие средства.

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-2076/1
15 февруари 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

јануари 1973 година кој излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/74
9 февруари 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

129.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LE MONDE“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Le Monde“, број 8711 од 16 јануари 1973 година, кој излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/280
9 февруари 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

130.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „AZ“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „AZ“, број 11 од 16 јануари 1973 година, кој излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-5/284
9 февруари 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

131.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“, број 21 од 27

132.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL PICCOLO“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Il Piccolo“, број 92 од 9 јануари 1973 година, кој излегува на италијански јазик во Трст, Италија.

Бр. 650-1-12/94
9 февруари 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

133.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DOMENICA DEL CORRIERE“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Domenica del Corriere“, број 52 од 26 декември 1972 година, кој излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/93
15 февруари 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

134.

Врз основа на член 53 став 3 од Правилникот за условите и начинот за вршење задолжителна имунизација против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/65), сојузниот секретар за труд и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО МОЖАТ ДА ВРШАТ ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ЖОЛТА ТРЕСКА И КОЛЕРА НА ЛИЦА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ

1. Во Решението за овластување на здравствените установи што можат да вршат имунизација

против жолта треска и колера на лица во меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/65, 32/67, 22/69 и 55/71) во точка 1 на крајот на одредбата под 14 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова одредба под 15, која гласи:

„15) Медицински центар „д-р Мустафа Мујбеговиќ“ — ОЗТ за хигиенско-епидемиолошки работи — Тузла.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

6 бр. 128/3-72

21 февруари 1973 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за труд и
социјална политика,
Абдурахим Жури, с. р.

135.

Врз основа на чл. 55, 56 и 62 точка 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствениот монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА МЕРКИТЕ СПРЕМА БАНКИТЕ ШТО НЕ СЕ ПРИДРЖУВААТ КОН ПРОПИСИТЕ СО КОИ Е УТВРДЕНА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА И ДЕВИЗНАТА ПОЛИТИКА

1. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: Народната банка) врз основа на наодите од своите контролни органи и други стручни работници, ги применуваат мерките предвидени со оваа одлука спрема банките што во своето работење не се придржуваат кон прописите за мерките на монетарно-кредитната и девизната политика и кон прописите од областа на единствениот монетарен, кредитен и девизен систем или не ги исполнуваат пропишаните услови на кредитната способност.

2. Ако деловната политика на банката не е во согласност со целите и мерките на монетарно-кредитната и девизната политика или банката не се придржува кон прописите, упатствата, договорите и спогодбите за мерките за остварување на целите на таа политика или кон прописите од областа на единствениот монетарен, кредитен и девизен систем, Народната банка писмено ќе ја предупреди на тоа банката и ќе ѝ одреди рок во кој е должна да ги отстрани утврдените неправилности.

Рокот од став 1 на оваа точка не може да биде подолг од 30 дена од денот кога е утврдена неправилноста.

3. Ако банката има ненамирени обврски спрема Народната банка, Народната банка писмено ќе ја повика банката да ја намира обврската во рок од 8 дена од денот кога е утврдено дека обврската не е намирена во договорениот односно пропишаниот рок. По исклучок, ако банката не го вратила во рокот кредитот или неправилно го користела кредитот, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина во рокот на втасаноста на кредитот односно веднаш по утврдувањето на неправилноста ќе поднесе акцептен налог заради наплата и, по потреба, ќе преземе и други мерки за наплата, за чие преземање е овластена.

4. Банката, чие книговодство е неажурно или неуредно, на тоа писмено ќе биде предупредена од Народната банка, од која ќе ѝ биде одреден рок

до 8 дена да ја отстрани неажурноста односно неуредноста.

5. Се смета дека банката има ажурно и уредно книговодство ако на Народната банка во одредените рокови ѝ ги доставува извештаите што таа ги бара врз основа на важечките прописи и ако податоците од тие извештаи се согласуваат со податоците од книговодството на банката.

5. Банката спрема која се применети мерките од точ. 2, 3 или 4 на оваа одлука, може да користи кредити кај народната банка на републиката односно кај народната банка на автономната покраина најмногу до износот што го користела на денот кога се утврдени неправилностите поради кои се применети тие мерки.

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на кредитот за ликвидност.

6. Спрема банката која во рокот од точ. 2, 3 или 4 на оваа одлука не ги отстрани утврдените неправилности, покрај ограничувањето на користењето на кредитите од точка 5 на оваа одлука, ќе се применат и следните мерки:

1) Ќе се запре натамошното давање на кредитот за ликвидност;

2) обемот на пласманите ќе се ограничи на состојбата што постоела на денот на истекот на рокот од точ. 2, 3 или 4 на оваа одлука.

7. Ако со прегледот на работењето или на друг начин е утврдено дека во изминатите 6 месеци банката два или повеќе пати не ги намирала обврските спрема Народната банка, а на денот на прегледот на работењето биде утврдено дека нема ненамирени обврски, банката во наредните 30 дена од денот кога тоа е утврдено односно од денот кога ѝ е доставена одлуката по нејзиниот приговор, може да користи кредити кај народната банка на републиката и кај народната банка на автономната покраина најмногу до износот што го користела на денот кога е утврдено дека има ненамирени обврски.

Ако банката, во случајот од став 1 на оваа точка, и на денот на прегледот има ненамирени обврски, до намирувањето на обврските спрема неа ќе се применат мерките од точ. 3, 5 и 6 на оваа одлука, а во наредните 30 дена од денот на намирувањето на обврските банката може да користи кредити најмногу до износот што го користела на денот кога е утврдено дека има ненамирени обврски.

Ако неуредноста е од поголем обем, покрај ограничувањето на користењето на кредитот во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка, на банката, за времето од тие ставови, ќе ѝ се ограничи и обемот на пласманите, и тоа до височината на нивната состојба на денот кога е утврдена неуредноста.

8. Мерките на ограничувањето на користењето на кредитите и на обемот на пласманите од точка 7 на оваа одлука согласно ќе се применуваат и врз банките што ги зголемуваат пласманите односно што даваат гаранции над износите одредени со посебни прописи.

9. Ако банката, во странство или во Југославија, не ги намирала обврските по меници, авали, гаранции, супергаранции или други слични инструменти за обезбедување на плаќањето, Народната банка спрема таквата банка ќе ги примени следните мерки:

1) Ќе ѝ го запре веднаш натамошното давање на кредити и користењето на веќе одобрените а неискористените кредити;

2) Ќе ѝ го ограничи обемот на вкупните пласмани на состојбата што постоела на денот кога е утврдено дека не ги намирала обврските;

3) Ќе ги примени мерките предвидени со прописите со кои се утврдени условите што мораат да ги исполнуваат банките за вршење на платниот промет и на кредитните работи со странство.

Мерките од одредбите под 1 и 2 на став 1 на оваа точка ќе се применуваат сè додека банката не ги намира обврските во странство односно во Југославија.

Мерките од ст. 1 и 2 на оваа точка согласно ќе се применуваат и спрема банките кои при издавањето на гаранции по кредитните и други работи со странство, при користењето на кредити во странство и при примањето на депозити од странство, не се придржуваат кон важечките прописи.

10 Против наодот на контролниот орган и на друг стручен работник од точка 1 на оваа одлука банката може да стави писмен приговор во рок од 5 дена од денот на приемот на наодот. Приговорот ѝ се поднесува на Народната банка чиј контролен орган односно друг стручен работник утврдил неправилности во работењето на банката.

Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина на која ѝ е поднесен приговорот, ја цени оправданоста на приговорот од банката и ако најде дека приговорот не е оправдан таа, ако е во прашање банка чие седиште е на нејзиното подрачје, во рок од 5 дена од денот на приемот на приговорот, ќе донесе решение за мерките што спрема банката ќе се применат во смисла на оваа одлука.

Ако деловната единица е вон од подрачјето на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина на чие подрачје е седиштето на банката, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина на чие подрачје е деловната единица, во рок од 3 дена од денот на приемот на приговорот, ќе го достави наодот на контролниот орган односно на друг стручен работник и приговорот, со свое мислење, до народната банка на републиката односно до народната банка на автономната покраина на чие подрачје е седиштето на банката, која во рок од 5 дена од денот на приемот на наодот и приговорот, ќе донесе решение за мерките што, во смисла на оваа одлука ќе се применат спрема банката односно спрема деловната единица.

Ако приговорот не е поднесен во рокот од став 1 на оваа точка, решението од став 2 на оваа точка се донесува, врз основа на наодот, во рок од 5 дена, а решението од став 3 — во рок од 8 дена по истекот на рокот за приговор.

Ако неправилностите во работењето на банката ги утврдиле контролните органи на Народната банка на Југославија, решението за мерките што ќе се применат спрема банката во смисла на оваа одлука го донесува гувернерот на Народната банка на Југославија.

11. Мерките што, во смисла на оваа одлука, ќе се применат спрема банката кај која се утврдени неправилности во работењето важат за банката како целина, со сите нејзини деловни единици, и се должни да ги применуваат сите народни банки на републиките и народните банки на автономните покраини со кои банката има кредитни и други деловни односи.

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, врз деловната единица на банката што во смисла на член 25 од Законот за банките и за кредитното и банкарското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71 и 71/72) самостојно воспоставува односи со Народната банка, мерките предвидени со оваа одлука се применуваат само за неправилностите во работењето на таа деловна единица и не важат за другите деловни единици на банката.

12. Ако банката не ги отстрани утврдените неправилности од точ. 2 до 9 на оваа одлука ниту во рок од 60 дена од денот кога се утврдени тие неправилности, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ја известува за тоа во рок од 3 дена Народната банка на Југославија, која на банката, покрај веќе применетите мерки од точ. 5, 6, 7 и 8 на оваа одлука, ѝ го ограничува обемот на заложувањето во странство.

Во случајот од став 1 на оваа точка, гувернерот на Народната банка на Југославија, гувернерот на народната банка на републиката односно гувернерот на народната банка на автономната покраина, на

чие подрачје е седиштето на банката, го известуваат Советот на гувернерите за состојбата на банката и за мерките применети спрема неа заради отстранување на утврдените неправилности во работењето и му предлагаат на Советот на гувернерите мерки што уште би требало да се применат спрема банката.

Советот на гувернерите, по разгледувањето на состојбата на банката, донесува одлука за натамошните мерки спрема банката, а може да ѝ одреди и рок од најмногу 30 дена за отстранување на утврдените неправилности. За оваа одлука се известува извршниот одбор на банката.

Народната банка ќе го следи извршувањето на одлуката на Советот на гувернерите, и за тоа на Советот на гувернерите ќе му поднесува десетдневен извештај, со свое мислење и со предлози за евентуално преземање на дополнителни мерки.

13. Ако банката ниту во рок до 30 дена, одреден во смисла на точка 12 став 3 на оваа одлука, не ги отстрани неправилностите во своето работење, Советот на гувернерите повторно ќе ја разгледа состојбата на банката и може по исклучок да го продолжи тој рок за уште 30 дена или да бара во тој продолжен рок да се свика собрание на банката.

Ако Советот на гувернерите го продолжи рокот уште за 30 дена а банката ниту во тој рок не ги отстрани неправилностите во своето работење, Советот на гувернерите ќе бара во рок од 30 дена да се свика собрание на банката.

Во барањето за свикнување на собранието на банката Советот на гувернерите ќе ја изнесе оцената на дотогашната деловна политика на банката, на нејзиниот начин на работа и на раководење со банката и ќе бара собранието да изврши соодветни измени во деловната политика, во начинот на работата и во раководењето со банката и да ја утврди конкретната програма на мерките со кои би се отстраниле утврдените неправилности.

За мерките преземени во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, Советот на гувернерите ќе ги извести собранието на општината односно на градот и извршниот совет на републиката односно на автономната покраина, на чия територија се наоѓа седиштето од банката, и ќе бара тие, во рамките на своите надлежности, да преземат мерки работењето на банката да се усогласи со монетарно-кредитната и девизната политика, да се намират обврските и да се отстранат другите неправилности во работењето на банката.

Мерките од ст. 2, 3 и 4 на оваа точка согласно ќе се применат и спрема банка која не ќе ги намирал обврските од точка 9 на оваа одлука во рок од 20 дена од денот на втасаноста на обврската.

14. Програмата од точка 13 став 3 на оваа одлука собранието на банката му ја доставува на увид на Советот на гувернерите, кој ако ја оцени позитивно, ги утврдува конкретните мерки за регулирање на односите на Народната банка со банката во периодот одреден за средување на состојбата на банката, водејќи првенствено сметка да се оневозможи натамошна кредитна експанзија на банката, а особено онаа што би влијала врз зголемувањето на несогласеноста помеѓу плаќањите и изворите на средствата.

За изнесот на ренамираните обврски на банката спрема Народната банка Советот на гувернерите ја утврдува динамиката на впеќањето.

Ако поради потражна промена на инструментите на монетарно-кредитното регулирање се намалат одделни обврски на банката спрема Народната банка, банката е должна ефектите од таквото намалување да ги улотреби за намирување на обврските спрема Народната банка, независно од динамиката утврдена во смисла на став 2 на оваа точка.

Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, на чие подрачје е седиштето на банката, ќе го следи извршувањето на програмата од точка 13 на оваа одлука и намирувањето на обврските на банката спрема динамиката

утврдена во смисла на ст. 2 и 3 од оваа точка, и за тоа месечно ќе му поднесува извештај на Советот на гувернерите, со свое мислење и со предлог на евентуални дополнителни мерки.

За обврските на банката народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ќе води посебна евиденција, врз основа на која ќе го следи движењето на тие обврски по поодделни основи и поодделни народни банки и ќе презема мерки да се нахируваат тие обврски спрема утврдената динамика.

15. Ако на барање на Советот на гувернерите не биде свикано во одреден рок собрание на банката, или ако собранието на банката не ја прифати оцената на Советот на гувернерите за работата и раководењето со банката, или во одредениот рок не се донесе програма за отстранување на утврдените неправилности, или ако Советот на гувернерите не се согласи со таа програма, или усвоена програма не се извршува или ако банката не ги намира обврските од точка 9 на оваа одлука ниту во рок од 50 дена од денот на втасаноста на обврската, Советот на гувернерите ќе донесе одлука Народната банка да пристата кон наплата на сите свои побарувања од банката и да ѝ се одземе овластувањето за вршење на девизното работење. Во оваа одлука Советот на гувернерите ги известува собранието на општината односно на градот и извршниот совет на републиката односно на автономната покраина, на чија територија се наоѓа седиштето на таа банка, како и сите банки.

16. За мерките преземени во смисла на точ. 12, 13, 14 и 15 од оваа одлука, Советот на гувернерите ќе го извести Здружението на банките на Југославија и ќе укаже на потребата и тоа активно да се вклучи во средувањето на состојбата на банката.

17. Ако народната банка на републиката или народната банка на автономната покраина не ги спроведува прописите за мерките на монетарно-кредитната и девизната политика или одлуките од Советот на гувернерите донесени заради остварување на целите на единствената монетарно-кредитна и девизна политика, Советот на гувернерите го известува за тоа републичкото собрание односно собранието на автономната покраина.

18. Ако при прегледот на работењето на банката односно на организацијата на здружениот труд, или на друг начин, се утврдат неправилности кои според важечките прописи претставуваат стопански престап. Народната банка, чиј контролен орган или друг стручен работник ја утврдил неправилноста, ќе поднесе пријава до надлежното јавно обвинителство. Пријавата се поднесува во рок од 5 дена од денот на истекот на рокот за приговор од точка 10 на оваа одлука, ако приговор не е поднесен, а ако приговорот е поднесен — во рок од 5 дена од денот на одбивањето на приговорот.

Ако при прегледот или на друг начин се утврди дека неправилностите содржат и елементи на кривично дело. Народната банка ќе му поднесе на надлежното јавно обвинителство и пријава за кривично дело.

Кон пријавите од ст. 1 и 2 на оваа точка се поднесува и сета потребна документација.

19. Технички упатства за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија

20. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр 8

16 февруари 1973 година
Белград

Претседател на Советот на
гувернерите,
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

136.

Врз основа на член 23 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 71/72), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕ- ВИЗНИОТ ПАЗАР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Девизниот пазар, во смисла на овој правилник, опфаќа купување и продажба на девизи што се вршат помеѓу банките овластени за вршење на работите на платниот промет и на кредитните работи со странство, како и помеѓу тие банки и Народната банка на Југославија, на посебно организиран Меѓубанкарски состанок, кој претставува институција основана со самоуправни спогодба на банките овластени за вршење на платниот промет и на кредитните работи со странство и на Народната банка на Југославија.

Како девизен пазар, во смисла на овој правилник, се сметаат и купувањето и продажбата на девизи што се вршат во непосредни контакти помеѓу банките овластени за вршење на работите на платниот промет и на кредитните работи со странство (во понатамошниот текст: овластените банки).

Член 2

Купувањето и продажбата на девизи на девизниот пазар се врши:

1) во свое име и за своја сметка или во свое име и за туѓа сметка — во непосредни контакти помеѓу овластените банки, и

2) во свое име и за своја сметка — на посебно организиран Меѓубанкарски состанок помеѓу овластените банки, како и помеѓу овластените банки и Народната банка на Југославија (во понатамошниот текст: Меѓубанкарскиот состанок).

За девизните обврски што ги извршува во свое име и за туѓа сметка Народната банка на Југославија купува девизи на Меѓубанкарскиот состанок.

Како Меѓубанкарски состанок, во смисла на овој правилник, се подразбираат редовни, организирани и однапред одредени состаноци на кои се врши купување и продажба на девизи.

Член 3

На девизниот пазар како купувачи и продавачи на девизи се појавуваат овластените банки и Народната банка на Југославија.

Овластените банки и Народната банка на Југославија се појавуваат како купувачи и продавачи на девизи во свое име и за своја сметка или во свое име и за туѓа сметка.

Како купувач и продавач на девизи Народната банка на Југославија има исти права и презема исти обврски предвидени со овој правилник и со општиот акт на Меѓубанкарскиот состанок како и другите овластени банки.

Член 4

На девизниот пазар се врши купување и продажба на девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

Кои девизи се сметаат како девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, во смисла на став 1 од овој член, одредува Народната банка на Југославија.

Член 5

Девизите од член 4 на овој правилник на девизниот пазар се купуваат и продаваат промитно и на термин.

Советот на гувернерите во согласност со Сојузниот со Сојузниот извршен совет, ќе го регулира начинот на купувањето и продажбата на девизи на термин.

Член 6

Девизниот пазар, како на Меѓубанкарскиот состанок така и во непосредни контакти помеѓу овластените банки, привремено ја прекинува работата со сите видови или со одделни видови девизи, ако тоа го бараат исклучителните околности на домашниот девизен пазар и на странски девизни пазари кои можат во значителна мера да го нарушат движењето на понудата и побарувачката на девизите и движењето на нивните курсеви.

Настанувањето на околностите од став 1 на овој член, како и времето на прекинувањето на работата на девизниот пазар, во смисла на став 1 од овој член, ги утврдува Народната банка на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 7

Овластените банки купуваат и продаваат девизи на девизниот пазар според потребите на своето работење, а во согласност со член 20 став 4 од Законот за девизно работење.

При купувањето на девизи овластените банки не поднесуваат докази за целта на употребата на девизите.

Член 8

Овластените банки се должни да бидат членки на Меѓубанкарскиот состанок.

Народната банка на Југославија е членка на Меѓубанкарскиот состанок.

II. КУПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ ВО НЕПОСРЕДНИ КОНТАКТИ ПОМЕЃУ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ

Член 9

Овластените банки купуваат и продаваат девизи помеѓу себе по средните (дневни) курсеви што се формираат на Меѓубанкарскиот состанок.

Член 10

Овластените банки се должни да водат регистар на работите на купувањето и продажбата на девизи склучени во непосредни контакти со други банки. Во регистарот се внесува секоја работа на купување и продажба на девизи.

Член 11

Овластената банка — продавач на девизи е должна истиот ден, кога ја склучила работата на продажбата на девизи на друга овластена банка, да издаде заклучница во два примерока, од кои еден му останува на продавачот, а другиот ѝ се доставува на овластената банка — купувач.

Член 12

Купувањето и продажбата на девизи помеѓу овластените банки се врши со пренос на девизите од сметката на продавачот врз сметката на купувачот во странство или со одобрување на сметката на купувачот кај банката на продавачот за купениот износ на девизите, според диспозицијата на купувачот.

Овластената банка — купувач на девизите е должна динарската противвредност на купените девизи да ја уплати на жиро-сметката на овластената банка — продавач.

Член 13

Овластената банка — продавач на девизите редовно, секој работен ден најдоцна до 14 часот, им доставува на Народната банка на Југославија и на надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок извештаи за непосредно склучените работи на продажба на девизи на други овластени банки.

Член 14

Овластените банки се должни на Народната банка на Југославија редовно да ѝ доставуваат извештаи, кои ги опфаќаат: состојбата на средствата на нивните девизни сметки во странство и процентната на приливот на девизи на тие сметки, како и износите што втасуваат за плаќање во странство.

Извештаите од став 1 на овој член овластените банки ѝ ги доставуваат на Народната банка на Југославија до 14 часот во деновите што му претходат на Меѓубанкарскиот состанок. Овие извештаи го опфаќаат периодот помеѓу два Меѓубанкарски состаноци.

III. МЕЃУБАНКАРСКИ СОСТАНОК

1. Општи одредби

Член 15

Меѓубанкарскиот состанок се одржува најмалку два пати седмично во денови и во време што ќе ги одреди управниот одбор на Меѓубанкарскиот состанок. Ако еден од деновите одредени за одржување Меѓубанкарски состанок падне на ден кој не е работен, Меѓубанкарскиот состанок се одржува наредниот работен ден.

Член 16

На Меѓубанкарскиот состанок можат да се бараат и да се нудат односно да се купуваат и да се продаваат девизите од член 4 на овој правилник во заокружени износи што ќе ги одреди управниот одбор на Меѓубанкарскиот состанок.

Член 17

Овластените банки и Народната банка на Југославија учествуваат на Меѓубанкарскиот состанок преку своите овластени претставници.

Секоја овластена банка и Народната банка на Југославија можат да одредат најмногу 3 претставници кои во нивно име и за нивна сметка ќе вршат понуда и побарувачка на девизи и ќе склучуваат работи на купување и продажба на девизи на Меѓубанкарскиот состанок.

Овластените претставници од став 2 на овој член мораат да бидат евидентирани кај надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок. Имињата на овластените претставници се објавуваат во притоците во кои се одржува Меѓубанкарскиот состанок.

Врз основа на извршеното евидентирање, на овластените претставници им се издаваат членски карти врз основа на кои можат да присуствуваат и да учествуваат во работата на Меѓубанкарскиот состанок.

Член 18

Покрај претставниците од член 17 на овој правилник, Народната банка на Југославија одредува и два свои претставника овластени да истапуваат на Меѓубанкарскиот состанок од името и за сметка на Народната банка на Југославија кога таа истапува во функција на интервент.

Член 19

На Меѓубанкарскиот состанок, без право на учество во неговата работа, можат да присуствуваат лица што имаат влезни билети што ќе им ги издаде надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок.

Лицата од став 1 на овој член што присуствуваат на Меѓубанкарскиот состанок мораат да се наоѓаат во издвоен простор.

Член 20

Надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок е должен да води евиденција за сите претставници

од овластените банки и од Народната банка на Југославија од чл. 17 и 18 на овој правилник, како и евиденција за сите посетители на Меѓубанкарскиот состанок, на кои им се издадени членски карти односно влезни билети.

2. Тек на состанок

Член 21

Меѓубанкарскиот состанок го раководи секретарот на Меѓубанкарскиот состанок. Во случај на отсуство на секретарот, состанокот го раководи лице што управниот одбор го одредил за заменик на секретарот.

Во работата на Меѓубанкарскиот состанок може да учествува по еден овластен претставник на овластената банка и на Народната банка на Југославија. На почетокот на состанокот претседавачот констатира кој од претставниците ќе учествува во работата на тој состанок.

По отворањето на Меѓубанкарскиот состанок, претставниците на членките на Меѓубанкарскиот состанок во писмена форма го предаваат прегледот на износите на девизите по видовите што имаат намера да ги купат или продадат на состанокот на односниот ден. Овој преглед се составува врз основа на извештајот од член 14 на овој правилник. Претставниците на членките во текот на состанокот не можат да ги менуваат пријавените износи. Претставниците на членките не се должни и да склучат работи во пријавените износи.

На претседавачот и на сите претставници присутни на Меѓубанкарскиот состанок претставникот на Народната банка на Југославија од член 18 на овој правилник им ја предава листата на интервенционите курсеви на Народната банка на Југославија за девизите по кои Народната банка на Југославија ќе врши интервенции на тој состанок.

Врз основа на прегледот на износите и на видовите на девизи што претставниците на членките на Меѓубанкарскиот состанок имаат намера да ги купат или да ги продадат на состанокот на тој ден, надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок подготвува преглед на вкупно пријавените намерувани купувања и продажби на девизи на тој состанок. Овој преглед претседавачот му го предава на секој овластен претставник што учествува во работата на Меѓубанкарскиот состанок.

Купувањето и продажбата на девизи се врши во текот на состанокот за секој вид девизи поединечно. Овластените претставници, заинтересирани за купување или продажба на еден вид девизи, во текот на работата со таа девиза ги соопштуваат износот и курсот по кои сакаат да ја извршат работата.

Претседавачот на Меѓубанкарскиот состанок во текот на работата го констатира склучувањето на работата што ќе дојде до поклопување на износот и курсот на купувањето и продажбата на одреден вид девизи. Констатацијата на претседавачот дека дошло до склучување на работа се смета како договор што го склучиле купувачот и продавачот на девизите. Вака склучените работи се реализираат по курсот за кој е постигнат договор помеѓу купувачот и продавачот на состанокот.

Претседавачот го заклучува Меѓубанкарскиот состанок кога овластените претставници се изјасниле во поглед на понудата и побарувачката во сите видови девизи што се пријавени за работата на состанокот.

Член 22

Надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок е должен да обезбеди да се води записник на Меѓубанкарскиот состанок и текот на состанокот да се регистрира на магнетофонска лента.

Член 23

Надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок е должен да обезбеди водење регистар на работите

на купувањето и продажбата на девизи што се склучени на Меѓубанкарскиот состанок. Во овој регистар се внесуваат условите под кои се склучени работите на купувањето и продажбата на девизи. Склучените работи се воведуваат во регистарот по хронолошки ред и под редни броеви.

3. Издавање и потпишување на заклучница

Член 24

Како работи склучени на Меѓубанкарскиот состанок се сметаат работите на купувањето и на продажбата на девизи за кои претседавачот, во смисла на член 21 од овој правилник, констатирал дека се склучени.

Заклучниците за склучените работи на купување и продажба на девизи се подготвуваат во текот на траењето на Меѓубанкарскиот состанок, врз основа на склучените работи воведени во регистарот на работите на купувањето и продажбата на девизи. Заклучниците носат соодветен реден број на регистарот.

Веднаш по заклучувањето на Меѓубанкарскиот состанок заклучниците им се поднесуваат на потпис на овластените претставници на купувачите и продавачите, кои ги потпишуваат. Потпишаните заклучници по потпишувањето им се предаваат на овластените претставници на купувачите и продавачите. Една копија од потпишаната заклучница останува во архивата на Меѓубанкарскиот состанок.

Член 25

Ако овластените претставници при врачувањето на заклучницата за склучената работа утврдат дека податоците внесени во заклучницата не одговараат на договорот постигнат на Меѓубанкарскиот состанок, се должни за тоа веднаш писмено да го известат претседавачот.

Претседавачот е должен, врз основа на записникот и магнетофонската лента, да ја утврди фактичната состојба и врз основа на тоа да донесе одлука за рекламацијата од став 1 на овој член.

Претседавачот им ја соопштува својата одлука на купувачот и на продавачот писмено најдоцна во рок од 24 часа по приемот на рекламацијата. Заинтересираните страни се должни да постапуваат според таа одлука.

На одлуката на претседавачот, донесена врз основа на поднесената рекламација, не може да се изјави жалба.

Член 26

Купувањето и продажбата на девизите на Меѓубанкарскиот состанок се извршува со пренос на девизите од сметката на продавачот врз сметката на купувачот во странство, според диспозицијата на купувачот.

Банката — купувач на девизите е должна диванска противвредност на купените девизи да ја уплати на жиро-сметката на банката — продавач.

4. Изработка и издавање на листата на средните (дневните) курсеви формирани на Меѓубанкарскиот состанок

Член 27

По заклучувањето на Меѓубанкарскиот состанок се пристапува кон пресметување на средните (дневните) курсеви за сите видови девизи што биле предмет на тргувањето на тој состанок.

Пресметувањето на средните (дневните) курсеви се врши врз основа на работите на купувањето и продажбата на девизите, што тој ден се склучени на Меѓубанкарскиот состанок и за кои се издадени и потпишани заклучници.

Средниот курс на еден вид девизи претставува ponderиран курс добиен врз основа на износот на склучените купо-продажни работи и курсевите по кои работите се склучени.

Ако некој вид девизи не бил предмет на тргување на Меѓубанкарскиот состанок одредениот ден, средниот курс за таквата девиза претставува аритметичка средина помеѓу долниот интервенционен и горниот интервенционен курс од листата на интервенционите курсеви на Народната банка на Југославија (член 33) на тој ден, односно се утврдува по пат на пресметување на крстосаните курсеви од таа листа за девизите што не се опфатени со листата на интервенционите курсеви на Народната банка на Југославија.

Член 28

Истовремено со пресметувањето на средните (дневните) курсеви се пресметуваат и куповните и продажните курсеви за секој вид девизи.

Куповните и продажните курсеви за секој вид девизи се пресметуваат со одземање односно со додавање на фиксната маржа — што ја утврдува управниот одбор на Меѓубанкарскиот состанок, во согласност со Народната банка на Југославија, во височина до 1,5-промили — на добиениот среден (дневен) курс.

Член 29

Курсевите на девизите, пресметани на начинот предвиден во чл. 27 и 28 на овој правилник, се внесуваат во листата на курсевите.

Курсевите на девизите од став 1 на овој член се нотираат во динари за една единица странска валута кај САД долар, канадскиот долар и англиската фунта, а за 100 единици кај другите девизи.

Курсевите се пресметуваат со четири децимални места.

Член 30

Листата на курсевите од член 29 на овој правилник ја потпишуваат претседавачот на Меѓубанкарскиот состанок и претставникот на Народната банка на Југославија овластен да врши интервенции на Меѓубанкарскиот состанок.

Листата на курсевите се објавува најдоцна еден час по заклучувањето на Меѓубанкарскиот состанок. Листата се објавува на таблата во просториите каде што се одржуваат состаноци, во дневниот печат и по пат на радиото и телевизијата.

Член 31

Куповните и продажните курсеви од листата на курсевите на Меѓубанкарскиот состанок овластените банки ги применуваат врз сите купувања и продажби на девизи што се вршат помеѓу нив и банките овластени за вршење на девизно-валутни работи, како и помеѓу нив и организациите на здружениот труд и другите правни и физички лица, освен врз купувањата и продажбите на ефективни валути чии курсеви се формираат на посебен начин.

Продажните курсеви од став 1 на овој член ги применува и Народната банка на Југославија кога на своите комитенти им продава девизи.

Куповните и продажните курсеви од листата на курсевите на Меѓубанкарскиот состанок се применуваат од првиот нареден работен ден по денот на одржаниот Меѓубанкарски состанок.

5. Извештајна служба

Член 32

По завршениот Меѓубанкарски состанок надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок е должен на Народната банка на Југославија, на денот на одржувањето на Меѓубанкарскиот состанок, да ѝ достави до 14 часот:

1) извештај за понудата и побарувачката и за работите на купувањето и продажбата на девизите што се склучени на Меѓубанкарскиот состанок на тој ден, како и за курсевите по кои тие работи се склучени;

2) листа на курсевите формирани на Меѓубанкарскиот состанок на тај ден.

6. Купување и продажба на девизи од страна на Народната банка на Југославија на Меѓубанкарскиот состанок заради интервенција

Член 33

Народната банка на Југославија, како интервент на Меѓубанкарскиот состанок, во согласност со член 22 од Законот за девизно работење, врши купување и продажба на девизи на тој состанок заради одржување курсот на динарот спрема странските валути, во согласност со прописите што го регулираат паритетот на динарот и со политиката за одржување на курсот на динарот спрема странските валути.

Народната банка на Југославија за секој Меѓубанкарски состанок изработува листа на интервенционите курсеви за сите или за одделни видови девизи што се предмет на работењето на Меѓубанкарскиот состанок. Оваа листа ги содржи горните и долните интервенциони курсеви по кои Народната банка на Југославија врши купување и продажба на девизите на Меѓубанкарскиот состанок.

На Меѓубанкарскиот состанок Народната банка на Југославија е должна да го откупи вишокот на понудата односно да го задоволи вишокот на побарувачката.

7. Евиденции и обрасци

Член 34

Управниот одбор на Меѓубанкарскиот состанок ќе ги пропише регистарот, евиденциите, како и обрасците на исправите и извештаите што се користат во работењето на Меѓубанкарскиот состанок и преку кои се врши службата на известувањето.

Обрасците на извештаите, што ѝ се доставуваат на Народната банка на Југославија, ги пропишува Народната банка на Југославија.

IV. ДИСЦИПЛИНСКИ СУД

Член 35

Се формира посебен дисциплински суд на Меѓубанкарскиот состанок кој изрекува мерки во врска со работите на купувањето и продажбата на девизи на Меѓубанкарскиот состанок.

Дисциплинскиот суд на Меѓубанкарскиот состанок изрекува казни како дисциплинска мерка.

Споровите што ќе настанат во врска со работите на купувањето и продажбата на девизите на Меѓубанкарскиот состанок се решаваат по пат на арбитража и пред редовни стопански судови.

V. НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОСТА НА РАБОТАТА НА МЕЃУБАНКАРСКИОТ СОСТАНОК

Член 36

Надзор над законитоста на работата на Меѓубанкарскиот состанок вршат Народната банка на Југославија и другите органи овластени за вршење на девизна контрола.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 37

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 13

22 февруари 1973 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за регулирање на одредени обврски што од федерацијата се пренесени врз републиките и автономните покраини, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОБВРСКИ ШТО ОД ФЕДЕРАЦИЈАТА СЕ ПРЕНЕСЕНИ ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Во член 4 став 1, во уводната реченица, наместо зборовите: „1973 година“ треба да стојат зборовите: „1972 година“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина, Белград, 22 февруари 1973 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Кривичниот законик, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Во член 32, во изменетиот член 273 во став 4 наместо зборовите: „чл. 268 став 2“ треба да стои: „чл. 268 став 4“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина, Белград, 21 февруари 1973 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за усогласување на стоковната размена со земјите со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТОКОВНАТА РАЗМЕНА СО ЗЕМЈИТЕ СО КОИ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПО ПАТ НА КЛИРИНГ

Во точка 5 наместо зборовите: „точка 3“ треба да стои: „точка 2“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 февруари 1973 година.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

Од воената пошта 2280 Белград

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетарите: Саковиќ Лудвика Станислав, Салихи Арифа Ахмет, Санда Раде Јован, Сегат Еугена Карло,

Селимовиќ Раѓе Емин, Симоновски Стојана Љубе, Слакопер Јосипа Здравко, Смолеј Јернеја Јернеј, Спрук Ивана Милан, Стандекер Аугуста Еуген, Станковиќ Драгољуба Рајко, Стевановиќ Милоша Анѓелко, Стојковски Тале Слободан, Ступар Чедо Коста, Свечек Франца Август, Шебрек Драгутина Владимир, Шепец Фране Ђуро, Шева Василије Велимир, Шлибар Јосипа Јосип Шостариќ Вида Мирко, Шпоња Крсте Радомир, Шујдовиќ Војка Славко, Швабе Рудолфа Јулио, Тадеј Емила Иван, Тирида Мартина Михаљ, Ткалчец Фране Иван, Тодоровиќ Раје Ацо, Томац Антуна Драгутин, Томиќ Богољуба Радивоје, Тончев Ранѓела Борис, Топиќ Бошка Данко, Тошиќ Момчила Драган, Трбојевиќ Наде Милан, Тренивски Ристе Трајан, Турић Ивана Јосип:

Удовиќ Јанеза Алојз, Васиљевиќ Марка Миодраг, Вељовиќ Велимира Владан, Веселиновиќ Јована Бошко, Витановиќ Богдана Јово, Вјештица Павла Ђуро, Владавиќ Алије Мустафа, Влашиниќ Ивана Перо, Влаховиќ Велимира Влајко, Војводиќ Вида Маниша Вулчановиќ Драгутина Драгиша, Загорац Јоже Драгомир, Зечевиќ Божиќа Радован, Згодиќ Среќа Илија, Зиглиоли Ивана Бранко, Злокана Жарко Владимир, Зубовиќ Мира Желько, Жарн Франца Иван, Живковиќ Љубомира Бранислав, Живковиќ Живојина Слободан;

разводниците: Андриќ Николе Гојко, Авдиќ Мехе Мухамед, Бановиќ Саве Живојин, Бишћан Бранка Алдо, Буђевац Радише Милисав, Бурањи Иуре Иван, Бусулачиќ Хамдије Азиз, Центриќ Станка Среќко, Ђук Антона Јоже, Дајко Еугена Звонко, Данијел Кароља Јожеф, Домски Михала Карло, Пебо Рајко Ђорђе, Ђорђевиќ Среќка Дамјан, Ђорђевиќ Марка Славољуб, Ђукиќ Миломира Драган, Филиповиќ Миљовоја Станко, Францези Јосипа Јосип, Гајиќ Рајко Грујо, Гере Иштвана Бела, Горан Рашица Неџад, Хаџиќ Хасана Хусеин, Хорват Франца Евген, Илиќ Љубомира Воја, Јаковетиќ Паје Иван, Керштајн Алојз, Кертец Илеша Карло, Коцбек Антона Маријан, Костиќ Драгољуба Слободан, Кризманиќ Рудолфа Ивица, Крстиќ Димитрија Станко, Крстиќ Младена Живојин;

Јаботиќ Гојка Момчило, Маѓугар Ladislava Stefan, Малнар Антона Јоже, Матулиќ Марије Арсен, Мазалин Анте Никола, Мехтиќ Алексе Милорад, Миленковиќ Крсте Милорад, Мишиќ Миле Сретен, Митровиќ Светислава Никола, Митровиќ Борисава Сретен, Настасовиќ Живограда Љубиша, Никодијевиќ Тихомира Зоран, Новак Ивана Франц, Новак Ивана Мартиќ, Охран Ибре Мустафа, Пајиќ Бошко Борко, Пантовиќ Миљовоја Бранко, Павловиќ Нике Бранко, Петровиќ Лазара Петар, Пољанец Душана Душан, Радисављевиќ Војислава Драгиќ, Радишковиќ Томе Остоја, Рамадани Рамадана Исен, Санди Матевжа Маринко, Славец Франца Ивица, Сојановски Донча Станко, Сокиќ Ђуре Драган, Спасовиќ Радосава Мијајло, Станојевиќ Томислава Градимиќ, Старц Милана Иван, Степановиќ Јаблана Драгиша, Стевановиќ Олге Божидар, Стојиновиќ Мирка Милан, Шимуновиќ Мате Стјепан, Тодосијевиќ Милутина Радисав, Турбица Благоја Здравко, Вранкиќ Фране Илија, Вукобратовиќ Ђуре Павао, Зафировски Сотира Иван;

војниците: Аднађевиќ Саве Ђорђе, Алексовски Бориса Ацо, Амон Јожета Бранко, Андриќ Милоша Милорад, Андриќ Славка Слободан, Антов Илије Тодор, Арбиња Николе Обрад, Атанасковиќ Радисава Богољуб, Азањац Добросава Драгиша, Бабиќ Драгомира Александар, Бабиќ Стјепана Фране, Бачовник Ивана Штефан, Бах Антона Маријан, Балинт Петра Петар, Бандиќ Анте Тоне, Барачкаи Иуреа Иуре, Вариќ Стјепана Ловро, Барун Ивана Стјепан, Батањски Раде Слободан, Баук Пере Боро, Базијанец Ђуре Мијо, Белац Виктор Станко, Бичек Јожета Богдан, Бијелиќ Владимира Миле, Благојевиќ Радо-

вана Јово, Богиевиќ Благоја Боривоје, Богоевски Благоја Љупчо, Божаниќ Љубомира Илија, Божиќ Јосипа Фране, Боксиќ Љубана Бранко, Боровиќ Штефана Штефан, Бошковиќ Момчила Драган, Бошковиќ Лазара Васо, Божиќ Мате Јосип, Божиќ Среќа Момо, Брајковиќ Петра Марио, Брковиќ Бранислава Миодраг, Будимир Јозе Марко, Бунчиќ Ивана Мирко, Вурцар Стјепана Стјепан;

Царениќ Радоја Јово, Циглар Барице Иван, Цветковиќ Томе Иван, Чадјеновиќ Светислава Милан, Чађо Љубана Зоран, Чолиќ Стјепана Анто, Џосиќ Валета Антун, Џуиќ Воје Ђуро, Џут Ивана Стјепан, Дедиќ Јусуфа Енвер, Декиќ Марка Матија, Делиќ Наима Хашим, Дервишевиќ Хасана Фадил, Димитријевиќ Миложа Борис, Дивљаковиќ Славка Анђелко, Домазети Мустафе Хајрус, Дориќ Ибрахима Ахмед, Дракулиќ Милана Ранко, Дрековиќ Ђерима Селим, Душаниќ Младена Бранко, Ђукиќ Боже Радован, Ђурђевиќ Душана Миливоје, Ђурђиговиќ Ивана Никола, Ђурица Спасе Недељко, Ђуриниќ Ђуре Фрањо, Ендрех Антуна Антон, Фоки Фокија Шандор, Фрицел Алојза Алојз, Гајиќ Драгомира Радомир, Гашперт Жељка Драгутиќ, Гетош Илије Паво, Глуиќ Мате Петар, Гојиќ Данка Ђорђе, Гошев Горела Миле, Грбавац Милана Здравко, Грозданов Трифунов Благоје, Грубан Радомира Нико;

Хаџиќ Шахза Мурис, Халужан Мартина Славко, Хамзиќ Шабана Узеир, Хан Пала Пал, Хорват Мирка Винко, Хрговиќ Николе Миле, Хрват Јанеза Јанез, Хрстиќ Ивана Јавор, Хуљев Стипе, Жељко, Хусиќ Абдулаха Есад, Хутен Људевита Фрањо, Илисиќ Живка Драгутиќ, Ивковиќ Александар Драган, Јаковашиќ Јосипа Јосип, Јамбрешиќ Антуна Стјепан, Јелен Јанка Јанко, Јевтовиќ Ђорђа Милорад, Јовановиќ Милијана Александар, Јовановиќ Душана Станимир, Јовиќ Томе Шиме, Југовиќ Ивана Петар, Јухарт Едмунда Томаж-Андреј, Јукиќ Милана Мате, Јуракиќ Анте Фрањо, Јуретиќ Боже Иван, Кадиќ Мује Вахид, Касанагиќ Мустафе Мехмедалија, Кауриновиќ Стјепана Милан, Кинк Августина Франц, Кишиќ Беѓира Рамиз, Кобиќ Николе Мирко, Комлениќ Лазара Славко, Корошец Јакова Драго, Косиќ Милоша Радован, Костадиновски Влажов Кири, Костакев Спасе Борис, Костиќ Тодора Светозар, Котваш Мише Андриќ, Ковач Штефана Жоже, Ковачевиќ Ђуре Чедо, Ковачевиќ Марина Мићо, Кројс Леополда Франц, Кући Хајдина Љујзим, Купрешчанин Васе Бранко, Курелац Иве Марјан;

Лалиќ Вукашина, Душан, Ламовшек Мартина Даворин, Лаушин Милана Иван, Лазаревиќ Бранислава Раденко, Лебер Митја Стојан, Лековиќ Саве Раденко, Лимани Шабана Ајрадин, Лугариќ Антуна Фрањо, Луковиќ Мусаје Алија, Малтариќ Милана Стјепан, Маневски Стојче Раде, Манојловиќ Војислава Миљко, Маргуч Јакоба Иван, Матковиќ Марка Марко, Медар Милана Ранко, Менцингер Ловрена Антон, Мићов Николе Панчо, Мијушковиќ Милорада Србислав, Микеќ Стјепана Фрањо, Миклиќ Цирила Цирил, Милановиќ Милутина Миодраг, Миљиќ Марка Марко, Милићевиќ Милосава Станимир, Милдиќовиќ Бранка Милован, Момчиловиќ Остоје Бранко, Мрђа Милана Перо, Муфтиќ Мехе Мустафа, Мухиќ Ибре Шабан, Мујкановиќ Реше Мехмед, Нанев Цане Душан, Ненадовиќ Добривоја Владимир, Одаќ Јозе Никола, Омеровиќ Емина Рахмо, Опавски Стевана Стеван;

Пасковски Јордана Благоја, Пашиќ Нурије Шахин, Патрочевиќ Јураја Станко, Павлиќ Марка Миљенко, Павличевиќ Драгомира Драгиша, Павлов Стевана Иле, Павловиќ Властимира Добрица, Павловиќ Владимира Профир, Павловиќ Радована Велимир, Пажанин Николе Борисав, Пекиќ Милана Миломир, Перишиќ Драгана Љубиша, Петек Фран-

ца Антон, Петровиќ Захарија Градимир, Петровиќ Мате Петар, Пијетловиќ Љубе Маринко, Попадиќ Душана Маринко, Поповиќ Животе Радомир, Поштеќ Петра Вождар, Преловшек Ивана Игор, Принчиќ Оскара Марјан, Пролиќ Петра Стојан, Пунгарчер Богомира Мирко, Радаковиќ Васе Тодор, Радичиќ Јована Бранко, Радола Ивана Станко, Радуловиќ Обрена Радивоје, Радуновиќ Душана Милета, Рахија Мије Јанко, Ракиќ Радована Миролуб, Ракиќ Милоша Владимир, Реберник Ивана Душан, Пејтер Карела Карел, Рибич Шабана Ферид, Ристовски Георгиев Благоје, Рожман Франца Леон, Рудиќ Мате Јосо;

Сандиќ Велибора Милош, Савиќ Фрање Чедо, Сибинов Илија Сава, Симиќиќ Милосава Александар, Симиќ Живојина Младен, Сиротиќ Антона Антон, Србљиновиќ Томе Винко, Средановиќ Миле Раде, Стаменковиќ Владимир Ђуро, Станчевиќ Владе Душан, Станојчев Боре Ђорђе, Станојевиќ Живојина Љубиша, Степановиќ Радоја Никола, Степановиќ Светомира Жарко, Стипиќ Петра Јако, Стојановиќ Миодарага Драгутиќ, Стојисављевиќ Бранка Драго, Стојниќ Милована Витомир, Стрмечки Фрање Едвард, Сувајац Радована Невенко, Шахуриќ Дервиша Сакиќ, Шандрк Ивана Винко, Шашиќ Илија Владо, Шаула Ђуре Илија, Шилџак Осман Атиф, Шкворц Мартина Иван, Шљиво Тамила Рамо, Шпаниќ Здравка Мирко, Шпољариќ Грге Анте, Шубашиќ Илије Петар, Шупе Анте Јосо, Такач Антала Антал, Тодоров Васили Марин, Тодоровиќ Алексе Младен, Томиќ Јове Милован, Томиќ Милорада Станиша, Топаловиќ Милинка Ново, Трајановски Коле Стоимен, Трајстаревиќ Аранђела Слободан, Трстењак Антона Драго, Тушек Франца Андреј;

Уршиќ Франца Изидор, Ушај Венцеслава Ловен, Узелац Стеве Михајло, Варга Жоже Жоже, Ватавук Пашка Милан, Велков Љама Петар, Велковиќ Драгише Драгош, Веселовац Фрање Никола, Влаховиќ Андрије Марјан, Врачевиќ Фрање Фрањо, Врањеш Славка Љубо, Вучајнк Мартина Мартин, Вучетиќ Јосифа Славко, Вујаклија Милоша Живко, Вујица Милете Јуре, Вукадиновиќ Душана Миле, Вукосављевиќ Дамјана Илија, Вукосављевиќ Станоја Живорад, Вурдеља Славољуба Драгољуб, Захрстник Франца Франц, Зетко Стевана Јанко, Зурапов Хилмиова Хидает, Ждериќ Мате Милорад, Жељежиќ Јосипа Иван, Жишт Игнаца Иван;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

Од воената пошта 1912 Ниш

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарите: Арх Рудолф Рудолф, Бајц Јожета Жоже, Вешиќ Мухарема Јусуф, Велиќ Стеве Миливоје, Хорват Стјепана Јурај, Кос Младена Мирослав, Кожел Алојза Јанез, Лимани Сулфије Лиман, Миловановиќ Страше Топлица, Павличевиќ Радоја Перо, Прерок Славка Иван, Стакиќ Бранка Милорад, Живановиќ Живана Милија;

разводниците: Начиќ Трајка Живко, Сужиќ Илије Живко;

војниците: Биба Реѓепа Имер, Црнчиќ Кате Никола, Галовиќ Стјепана Стјепан, Глоговац Страхине Милан, Јованов Атанаса Ставре, Ковачевиќ Петра Фрањо, Лазор Владе Звонко, Марковиќ Душана Душан, Правдиќ Димитрија Јован, Радаковиќ Боже Ђура, Стојадиновиќ Бранка Момчило, Версолато Јожета Милан;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водникот стажист: Дробњак Велимира Ђорѓије; десетарите: Анђелиј Димитрије Василије, Блажиј Ивана Милорад, Црначо Салка Сеад, Ѓуплић Станислава Драгиша, Деровња Милана Антон, Демариј Стјепана Звонко, Дукиќ Миле Драган, Ђериќ Васе Ратко, Гашпариќ Павла Јанез, Хајденек Ивана Франц, Хајду Иштвана Ласло, Харамина Фрање Јосип, Хеља Расима Сенад, Илиќ Душана Драгутин, Јерман Драга Лино, Јовановиќ Војислава Аца, Ковачевиќ Ѓуре Рудолф, Крешо Мехе Азиз, Лучиќ Степе Мато, Мандиќ Илије Јосип, Мемисевиќ Ахмеда Мидхат, Микиќ Ђорђе Милан, Милак Мије Антун, Милутиновиќ Милутина Мирослав, Мунђар Јосипа Иван, Мушица Јанка Фрањо;

Ничиќ Драгослова Слободан, Николиќ Миле Драгиша, Оцедов Борисава Пенчо, Пап Ранка Веселин, Павловиќ Јанеза Јоже, Павловиќ Саве Милан, Робиќ Јакоба Бранко, Росо Анте Анте, Сретеновиќ Јована Живорад, Станар Ненада Миланко, Стјепановиќ Саве Неѓо, Стојановиќ Милана Живојин, Ступар Ивана Стјепан, Шахинпашиќ Хилмије Заим, Шарар Ивана Фрањо, Штангел Фрање Ђорђе, Великоановиќ Марка Јосип, Вељиќ Владете Јован, Веселиновиќ Шпире Драго, Видовиќ Трише Радомир, Зирдум Ивана Марјан;

разводниците: Бешагиќ Ибрахима Едхем, Богојевиќ Ристе Милан, Ботиќ Стипе Зоран, Даниловиќ Ѓоке Петар, Добриќ Боривоја Властимир, Дропуќиќ Звонка Жељко, Ђорѓиќ Сретена Петар, Иѓњатиќ Миле Мојица, Јаќимовиќ Ванка Градислав, Јежовита Антуна Милан, Јосиќ Маријана Анђелко, Јовиќ Велимира Станојко, Клепо Хасана Салем, Маѓериќ Јосипа Јосип, Маѓериќ Јосипа Мијо, Матриќ Хамдије Кемал, Митев Иванос Атанас, Митровиќ Живка Рака, Николиќ Петра Јован, Новоселиќ Стјепана Стјепан, Пек Ивана Бранко, Перковиќ Николе Стјепан, Петковиќ Витомира Драган, Рендиќ Драгана Чедо, Ристевски Јордана Ристе, Софреновиќ Неде Недељко, Сретеновиќ Живојина Драган, Веселовски Ернеста Ернест, Видковиќ Остоје Велимир, Врбанац Леополда Бранко;

војниците: Арифи Сељима Адиљи, Бажулиќ Томе Иван, Беркец Иштвана Иштван, Биртиќ Мате Мијо, Бјелобрк Милана Марко, Блажиќ Ивана Иван, Брињовец Антона Антон, Цветковиќ Марка Фрањо, Чоха Јожефа Штефан, Ѓафлешки Хасима Хајрула, Дабиќ Недељка Миленко, Дамиќ Станка Златко, Дедиќ Вранислава Војин, Демири Тасима Нејазин, Денковиќ Добривоја Стојан, Добросављевиќ Раденка Драгослав, Драгољевиќ Слободана Крстан, Дуќариќ Јакуба Мартин, Думитрашковиќ Драгољуба Жика, Ѓевелеков Димитров Ђорђе, Ѓиѓура Митра Владо, Ѓуриќ Живка Станимир, Целадини Гафура Рухит, Ферхатовиќ Бајра Асим, Фучек Антуна Иван, Габуд Стјепана Драгутин, Грдиќ Јосипа Марјан, Ханџан Адема Мухарем, Хармат Силвестера Фруђеш, Хеѓи Јосипа Стјепан, Ходал Марка Звонко, Хоиќ Антуна Антун, Хоти Сељина Хисен, Јакимовиќ Санде Миливој, Јанковиќ Владимира Завиша, Јањев Пере Славко, Јањиќ Милана Предраг, Јатиќ Хусе Сафет, Јелечевиќ Марка Јозо, Јовановиќ Гојка Миленко, Јововиќ Богдана Борислав;

Кајкут Војина Рајко, Каратошиќ Велимира Јован, Класер Теодора Ѓузепе, Којиќ Тодора Рајко, Коматар Антуна Станко, Короман Максима Славко, Коротај Станета Албин, Костиќ Вождара Градислав, Ковачевиќ Николе Срећко, Ковачиќ Мије Марко, Куновиќ Стјепана Јурај, Кушиќ Антуна Марин, Кузмиќ Томе Мато, Малогорски Драгутин Томислав, Мелинк Франца Алојз, Михајловиќ

Млаѓена Владимир, Миленковиќ Драгише Слободан, Милишевиќ Ивана Стипе, Мирковиќ Мате Јосип, Мишчевиќ Славка Мирко, Мишиќ Николе Петар, Митев Трајанов Милан, Митровиќ Стјепана Никола, Недин Јожефа Јоже, Николиќ Душана Војо, Обрадовиќ Ивана Винко, Папиќ Миодрага Драган, Паунов Саве Мирко, Павловиќ Ивана Жељко, Печариќ Славка Иван, Пелхар Андреја Андреј, Пениќ Игнаца Марјан, Поповиќ Јована Момир, Праштало Душана Пегар, Продановиќ Михаила Неѓо, Печек Фрање Стјепан, Радовановиќ Радована Драган, Радовановиќ Живадина Милорад; Рихтар Јосип;

Салаи Исмаил, Салигер Јарослава Владимир, Савиќ Крсте Ѓоко, Скробоња Милоша Небоша, Смајловиќ Омера Салих, Станишиќ Станише Драгољуб, Станковиќ Цветка Стојан, Станојевиќ Животе Миодраг, Стојковиќ Милорада Радислав, Стојниќ Косте Ранко, Шајиќ Стјепана Иван, Шатвар Стјепана Стјепан, Шечиќ Сафета Вахид, Шоштариќ Ивана Андрија, Штефан Аце Љубомир, Шверко Саве Винко, Тадиќ Мије Мато, Телиќ Станоја Блажо, Тодоровиќ Цветка Љубомир, Трифуновиќ Богољуба Драго, Тркуља Дане Пера, Тудек Иѓњаца Мијо, Туловиќ Живка Рајко, Василевиќ Радомира Драган, Видиќ Петра Јуре, Волгар Леополда Алојз, Врачар Јове Винко, Вукомановиќ Николе Илија, Зајц Емила Емил, Жучко Стјепана Драгутин;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

од воената пошта 5573 Скопје

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарот: Пишкор Алојза Владимир;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

За особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетарите: Анђелиќ Мирка Миленко, Анђелковиќ Милана Мирко, Арапинац Стјепана Мартин, Арнаутовиќ Милутина Миленко, Авдиќ Ибрахима Кемал, Вајриќ Хсеина Ѓемал, Баковиќ Илије Миодраг, Банкикер Владимира Јосип, Бартолиновиќ Јосипа Мијо, Бјелак Милића Мумин, Болесников Јована Ненад, Бор Беле Вела, Брозвиќ Бранка Едуард, Цициќ Михаил Милош, Циќовиќ Гаврила Милан, Димитријевиќ Влатимира Србољуб, Дир Јосипа Иван, Дмитриќ Петра Божо, Добриќиќ Радована Иван, Докуш Матије Живко, Дуловиќ Радослава Никола, Цокв Димитра Јордан, Ђорђевиќ Милосава Драган, Филиковиќ Марка Звонимир Фиштер Стјепана Фрањо, Гавриловиќ Радована Градимир, Граѓански Станка Стеван, Грозданиќ Саве Борислав, Гроздановски Цветка Гроздан, Груден Славка Стјепан, Грујевиќ Васица Благоје, Хркаловиќ Николе Ѓуро; Давидовиќ Милоша Будимир, Илиќ Вождара Јовица, Илиќ Кирила Раде, Ивановиќ Борисава Слободан, Ивановиќ Милорада Томислав, Јаковчевски Стамеба Драге, Јанковиќ Милана Петар, Јанковиќ Драгољуба Слобо-

дан, Јанковиќ Душана Живота, Јовановиќ Александар Милутин, Јовковиќ Љубише Србољуб, Кршек Владимира Иван, Ковач Вјекослава Зденко, Листеш Љубомира Јошко, Лотина Сава Радован, Лукиќ Миложа Радољуб, Мандиќ Вида Ђоко, Марковиќ Обрена Борислав, Марковиќ Антона Фрањо, Марковиќ Александра Милорад, Марковиќ Милана Миодраг, Мартиновиќ Миложа Миле, Матејиќ Миливоја Слободан Миленковиќ Драгослава Мирољуб, Милошев Трајка Стојан, Миловац Мирка Лука, Милованиќ Милуна Миленко, Муарем Бафтјара Мерко, Мудриниќ Светозара Ацо, Недовиќ Будимира Милован, Паниќ Миодрага Милутин, Пансир Луке Иван, Пажур Болте Младен, Периќ Богосава Милутин, Петровиќ Драгољуба Радоје, Радовиќ Добрице Мирослав, Ракиќ Милутина Драгутин, Ристиќ Здравомира Драги, Ристиќ Миливојој Владимир, Савиќ Синише Живорад, Симиќ Радивоја Бранко, Сивчевиќ Хусније Мехмед, Средојевиќ Милана Александар, Станчиќ Славољуба Иван, Станчиќ Јове Милован, Станковиќ Цветка Богољуб, Станковиќ Ненада Драган, Стипетиќ Луке Борис, Станојевиќ Мирка Јовица, Стошиќ Војислава Миодраг, Шајер Мије Јосип, Шарлија Шиме Иван, Ташиќ Милосана Војислав, Виторовиќ Томислава Радисав, Жигиќ Ђорѓа Сава, Живановиќ Светомира Момчило;

разводниците: Антониќ Видоја Војислав, Бановиќ Тихомира Живадин, Бритвец Драгутина Драго, Чурчевски Димитра Ване, Димитриќ Ђорѓа Владан, Драгиќи Глише Никола, Дујиќ Ивана Анте, Ђурђиќ Божа Гледо, Ђуровиќ Живорада Војислав, Фебер Иштвана Шандор, Фишер Ивана Јосип, Грабнар Алојза Алојз, Грегорек Ђуре Стјепан, Јан Франци Бранко, Јовановиќ Добросава Драган, Јовановиќ Ђурѓа Милорад, Кнежевиќ Петра Мирко, Коциќ Властимира Радисав, Костиќ Вукоја Милан, Мандиќ Илије Миле, Мандиќ Људевита Павле, Марјановиќ Марка Рајко, Муканов Панде Васко, Недев Влаже Пано, Паниќ Јована Драган, Пауновиќ Раномира Драгољуб, Перош Ивана Фрањо, Петковиќ Сретена Чедомир, Петровиќ Јове Божиќ, Петровиќ Стевана Павле, Поповиќ Илије Миломир, Радукин Саве Душан, Репаш Петра Јожеф, Сајко Мије Јосип, Самарциќ Љубомира Миломир, Савиќ Милуна Радослав, Слијепчевиќ Николе Милан, Спасојевиќ Мирка Милован, Среќковиќ Драгомира Драган, Станисављевиќ Душана Раде, Шпириниќ Павла Милорад, Шупица Раде Миле, Темелковски Алексе Вердин, Тинтевски Ђорѓа Панде, Трпески Владимира Димитрије, Владез Стојана Симеон, Зечевиќ Аврама Симо, Живиќ Свилана Милан, Живковиќ Стојана Мирчета;

војниците: Алексиќ Радомира Радиша, Андричек Јована Стеган, Андриќ Ивана Владимир, Андриќ Јерка Хрвоје Антиќ Јована Илија, Бабиќ Раде Јован, Баучек Фрање Крунослав, Вербиќ Сулејмана Узеир, Богдан Кароља Јожеф, Бужаља Реџепа Хивзи, Чекриќ Мехмеда Мехмедалија, Чонка Јожефа Иштван, Ђирковиќ Вучиќа Слободан, Ђурчиќ Тихомира Радивоје, Ђурчија Илије Младен, Дамјановиќ Јосипа Иван, Дележан Миливоја Глигор, Девегаковиќ Душана Драги, Димитријевиќ Радојице Милутин, Диздаревиќ Османа Хасиб, Добреќиќ Стјепана Иван, Дуповац Емина Суно, Ђерман Томе Чедо, Ђурђевиќ Завише Живота, Емин Ахмета Исмет, Ердег Форенца Иштван, Филиповиќ Николе Радоје, Главчевиќ Андрије Мијо, Граховац Петра Боро, Гребовиќ Драгољуба Жарко, Громиќ Станислава Братислав, Хорват Николе Бранко;

Јанковиќ Драгољуба Милош, Јанковски Лазара Воислав, Јекниќ Петра Момир, Јерковиќ Николе Миле, Јевтовиќ Миленка Перо, Јовановиќ Јована Живојин, Јовановски Пандила Кири, Јунузи Бислима Браим, Каличанин Милентија Мирослав, Каракаш Ивана Звонко, Касуниќ Ивана Дане, Катиќ

Милутина Милован, Казу Шабана Едип, Ковачевиќ Душана Раде, Круниќ Боже Радојица, Лазаревиќ Манолја Љубиша, Лазаревиќ Ивана Радивоје, Лазиќ Јанка Јанко, Ленкес Стевана Ласлов, Лишанин Душана Мирослав, Лончар Стевана Милан, Лукша Рока Јосип, Маленовиќ Томислава Србобран, Маринковиќ Алексе Миодраг, Маринковиќ Милоша Светолик, Мендеи Бела Золтан, Месарош Јожефа Јожеф, Микиќ Митра Миливоје, Милетиќ Здравка Драгиша, Милинковиќ Миливоја Милојко, Милошевиќ Раде Драгомир, Милошевиќ Уроша Новак, Милиќ Ратка Милан, Митрев Петров Митре, Мунижаба Николе Младен, Нађ Лајоша Шандор, Николиќ Саве Милован, Нофитовски Рајка Илија, Новаковиќ Милоја Милован;

Оршош Ђуре Иван, Пантелиќ Драгана Милутин, Павешиќ Фрање Матија, Павловиќ Будимира Драгојло, Павловски Бориса Слободан, Пециќ Николе Лука, Пекиќ Кате Драган, Пергар Стјепана Јосип, Петровски Лазара Александар, Пижурица Марка Милојица, Поповски Наума Живко, Пивиќ Анђелка Ђуро, Праљак Ђорѓа Перо, Пренци Ивана Еуген, Пачетовиќ Радивоја Остоја, Радивојевиќ Светомира Милорад, Ракиќ Евице Ђорђе, Ристиќ Слободана Миливоје, Ристиќ Раде Васо, Родуља Саве Стојан, Рончевиќ Ивана Стјепан, Рудиќ Сретена Тихомир, Рушковиќ Мије Јосип, Сарриќ Владе Лазар, Сарван Салке Есад, Симески Косте Иван, Собочан Јожефа Штефан, Софтиќ Суље Дервиш, Спасојевиќ Раде Крсто, Средојевиќ Здравка Стојан, Станковиќ Драгомира Славко, Стипетиќ Ивана Милан, Стојановиќ Драга Бошко, Стокиќ Миодрага Војислав;

Шандиќ Роке Бранко, Шипек Стјепана Владимир, Штркуља Михајла Анте, Шукер Ивана Божо, Шветек Марка Среќко, Тариќ Вукола Радован, Терзијевиќ Тома Петар, Топаловиќ Младена Драгослав, Тошиќ Драгиша Милован, Тошиќ Реље Мирко, Тошиќ Стојана Слободан, Тунановиќ Јура Андро, Турак Антона Натон, Ујхази Јаноша Иштван, Васиќ Стјепана Михајло, Вудовиќ Уље Миле, Вираг Андрије Михаило, Вртвишек Петер Франци, Вукашиновиќ Драгомира Миодраг, Зајец Драгутина Драго, Здравковиќ Светомира Слободан, Зораја Николе Милорад, Живковиќ Николе Трајан, Жохар Карела Карел.

Бр. 35
25 мај 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерна работа на развигнаето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старосинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водникот-стажист: Хасановиќ Расима Мујо;

десетарите: Буриќ Бранка Слободан, Иваниќ Мартина Томислав, Кабиќ Тодора Слободан, Милиќ Радована Богосав, Петровиќ Даворја Леон, Стојановиќ Михајла Драгољуб, Вујиќ Борислава Мирослав;

разводниците: Бачелић Јосе Мијо, Ристић Василија Томислав, Томашић Максимилијана Ђулио, Брбан Томе Мато;

војниците: Анђеловски Божинов Славко, Крстић Божидар Радован, Лаврња Ђуре Милкан, Мاستен Марјана Оскар;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водниците-стажисти: Јурић Анте Јозо, Ненезић Јанка Гајо;

десетарите: Адамов Божидар Томислав, Адамовић Александра Драган, Алексић Томе Никола, Барбарић Илије Франо, Баришић Петра Жељко, Баша Адолфа Маријето, Башић Мије Петар, Велић Лазара Крета, Биљић Милорада Милија, Богић Драгољуба Миланче, Бојић Миленка Драго, Боришић Шиме Ивица, Бошњак Мирка Илко, Божић Теодора Недељко, Братић Ђорѓа Радован, Будисин Бранка Владимир, Бурсаћ Јове Слободан, Циќоја Фране Иван, Чабраја Иве Петар, Ѓалиш Јозе Винко, Ѓиковић Мирослава Мирско, Диздаревић Расима Мехмед, Францисти Јана Михал, Франчић Томе Иван, Глушица Миће Ђуро, Грдинић Перише Милић, Грујић Тодора Душан;

Ибришимовић Абдулаха Џемал, Исењи Сефедина Раим, Иванчић Марка Јанко, Јелић Бранка Златко, Јевтић Живадина Милутин, Јовановић Миодрага Драгиша, Јурјевић Петра Томо, Јусовић Шућура Едић, Кадрић Нулудина Абдулах, Караца Тахира Хасап, Кнежевић Душана Томислав, Коџић Божидар Миодраг, Коњевић Миланка Војислав, Кораћ Миодрага Синиша, Ковачевић Милана Миодраг, Кранчић Светислава Мирослав, Краснић Иса Расим, Крпић Бранка Драган, Кунарац Саве Јадранко, Лазаревић Јована Драгослав, Лазовић Пека Јово, Лепосавић Радомана Страшимир, Лолић Стевана Душан, Махне Франца Данило, Мајсторовић Марка Бошко, Малнарич Цирила Јанез, Мандић Јове Нико, Марић Рудолфа Милан, Марковић Богосава Божидар, Марковић Војина Филип, Марковић Радивоја Раде, Мартић Ђуре Мићо, Матић Живана Славолуб, Магушко Илије Петар, Мијоловић Шиме Иве, Миќић Мирка Илија, Милановић Радисава Драган, Миловановић Миодрага Драгољуб Миљевић Јање Живко, Митрић Михајла Гојко, Момчиловић Јордана Момчило, Муфић Вилка Владимир, Мухић Ахмета Џемаил, Муртезани Бајрама Муртезан, Муташ Раима Камбер;

Нешић Драгомира Анђел, Николић Љубивоја Добросав, Пејковић Павла Раде, Першић Мијата Стипан, Петровић Драгомира Миломир, Полчић Стјепана Бранимир, Поточник Векослава Силво, Пртењак Милорада Милош, Прудић Франца Бранко, Радовановић Јанка Данило, Рајчевић Богдана Илија, Ракић Милорада Драги, Ренко Дарка Љубо, Реп Томе Павао, Симић Драгомира Милун, Софтић Мустафе Ибрахим, Станић Ристе Момчило, Станојевић Бранимира Драган, Стојановић Николе Добросав, Стојков Софије Момир, Шкртић Звонимира Крунослав, Шредер Стевана Ласло, Теофиловић Вука Предраг, Томић Глигора Владимир, Тонић Антанаса Петар, Волк Алојза Бранко, Волк Винка Винко, Володео Османа Емин, Вучинић Паве Ивица, Вуковић Видака Никола, Зобић Тамиле Сабхудин, Живчић Стјепана Јосип;

разводниците: Берзати Мусе Јахја, Грешак Јанка Игнац, Хујић Мехмеда Суад, Иванчевић Госте Ђорђе, Јерквић Стеве Марко, Јованов Банов Трајко, Којадиновић Драгослава Љубиша, Копривникар Антона Бранко, Кукуљ Милутина Миле, Лончар

Јозе Илија, Маврић Јожета Јоже, Митровић Луке Лука, Рамић Узеира Мунић, Рњак Раде Милан, Силавски Ванчов Девис, Стошић Радивоја Драгиша, Шварц Беле Антал, Тахири Изета Рамо, Туцовић Драгана Милун, Турусковић Ѓазима Исмет;

војниците: Андријевић Фране Јосип, Антић Живојина Рањел, Арко Стане Марјан, Вабурак Фране Владо, Вагола Јоже Антон, Бајус Јожефа Тибор, Бауман Јожефа Франц, Бећановић Лазара Мирко, Биро Пала Ласло, Воџор Шандора Геза, Вратина Војка Јанко, Брујић Илије Миле, Џимеша Душана Милан, Ѓирић Радмила Никола, Ѓубић Јовице Лазо, Дабић Мартина Вукомир, Дајч Мирослава Антун, Дањи Иштвана Ференц, Дервишевић Заима Нецип, Деспот Косте Јонел, Деспотовић Вукосава Владимир, Домић Мате Маринко, Беќић Драгише Петар, Велић Шпире Михаило, Ѓорђевић Мирослава Јелен, Галац Марка Никола, Гаш Бајлоше Дино, Гаши Захира Зејнулах, Гаврић Јозе Јозо, Голоб Алојза Лудвиг, Грандић Драгана Милан, Гробелник Франца Јанко, Хоџић Мује Азис, Хоџић Беге Ибрахим, Хоман Славка Драго, Хорват Јосипа Божидар, Хришић Мустафе Мустафа Хујић Мехмеда Џевад;

Ихтимани Исака Малсћ, Илић Синише Милутин, Интихар Јанеза Јоже, Јакуш Јана Михаљ, Јанковић Василија Драгоје, Јанковић Миле Лазо, Јеринић Василија Јово, Јурчић Дане Ивица, Коленц Даговерта Ренаго, Коматина Вучица Вукосав, Кордић Николе Петар, Ковачевић Видосава Милан, Ковачевић Кристе Винко, Козлина Николе Симо, Красти Виктора Бруно, Кршић Драгана Мићо, Крунић Спасе Мирко, Кучан Вилема Вилем, Куртовић Славка Анте, Лазић Животе Љубиша, Лисић Мирка Драган, Лиска Иштвана Ференц, Лучић Боже Никола, Љами Реџепа Шуки, Макуц Алберта Едвард, Марјановић Марка Драган, Марковић Николе Марко, Михаиловић Тихомира Жарко, Милановић Драгослава Радмило, Милошевић Милана Ђуро, Младеновић Живојина Радисав, Мујанић Хамдије Јасмин, Николић Сотира Драгиша, Палијан Ивана Дана, Панѓић Сулејмира Љупче, Павловић Симе Братислав, Перић Адама Никола, Петровић Раденка Милан, Покос Милана Габријел;

Радоњић Бранивоја Хранислав, Ракоци Грабора Ференц, Ратковић Луке Мирко, Рукавина Пере Томислав, Сабо Петра Геза, Самарџић Михајла Радивоје, Скленар Ивана Ђуро, Спахија Бајрама Рагиб, Спасић Миодрага Владимир, Стефановић Михајла Раденко, Стојчев Ђорѓа Илија, Стојичевић Александра Синиша, Стојиљковић Светислава Душко, Суханек Мартина Адам, Шћекић Селимира Живко, Шеган Бранка Богдан, Шипић Николе Лука, Шкрабар Станислава Роман, Шпиљак Јосипа Јосип, Штефе Петра Петер, Тамше Мартина Јоже, Танди Шандора Шандор, Текелеровић Будимира Јован, Томичић Ивана Иван, Томић Душана Мирослав, Вовк Ивана Иван, Вукосављевић Мирка Миле, Вуковић Ратка Станиша, Заимовић Рифата Изет, Завалић Фране Стјепан, Зубак Мате Марко, Жибрат Јанеза Јанко, Живковић Гаврила Драган;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

Од Воената пошта 3945 Сараево

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарите: Арлави Драгутина Роберт, Булајић Војина Љубан, Чаушевић Едхема Захид, Јагер Алојза Бранко, Јовичић Богдана Ратко, Јончар Илије Јевто, Матајић Ивана Марко, Мустафа Драгу-

тина Антон, Незириќ Хасана Шабан, Остојиќ Стевана Рајко, Перковиќ Мила Шиме, Пешутиќ Фране Јосип, Пирц Рада Антон, Ранковиќ Светомира Никола, Сакач Шандора Ласло, Сврака Мехмеда Везир, Туртила Мехмеда Хамза, Видриќ Милоја Мирослав, Завртаниќ Жожефа Бранко;

разводниците: Благојевиќ Милисав Милош, Крстојевиќ Радислава Милан, Лончариќ Јосипа Фране, Миловиќ Радована Момчило, Пољак Драге Златко, Ристовски Мите Мирко, Спасец Станка Јосип, Зајац Ивана Иван;

војниците: Барјактаревиќ Селима Осман, Бојаниќ Драгомира Боро, Бугарчиќ Радосава Мирослав, Целет Козе Жоже, Церац Андрије Андреј, Чорај Цана Ђнвер, Добраш Станоја Милован, Ловриновиќ Анте Перо, Миленковиќ Костадина Крсто, Милетиќ Илије Славољуб, Милиќ Радојка Милан, Муриќ Хусеина Тахир, Николиќ Богдана Раде, Стојановиќ Владимира Гојко, Студин Николе Јаков, Шћавничар Стјепана Иван, Штембергер Јосипа Радивој, Вујовиќ Павла Никола, Вулета Шпире Жарко;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водникот-стажист: Јекниќ Радоја Лука;

десетарите: Арсланагиќ Мустафе Фадил, Ђорђевиќ Владимира Миливоје, Илиќ Драгана Властимир, Јаковљевиќ Милована Драган, Јоциќ Живка Слободан, Јовановиќ Предрага Радосав, Калабиќ Славка Миливоје, Кошћица Антуна Фране, Лазич Миленка Милан, Мајнариќ Томе Томо, Маријиќ Петра Крешимир, Милићевиќ Радована Милорад, Павец Ђуре Бранко, Петровиќ Миленка Радољуб, Потурак Шела Решо, Потурица Николе Милутин, Поповиќ Луке Слободан Рабровалијев Георги Ристо, Раушки Живана Миодраг, Симиќ Драгослава Зоран, Смиљаниќ Мика Радован, Стипиќ Марка Лајчо, Шубат Луке Бранко, Теровиќ Дурма Рамиз, Терзиќ Ивана Дезидер, Тупек Драгутина Стјепан, Тутуновиќ Милорада Предраг, Војновиќ Саве Ђуро, Волошук Андрије Стјепан, Зековиќ Уроша Велисав, Живковиќ Живорада Томислав;

разводниците: Авдиќ Бега Фадил, Бабиќ Младена Милутин, Баручија Рефика Менсур Берк Драге Драго, Бркљач Симе Славко, Буковец Рудолфа Рудолф, Ђелмош Животе Патар, Ђорђевиќ Миодрага Драгољуб, Филиповиќ Саве Александар, Грбиќ Цветка Петар, Голуб Антуна Иван, Хааличек Јосипа Жељко, Илиќ Милана Петар, Јуришиќ Фране Ивица, Кобаш Мике Антун, Мариќ Фране Мате, Марковиќ Обена Предраг, Миловановиќ Миливоја Слободан, Отиќ Милоша Бранислав, Попариќ Мехе Фехим, Робаќ Славка Иван, Савковиќ Рајка Ранко, Стаменковиќ Драгољуба Славомир, Станиќ Милана Дмитар, Шиха Михаља Михаљ, Вајла Мате Жожеф;

војниците: Адамовиќ Пере Стојан, Ајвази Ајваза Сефер, Алимановиќ Рамиза Хасан, Ангеловиќ Милана Милан, Аџуфиќ Антона Мирослав, Аврамов Димитра Никола, Бајрами Целила Касум, Бараќ Пере Марјан, Башим љубодрага Градмир, Бежановиќ Николе Милуц, Брус Војкана Јован, Буљан Шимуна Анте, Цицовиќ Видоја Бранислав, Давидовиќ Станоја Петар, Дедиќ Станимира Никола, Драгичевиќ Богдана Јово, Драгутиновиќ Илије Милан, Дуциќ Миодрага Бранислав, Ђорђевиќ Радиче Видоје, Ђорђевиќ Стојанча Станко, Ердеши Антона Ласло Филак Жожега Јанез, Гавриловиќ Живка Радован, Гечиќ Јанка Стјепан, Глоговац Јована Петар, Говеларица Данила Петар, Грабовица Рајка Здравко, Хајдер Лазе Недељко, Илиќ

Драгомира Бранислав, Илиќ Андрије Перислав, Илиќ Живојина Радосав;

Јеремиќ Слободана Раде, Језа Лудвига Лудвик, Јовановиќ Мире Милинко, Јовановиќ Александра Велибор, Калениќ Адема Шемсо, Кавчиќ Јанеза Алојз, Крајишник Жарка Слободан, Крауц Жоже Жожеф, Колиловиќ Ивана Спасе, Коштроман Јозе Нико, Ковачевиќ Аранђела Радосав, Кујовиќ Вајта Асиб, Курлагиќ Радомира Душан, Лазаревиќ Миломира Михаило, Лазаревиќ Радована Слободан, Лазаревиќ Гавре Зоран, Лазич Јована Митко, Лесјак Мартина Станислав, Лешковиќ Стјепана Стјепан, Лушиќ Пашке Никола, Малатин Ержета Тибор, Марјановиќ Боривоја Слободан, Марковиќ Богдана Милисав, Мартон Лудвига Лудвик, Маслеша Алије Мушан, Мићановиќ Момчило Милован, Мижичевиќ Радована Богољуб, Микуландриќ Ивана Дарко, Милосављевиќ Славка Златан, Миловановиќ Спасоја Петар, Мирјаниќ Миломира Милан, Младеновиќ Милорада Новица, Мујазиновиќ Ахма Мехмед, Мујиќ Јанка Здравко, Нешиќ Велибора Бранислав, Николиќ Живка Петар;

Пањур Јосипа Томо, Папак Крсте Стево, Перенчевиќ Васе Ђуро, Петровиќ Драгише Слободан, Пијуновиќ Јована Алекса, Позановиќ Душана Мирко, Попек Зденка Младен, Поповиќ Војидара Славко, Пузовиќ Вукмана Здравко, Првуловиќ Илије Јован, Радомировиќ Добринке Тодор, Репач Петра Милан, Робиќ Анреја Петар, Ружиќ Ђурђа Љубиша, Ружиќ Мирослава Војислав, Симиќ Даке Петар, Симоновчиќ Отмара Јури, Сладиќ Вошка Душан, Спасојевиќ Недељка Игњатије, Среботник Фридерика Жоже, Сулејмановиќ Омера Кадрија, Шабиќ Деде Хусеин, Шантек Јосипа Јосип, Шевчевиќ Михаља Михаљ, Шпољар Драгутина Људевит, Тежачки Мартина Јакоб, Томашевиќ Стевана Милан, Трпевски Војидара Тоде, Турудиќ Радоја Миле Урбас Франца Јанез, Ујканов Ешрефа Ибрахим, Васиќ Младена Мирко, Веркиќ Милоша Војислав, Внучец Ивана Бранко, Вајиќ Миленка Здравко, Вујовиќ Божа Лазо, Вукоја Ивана Анто, Жнидарец Алојза Мартин, Зариќ Милутина Бранко, Зендели Такија Зендел, Зоркиќ Стевана Бранислав;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

Од Воената пошта 2050 Љубљана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарите: Коен Анђелка Стеван, Матиќ Боривоја Драгиќ, Пајкиќ Драгутина Станимир;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водниците-стажисти: Пауновиќ Живадина Милољуб, Рацман Цирила Бранко;

десетарите: Анчиќ Мирка Миланко, Белиќ Љубомира Симиша, Вељански Радована Војислав, Черва Мирка Милан, Ђоровиќ Радомира Миленко, Дечман Николе Јосип, Держич Карла Станко, Драгичевиќ Стјепана Владимир, Ѓекиќ Сретена Слободан, Ѓурас Магда Милорад, Ѓуричин Милорада Милован, Ферфоља Алојза Сречко, Гајиќ Милојка Михајло, Галиќ Анте Иван, Гавриловиќ Велизара Драгољуб, Глучина Анте Јурај, Хамидовиќ Хилма Јусуф, Илиќ Милодрага Томислав, Јечник Михе Михајл, Кастрати Максута Фаик, Костањевац Ан-

туна Стјепан, Костић Милана Драган, Лукић Лазара Драган, Марић Ђорѓа Слободан, Марковић Слава Бранислав, Матијевић Милоја Војислав, Михо-виловић Каје Светислав, Миленковић Момчило Миле, Милојевић Радојка Божићдар, Милосављевић Крсте Миролуб, Мујановић Селима Хамид, Муровец Душана Миран;

Ничић Диме Милорад, Нинковић Ранка Станко, Орешчанин Срѓана Милан, Паџић Вукашина Драгослав, Перчић Јожета Јоже, Перић Станије Милорад, Плећко Августа Златко, Поздер Назифа Исмет, Продановић Драгана Милан, Радојичић Радосава Миле, Ризвановић Насуфа Хусо, Слана Мирка Иван, Стаић Мирка Миле, Станић Мије Илија, Станић Миљка Владимир, Стаматовић Здравка Бранко, Суваџац Витомира Остоја, Шундек Милоја Реља, Тарић Хајра Зећо, Тодоровић Момира Радојица, Тори Антона Антон Војрич Јанка Душан, Захир-овић Ибре Асим, Живић Живојина Станмир,

разводниците: Аврић Милована Тадија, Бурић Јована Бура, Ђуркан Драгутина Иван, Гомбоц Јожефа Франц, Карловец Ивана Мијо, Нешковић Радомира Драган, Николић Милана Живорад, Пле-тикосић Јосипа Милан, Побрић Хасана Јусуф, Подгоршек Станислав Станислав, Радош Ивана Мате, Шантић Мирка Иво, Штефић Рудолфа Драгутина, Шуистер Алексе Марјан,

војнишите: Белић Обрада Петар, Велина Штефана Август, Вожиновић Радише Радован, Бранковић Станислава Радосав, Брути Дануша Ружди, Буковец Штефана Бранко, Чандић Бајра Халил, Чворак Лазара Бошко, Делић Ахмета Сејдалија, Димитријевић Радоја Будимир, Добрић Саве Душко, Доцић Војислава Александар, Ђорђевић Јона Драгољуб, Гашићарић Петра Мирко, Грујовић Миљка Владе, Јанковић Момира Мирослав, Јоксимовић Светозара Вукан, Јовић Петра Душан, Јуришић Анте Верислав, Јусуфовић Ибрахима Ахмед, Каталинић Петра Иван, Крчало Јусе Вејсел, Кресић Стипе Маријан, Кулик Јураја Јан, Легињић Франца Драго, Лукежић Јосипа Јосип, Мајсторац Ђорѓа Зоран, Мајсторовић Стеве Јован, Марковић Душана Драгољуб, Марковић Живана Јовица, Марковић Драгослава Живота, Матић Марка Мирко, Маврић Викторија Жељко, Мезинец Едварда Северин, Мићић Андрије Нико, Мијић Мате Томислав, Микулец Јураја Жељко, Миленковић Вукомана Милутин, Миливојевић Александра Драгомир, Митровић Николе Владан;

Неделковски Кире Славе, Несторовић Мирослава Аранђел, Рарр Михајла Михајл, Петровић Предрага Властимир, Прегељ Франчишке Мирослав, Ратковић Максима Јован, Савити Реџепа Исак, Секулић Славка Славко, Собан Алберта Доминик, Стојанковић Стојадина Драгољуб, Стојановић Косте Миломир Шадл Алојза Штефан, Шатјош Јанка Јоаким, Тодоровић Мирослава Нећо Томреџа Нуче Кољ, Тошић Уроша Бора Тодоран Миломира Драгутина, Тошић Лазара Војислав Валенте Милка Милоко, Витезовић Миловача Момчило, Жујевић Момира Владан;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за докажување на сторецинските и војничките особини што им служат за пример на другите

Од Восната пошта 7345 Сплит

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарите: Чалић Милке Драган, Лопчарић Илије Марко, Мајчарић Петра Томо, Миг Јосипа Михаљ;

разводникот: Виталић Андрије Блаженко;

војникот: Тодоровић Милутина Мирослав;

за особени заслуги во поставувањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОВОДЕТЕЛИ

водникот-стежист: Бранар Ивана Ѓанфранко;

десетарите: Алексић Радована Миодраг, Андрић Јевгимије Милорад, Ангеловски Шпире Боро, Антолчић Драге Стјепан, Арсенијевић Димитрија Стеван, Бајрић Меџе Хајро, Балитић Ђорѓа Станиша, Бањац Милана Срето, Биро Стевана Иван, Богдановић Драгослава Миодраг, Војовић Милисав Драгомир, Војовић Димитрија Слободан, Восак Ђорѓа Павле, Бранковић Миодрага Милан, Братина Вене Драго, Врковић Љуба Милош, Бурековић Ибрахима Сеид, Ѓрљенковић Сабана Цезад, Цзетић Саве Миодраг, Цвекковић Најдана Миладин, Челица Драгутина Мирко, Даниловић Дмитра Ранко, Добрић Сергеја Невен, Дрље Стипана Маринко, Цвердановић Данила Радосав, Ђорђевић Милутина Зоран, Ђукић Милоша Мило, Ефендић Ивана Анте, Ерман Јожета Иван;

Франовић Бранка Бранимир, Габај Павла Жељмир, Гадо Драгутина Јосип, Главан Љубе Зденко, Голубовић Светислава Мирослав, Грегорич Влади-мирја Евген, Гвозденовић Милоша Богомир, Хара-чић Мухарема Новолија, Хегед Ивана Звонко, Илић Миливоја Томислав, Иванчић Марије Младен, Ивић Мије Миленко, Јаношевић Милутина Мирослав, Јелисавец Љубана Илија, Јоксимовић Миодрага Владета, Јованцај Јожефа Лајош, Кадрић Бахтије Етхем, Кадрија Беџа Хамди, Кнежевић Петар Јеролим, Кнежић Милоша Лазар, Којић Лазара Миленко, Коларић Милоша Никола, Ковачевић Драгана Душан, Козар Васе Бранко, Крема-новић Радослава Милија, Кујунџић Марка Јосип, Кузмановић Љубомира Славко, Јацковић Франца Ференц, Јазин Владе Круно, Јилић Анте Радослав, Јукач Јанеза Бранислав;

Мацановић Јосипа Невен, Малнар Ивана Иван, Мамутовски Алије Реџеп, Марић Светозара Добро, Марковић Славка Душан, Марјан Мирка Мирко, Мартиновић Боже Боже, Мартиновић Драгана Милан, Матишић Николе Ранко, Медвед Илије Славко, Михаиловић Богољуба Милан, Милесевић Гојка Младен, Мишкулин Станка Жељко, Младеновић Бранка Драгослав, Обрадовић Раденка Иво, Петровић Марка Ђорђе, Поднар Јосипа Јосип, Поповић Милорада Ђурко, Поволни Мише Стеван, Пућа Саве Мирко, Пунић Чедо Слободан, Радојичић Срѓана Ратко, Рајчић Марјана Бранко, Сакић Ибрахима Мехмед Самарџић Агана Хашим, Савић Милорада Саво, Савин Боже Никола, Симић Петра Милан, Симић Стевана Петар, Стјепановић Драге Слободан, Стојановић Милана Душко, Стојановић Душана Иван, Шћекић Војислава Милан, Шибинац Сретена Милисав, Тахири Бајрама Исо, Туквић Антуна Винко, Улдријајан Антуна Здравко, Варо Јосипа Стеван, Војиновић Радомира Драгиша, Војиновић Драгољуба Ђорђе, Вукелић Душана Боже, Вуковић Јозе Иван Вуковић Петронија Родољуб, Занзе Вла-димир Драган, Здравковић Алексе Томислав, Зе-чезић Новише Радиво, Зекић Ибра Химлија, Зубер Михајла Миленко, Зупчић Јосипа Томислав, Жи-ванов Стеве Перица, Живановић Славкољуба Драгић;

разводниците: Багло Јосипа Жељко Бајрић Та-миса Хасиб Воић Еркеџете Иван Будимировић Живадина Радиша, Бурчул Крсте Миодраг, Цирк-венцај Ане Марјан Прејић Михајла Ђорђе, Читар Петра Борис Чкрџо Богдана Мирослав, Декић Пе-тра Славкољуб Димковић Миодрага Живица, Драго-сављевић Мирка Адам, Дробњак Новице Милош, Филиповић Милана Милош, Фолор Ивана Стјепан, Фрлан Лује Петар, Гел Стевана Антон, Грчак Саве Коста Хорват Михаља Јожеф, Исаковић Јована Ђорђе, Иванштанин Душана Бранислав, Јагер Алој-за Јоже, Јањић Миленка Парислав, Јовановић Арсе Стојадин, Ковач Алберта Иштван, Ковачевић Митра

Васкрсије, Мардешин Анте Кузма, Мариновић Стјепана Никица, Мартек Ивана Бранко, Миленковић Петра Шабан, Мирковић Драгољуба Љубиша, Настић Милана Мирослав, Никшић Николе Јурица, Новковић Живојина Слободан;

Палибрк Милана Љубан, Пауновић Радивоја Миливоје Павловић Милана Славољуб, Пенава Ивана Мирко, Перица Грге Мате, Пешић Мате Пешо, Петричевић Баје Никола, Поповић Животе Душан, Преинингер Владе Владо, Рабак Теодора Валтер, Рајић Јозе Марко, Стојановић Владе Раде, Шкраблин Миливоја Велимир, Шпиље Игнаца Мартин, Табаин Антуна Перица, Варвадић Анте Иван, Вицковић Боже Јозо, Влашковић Вукића Миодраг, Воласко Јоже Јоже, Вукчевић Лазара Бранислав, Вуковић Станка Богољуб, Вундук Ђуре Ђуро. Задник Јожега Стане, Зајац Антона Ладислав, Зеленика Стипа Винко, Жупанић Матевжа Франц;

војниците: Алексовски Иле Живко, Аврамовски Душана Благоје, Барић Ивана Јуре, Безак Стјепана Желимир, Блажевић Јордана Дино, Божић Милана Славко, Божић Емила Бранко, Цакташ Марка Вјекослав, Ђесаревић Јанка Новица, Ђетковић Боже Ратко, Ђурковић Рајка Бранислав, Димитријевић Влајка Славољуб, Доганчић Милоша Радоје, Драмлић Младена Драган, Ђорђевић Илије Михајло, Емини Емина Реџеп, Херџег Владислава Марко, Илић Радомира Мирослав, Илијевски Благоја Јоско, Ињац Славка Милош, Исмаили Халила Исмаил, Јањушевић Милана Радомир, Јона Петра Михаљ, Јовица Јосе Кузма, Јовић Животе Миловац, Калеб Петра Мића, Каштеланчић Петра Анте, Кнежић Обрада Бранко, Кондић Љубише Милијан, Костески Димитрија Милош, Крањц Макса Франо, Лукић Богдана Доброслав, Лукић Младена Драгољуб, Максимовић Цвијана Недељко, Маринковић Чедомира Станиша, Марковић Митра Божо, Мартић Ивице Илија, Мерџан Марка Здравко, Милетић Милутина Мирољуб, Минић Драгутина Миљко, Mitton Пиетро Енио, Митровић Милоша Храпислав,

Недељковић Милана Слободан, Новаковић Јуре Бранко, Паштровић Стипана Адам, Павловић Шиме Љубомир, Первизај Кадрије Јашар, Петровић Боривоја Драгомир, Петровић Радисава Мирослав, Пинтар Јосипа Младен, Полић Луке Марко, Пољаревић Матије Шиме, Радојчић Симеуна Бранко, Радојевић Велимира Александар, Радојевић Добривоја Драгомир, Радовановић Јосе Стојан, Ракетић Николе Борис, Рамић Бехте Рамо, Сарделић Николе Иво, Сеџак Јосипа Вјекослав, Симић Стојана Миодраг, Смирџек Нике Антуц, Сомборски Благоја Зоран, Средојевић Драгомира Милун, Станковић Чедомира Стојица, Станојевић Милана Богдан, Стеванов Милана Златко, Стојановић Александар Добривоје, Стојановић Љубомира Радољуб, Шегало Латифа Суад, Шмит Стјепана Марјан, Топић Душана Милутин, Вурадин Јосипа Ђуро;

морнарите: Ахмић Мије Екрем, Баба Јаноша Шандор, Бекто Алије Салко, Бело Грге Мирко, Бионда Паве Милан, Брунец Терезије Александар, Чавковски Ивана Лазар, Чоковић Баха Исмет, Ђебић Митра Јован, Делија Шиме Милорад, Ђорџак Стеве Мате, Ђорђевић Славољуба Стојан, Ђорђевић Марка Живко, Ђешани Реџепа Миљазим, Хорват Јожефа Јожеф, Ибрић Хајре Исмет, Јокић Саве Душан, Јонаш Јожефа Мартин, Јовановић Милорада Драган, Клепуч Шаџира Едхем, Кнежевић Илије Милорад, Круљ Саве Миленко, Кубин Адолфа Мирослав, Малетић Ивана Игнац, Марковић Средоја Миладин, Матић Ивана Мато, Матић Љубе Станко, Мичић Симеуна Мирко, Миланин Мирка Душан, Милинчић Радоша Милета, Младежић Милоша Петар;

Николић Мате Станко, Пап Шандора Јанош, Першић Санте Драгутин, Поповић Милића Гојко, Пудерка Мише Владимир, Радевскић Стиге Јозо, Радуловић Владе Милорад, Ружић Ристе Драгослав, Сибиновић Живка Миленко, Сладоња Милана Дра-

ган, Стјепана Гојка Никола, Страшек Виџенца Винко, Суљевић Ризвана Касим, Шаља Шабана Сејдија, Шпегел Јоже Петар, Шуле Беџира Салих, Тринкаус Михаела Јанез, Тришић Шпире Велимир, Васић Љубивоја Владимир, Волф Флоријана Вељко, Вранковић Шиме Бошко, Вујисић Милоша Драгомир, Вуковић Илије Милан, Жарковић Љубе Марко.

Бр. 36
25 мај 1972 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

Од Воената пошта 8115 Земун

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарите: Донеф Панче Огњан, Јовановић Златибора Зоран, Милосављевић Живана Милорад, Топаловић Милосава Перко, Тринић Милана Милорад, Ухлир Стјепана Мирослав, Урошевић Живојина Бора, Зукан Ибрахија Хаким;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водникот-стажист: Хохњец Виктор Славко;

десетарите: Андријевић Бранка Владислав, Авсец Франца Јоже, Вацковић Велисава Жарко, Бакић Анте Божо, Барабан Јаноша Јанош, Брдар Пеје Јово, Брнић Станка Никола, Бузанчић Јакоба Иван, Црвар Душана Милан, Цупау Стјепана Здравко, Додиг Тривуна Слободан, Драгашевић Здравка Миленко, Ђорђевић Бранка Јовица, Фораи Петра Јанош, Франк Стојана Јанко, Гоч Алије Неби, Голијанин Радослава Милорад, Хусеиновић Мустафе Аган, Јанчек Јосипа Мирко, Јанковић Милоша Слободан, Јевтић Владимира Предраг, Јордановић Владимира Стефан, Јовановић Продана Драган, Јовичић Миломира Зоран, Кошак Карла Карл, Крањец Јосипа Бранко, Крањец Вилима Драго, Крчић Дамљана Перо, Крижанец Ђуре Јосип, Крошељ Ивана Бранко, Куртеши Шабана Садик, Лавтар Франца Антон, Левајац Ранка Стеван;

Махнич Ивана Борис, Мајкић Милана Љубомир, Манчић Јована Милан, Манџловић Реџе Недељко, Маринковић Ратка Срџан, Марјановић Милоша Мића, Маркоски Пера Мите, Месарић Мије Драгутин, Мијановић Илије Павле, Мијатовић Милосава Јозан, Микетић Михајла Радослав, Милосављевић Љубисава Зоран, Мишовић Радомира Драгомир, Модрић Илије Божо, Пахљина Стипе Петар, Пирц Виктор Виктор, Пољак Душана Ђуро, Попов Милана Слободан, Поповић Славка Драгољуб, Радуловић Новка Томислав, Ратковић Душана Благоје, Симикић Михајла Радивоје, Станојевић Уроша Рудеж, Стефановић Живорада Душко, Стојанковић Душана Миливоје, Стојмировић Боривоја Новица,

Шехи Назима Цевад, Тодориновић Милана Ненад, Тошић Млађана Владе, Трифуновић Живорада Душан, Ујевић Вицка Југослав, Уселац Душана Миодраг, Вујић Радосава Милутин, Вулетић Владе Војислав, Зеленик Мирка Мирослав, Зевник Јоже Јоже; развојниците: Ацић Јове Миломир, Алексовски Веле Миле, Амброж Стјепана Иван, Арифовић Мехмеда Рифат, Арсић Видена Миодраг, Бадрић Ђуре Илија, Бијелић Милана Маринко, Вјелоговацки Божидар Миодраг, Благоус Јулиса Иван, Војадић Јована Мирко, Борић Јована Миодраг, Босиљевац Марка Јосип, Давидовић Василија Радован, Дечетник Франца Антон, Домјан Јаноша Пал, Дрофеник Ивана Петар, Дуља Фејзула Цемазлија, Фазлић Салка Сулејман, Гашпарић Винка Стјепан, Газепов Косте Георги, Горанчић Ђорђа Ново, Грдашић Јосипа Марјан, Худин Алојза Бранко, Ивковић Саве Станислав, Јурман Фране Рудолф, Каламар Јожефа Љубо, Кезеле Антуна Јосип, Кичема Драгољуба Жикица, Кирић Јосипа Антун, Клинар Мартина Божидар, Кос Валентина Андреј, Козолић Болге Иван, Кричка Милана Веселин, Крстић Ђорђа Здравко, Лучић Ивице Јозо;

Мајер Звонимира Драгутин, Мајсторовић Иве Никола, Максимовић Негослава Владимир, Михајловић Милана Љубисав Милутиновић Радисава Милан, Милутиновић Драге Милен, Митровић Љубодрага Букадин, Мрган Пере Франо, Мучилица Милисава Радосав, Мујић Јоце Франо, Муса Расима Ахмо, Пенковић Јуре Петар, Плејншек Франца Јанез, Пуљић Пере Никола, Радмиловић Видака Ристо, Ракита Деспе Раде, Ранђеловић Витомира Драги, Ренеповић Шерифа Муаз, Ричко Славка Иван, Савник Николе Дарко, Селешки Лајоша Лајош, Скоруп Сафета Хајрудин, Смоле Франца Франц, Стојадиновић Драгомира Радослав, Стојаковић Вида Душан, Судар Јанка Ристо, Шимунац Анте Јосо, Шпего Алојза Звоне, Таталовић Илије Бошко, Тежак Ивана Иван, Толић Јуре Иво, Томашевић Стјепана Илија, Тркуља Маре Перо, Удовичић Вуке Средоје, Величковић Бранка Милун, Волоншек Албина Албин, Врзић Саве Момир, Вукановић Ристе Перо, Зајец Вилима Степан, Здравковић Петра Радивоје, Жагар Ивана Мате Ждрале Данила Мићо, Живић Чедомира Радомир, Жнидаршић Андреје Марјан,

војници: Ацић Госпаве Милован, Афенталер Ивана Звонко, Агић Мустафе Мухамед, Алмази Јакоба Марјан, Антић Милована Мирољуб, Апро Шандора Нандор, Арсеновић Војислава Здравко, Атанасов Мишка Јанко, Бабић Јована Ненад, Бача Ференца Ференц Балзак Рада Момчито, Бањавчић Јураја Јосип, Батованија Александра Чедомир, Белић Милана Мирко, Бенић Мате Јосип, Веноковић Јосипа Стјепан, Виберчић Вељка Слободан, Визовић Ловре Божидар Близнац Драге Анто, Војић Митра Радиса, Борковић Гојка Илија, Босиљ Илије Франо, Божиновић Чедомира Мирољуб, Вркић Богомира Миодраг, Бродер Франца Франц, Бронец Ивана Иван, Бујошевић Милана Дојчило, Буковић Шандора Јожеф, Бунца Бајрама Али, Бурић Павла Миодрад Вусија Славка Стјепан, Цветичанин Гавре Лазо Чаналановић Николе Петар, Чолић Живка Милан, Чорбић Обрена Спасоје, Чордашевић Таше Миленко Чорголу Бајрама Фејзија, Ђурић Лазара Рале Ђорковић Душана Драгомир;

Дилбер Јоза Славко, Димитријевић Симе Војислав Диговски Георги Злате, Добрановић Симе Светистав, Добрић Миљивоје Перича, Дољанин Јосипа Давор, Драгичевић Младена Мато, Драговић Јоже Миљко, Дракулић Тодора Никола, Дубић Јосипа Јосип Дугончић Дервиша Мухарем, Дворак Петра Јожеф Ђорђевић Милана Драгослав, Ђорђевић Бранислава Миле, Ђорић Млајла Живорад Ђуровић Рајка Милан, Форијан Штефана Штефан, Гајић Марка Душан, Галић Ратка Саво, Галовић Величка Милољуб, Гардић Миличић Величир, Георгиев Аце Владимир, Главић Љубоја Гојко, Глажар Вили Душан, Глишић Витомира Топлица, Гнеза Јанеза Миран, Гостиша Антона Антон, Грабнер Фране Доаго, Грбић Николе Иван, Грошета Анте Борис, Халило-

вић Емгијада Сулејман, Ханс Александра Зоран, Хасановић Салихана Салцин, Хелаћ Сулејмана Амир, Хентак Антуна Франц, Хегени Веселеа Бешир, Хорват Алексе Антун Хрчка Розалије Томислав, Хрвачек Салка Мујара;

Илички Живе Жарко, Илиевски Трајче Благоје, Илијевић Ђорђи Драгољуб, Имановић Асима Авдо, Ивановић Момчила Радомир, Ивковић Владимира Драган, Ивош Марка Лука, Јаблановић Рајка Милисав, Јачев Петра Љупчо, Јаковљевић Драгутина Велибор, Јакупи Дестана Зејнулах, Јанчевски Степана Бранко, Јанићијевић Веселина Љубисав, Јањић Мирка Слободан, Јокић Саве Радмило, Јокић Алексе Војислав, Јотић Славка Мирко, Јовановић Љубисава Драган, Јовановић Драге Славко, Јовановић Стојилка Светислав, Јовановић Ратомира Зоран, Јовановић Станоја Живојин, Јовишић Владе Миле, Калаба Черима Наим, Караца Изета Идриз Карић Илије Ђорђе, Карић Химзе Нијаз, Кауфман Виктор Рудолф, Каурин Лазе Миле, Казда Људевита Јосип, Киригин Бартола Ратко, Кладник Жожа Славко, Кнаус Алојза Алојза, Кнежевић Голуба Божидар, Коговшег Јожефа Јошко, Корунек Драгутина Марјан, Костић Милорада Видојко, Костов Николов Стерио, Ковачев Весе Љубиша, Ковачевић Милана Градимир, Ковачевић Ивана Јосип, Ковачевић Мустафе Мидхат, Ковачевић Милана Радисав, Ковачић Јожефа Јожеф, Ковачић Марка Стјепан, Крајиновић Душана Милорад, Краљ Ивана Франц, Крампац Штефа Штефо, Крецул Благоја Ђурица, Крешић Блаже Никола, Крстић Мирослава Милан, Кухар Ивана Милан, Кукас Владимир Јурај;

Лабровић Анте Иван, Ладич Конрада Конрад, Лах Антона Јоже, Лампрехт Роберта Роберт, Лазовић Христивоја Миодраг, Лекше Павела Мирко, Логар Франца Бојан, Лонић Шерифа Ирфан, Лоренциј Јуре Жељко, Ловреновић Јаке Мирко, Лукић Драгољуба Милорад, Лукић Војислава Рајко, Лушин Алојза Данило, Мађар Стефана Стефан, Магличић Јура Иван, Мајкић Душана Драган, Малетић Душана Милош, Малиш Стјепана Милан, Марас Иве Божо, Маргић Силвота Блаж, Маричић Марка Иван, Марковић Нике Владо, Маслеша Вејсила Шериф, Матовић Ратомира Бранко, Мицевски Темелка Веле, Михајлов Георги Петар, Микуљан Аугоста Јосип, Мил Павла Иван, Миладинов Станојка Душко, Миладиновић Славољуба Мирослав, Милановић Славољуба Милорад, Милев Чедомира Денко, Миличевић Благоја Божидар, Милић Радивоје Раде, Милић Ђорђа Секула, Миљивојевић Видимира Мирослав, Милојевић Радисава Драган, Милошевић Животе Добрица, Милошевић Маре Јово, Миловић Десимира Милорад, Милутиновић Милутина Михајло, Милвић Сафета Смајо, Миљуш Мирка Бранко, Митевски Трпев Милко, Митковски Бранка Кирчо, Митровић Милисава Душан, Миздрак Дервиша Мурат, Момирски Спасоја Душко, Морина Исена Раиф, Мунда Аугуста Владимир;

Недељковић Димитрија Михајло, Недељковић Станимира Миодраг, Недовић Ранка Раденко Неизиревић Латифа Енвер, Никић Шпире Душан, Николић Остоја Остоје, Новаковић Тихомира Вукоман, Нрекај Марка Барлец, Облак Јакоба Јоже, Обрадовић Живка Боривој, Обрадовић Николе Миле, Оррич Алберта Алберт, Орловић Петра Анте, Павићевић Илије Маријан, Павлић Мила Иван, Павлић Павлић Драге Јосип, Павловић Радомира Мирослав, Павловић Витосева Сергеје, Павловић Миљизана Славко, Печар Јоже Јоже, Пепић Милоша Еладо, Перућ Милорада Мика, Перкавец Петра Петар, Пертунај Зефа Микел, Пешталески Александар Милан, Петковић Вукадина Миле, Петровић Богдана Бранко, Петровић Радомира Божидар, Петровић Стојана Стајко, Пиларић Фране Жељко, Пиноза Јосипа Бранко, Планишек Стјепана Стјепан, Плазовник Михаела Јоже, Плехан Драгутина Јосип, Плетикосић Боже Марко, Попов Спасоја Слободан, Поповић Ананија Божидар, Поповић Вељка Зоран, Површнар Станка Станко;

Раџић Богомора Славко, Радишић Милутина Рајко, Радонић Ибраима Муарем, Радовановић Синише Мирослав, Рајковић Часлава Ласгимир, Ракић Мирка Мићо, Ракушек Ивана Милан, Рама Ибрахима Исаќ, Рамшак Франца Франц Резлер Фрање Владислав, Рошкар Андрије Андреј, Руба Цвитка Жељко, Рукавина Петра Никола, Ружичка Вилима Горан, Санадер Љубана Душан, Сапунар Томислава Срећко, Себнац Франца Антон, Сејдиновић Раме Јусуф, Секулић Гојка Ђуро, Севкић Здравка Стеван, Силић Драгутина Иван, Симић Живорада Миливој, Шлапник Антона Јанез, Смрќољ Јанеза Јанез, Сотировски Вангела Благоје, Спахић Мехмеда Смаил, Спасић Станоја Мирослав, Спасојевић Миодрага Мирослав, Стаматовски Стамата Васил, Станковић Радивоја Миливоје, Старц Ивана Силвестер, Старчевић Станоја Марко, Стевановић Милутина Милош, Стевић Живојина Слободан, Стипановић Ђуре Симеон, Стојић Михајла Душан, Стојић Николе Стипе, Стојковић Вукашина Милојко, Стројар Антона Јанез, Свалина Љубомира Мирко;

Шабановић Мухамеда Мирсад, Шаља Нуардина Бесим, Шеклер Стевана Станиша, Шепак Фрање Иван, Шкодиќ Карела Штефан, Шпановић Ивана Срета, Шукало Узеира Ибрахим, Шумарац Драгише Бранислав, Шумић Хрвоја Нико, Тершек Јосипа Јожеф, Толар Јожета Јернеј, Томић Живана Милош, Томшић Лудвига Андреј, Трајанов Славка Драги, Трајковић Трајка Слободан, Трчек Ивана Иван, Тринић Бранимира Милан, Тук Јосипа Славко, Турки Реџепа Селим, Ујвари Ференца Јожеф, Урх Антона Јанко, Урљевић Стјепан Нико, Урмаж Алојза Јанез, Усковић Раима Живорад, Валент Емила Ладислав, Васић Рада Стеван, Васиљевић Душана Гојко, Васиљевић Лазе Лука, Велиновић Стамена Спирос, Вељковић Драгомира Драган, Весић Светомира Милорад, Видојевић Радича Мирољуб, Видовић Томе Дарко, Водановић Аугустина Ивица, Војиновић Драгутина Милорад, Воргић Павла Милорад, Вукадиновић Чедомира Драган, Вукоја Матије Станко, Вуковић Николе Симо, Вуксан Душана Никола, Заман Ивана Славко, Здравковић Владислава Радомир, Зећири Аћифа Ибуш, Зеленик Јанеза Јанез, Зеленик Станка Станко, Звер Аугуста Александер, Жагар Јанеза Јоже, Жигић Душана Славко, Живадиновић Радомира Властимир, Живковић Ђорђа Драган, Живковић Милутина Мирослав, Жндершић Ивана Франц, Жуњић Страхине Драгослав;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

Од Воената пошта 9988 Белград

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарите: Бугарчић Живорада Љубодраг, Ѓирић Мирка Слободан, Хота Хасана Мујо, Јовановић Драгољуба Владимир, Касаповић Алије Ахмед, Мијаиловић Илије Миодраг, Петрић Франца Бранко, Салић Хасана Мехо, Шкоф Ивана Иван, Вучковић Славка Жељко, Живковић Милорада Илија;

Бр. 37

25 мај 1972 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | | |
|------|---|-----|
| 123 | Одлука за измени на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — — | 245 |
| 124. | Одлука за дополнително на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година — — — — — | 245 |
| 125. | Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот и постапката за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на вредноста на залихите и на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време — — — — — | 246 |
| 126. | Правилник за начинот за пресметување на одредени даноци и придонеси и законски обврски од доходот — — — — — | 246 |
| 127. | Правилник за содржината на одделни конта во Основниот контен план за организациите на здружениот труд — — — — — | 253 |
| 128. | Наредба за начинот за утврдување и обезбедување на сопствени средства на инвеститорот за учество во инвестиција — — — — — | 267 |
| 129. | Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Le Monde“ — — — — — | 268 |
| 130. | Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „AZ“ — — — — — | 268 |
| 131. | Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“ — — — — — | 268 |
| 132. | Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Il Piccolo“ — — — — — | 268 |
| 133. | Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Domenica del Corriere“ — — — — — | 268 |
| 134. | Решение за дополнително на Решението за овластување на здравствените установи што можат да вршат имунизација против жолта треска и колера на лица во меѓународниот сообраќај — — — — — | 268 |
| 135. | Одлука за мерките спрема банките што не се придржуваат кон прописите со кои е утврдена монетарно-кредитната и девизната политика — — — — — | 269 |
| 136. | Правилник за организацијата на работењето на девизниот пазар — — — — — | 271 |
| | Исправка на Законот за регулирање на одредени обврски што од федерацијата се пренесени врз републиките и автономните покраини — — — — — | 275 |
| | Исправка на Законот за измени и дополненија на Кривичниот законик — — — — — | 275 |
| | Исправка на Одлуката за усогласување на стоковната размена со земјите со кои се склучени спогодба за плаќање по пат на клиринг — — — — — | 275 |
| | Одликувања — — — — — | 275 |

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“ Белград Јована Ристиќа 1 Пошта факс 826.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машоњиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печата Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 11